

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 102

7 мај 2021, петок

година LXXVII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1592. Одлука за распишување јавен оглас за избор на здруженија од областа на човековите права, полициското право и правосудството	3	1599. Одлука за распишување јавен оглас за назначување на претседател и членови на Советот за граѓански надзор.....	10
1593. Одлука за објавување јавен конкурс за именување на членови на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.....	3	1600. Одлука за продажба на деловен простор во сопственост на АД „Пошта на Северна Македонија“ - Скопје	10
1594. Одлука за објавување на јавен конкурс за именување на членови на Програмскиот совет на Македонската радио-телевизија	5	1601. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	11
1595. Одлука за објавување јавен оглас за именување член на Државната комисија за жалби по јавни набавки..	6	1602. Одлука за продажба на недвижна ствар во Битола	11
1596. Одлука за објавување јавен оглас за именување член на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации	7	1603. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	11
1597. Одлука за објавување јавен оглас за избор на членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво	8	1604. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово.....	12
1598. Одлука за објавување јавен оглас за избор на член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.....	9	1605. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Затвор Струмица	13

	Стр.		Стр.
1606. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Затвор Гевгелија.....	13	1619. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план за село Црнилиште за изградба на објекти со намена а-домување, б-комерцијални и деловни намени, в-јавни институции, г-производство, дистрибуција и сервиси, д-зеленило и рекреација и е-инфраструктура КО Црнилиште, Општина Долнени.....	18
1607. Одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 30-Урбанизам и градежништво, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2021 година.....	14	1620. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на Културната установа Македонски центар за фотографија - Скопје	29
1608. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Затвор Охрид	14	1621. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија	29
1609. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Затвор Битола	14	1622. Решение за избор на Национален координатор за имунизација на Република Северна Македонија	29
1610. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Воспитно-поправната установа Воспитно-поправен дом Тетово.....	15	1623. Програма за изменување на Програмата за водостопанство за 2021 година	30
1611. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено-поправната установа Затвор Куманово	15	1624. Правилник за поблиските критериуми за формирање и работа на советувашиштето за деца и родители во Јавна детска градинка/Јавен центар за ран детски развој.....	31
1612. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Затвор Тетово.....	16	1625. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	32
1613. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом од отворен вид Струга.....	16	1626. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник	32
1614. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено-поправната установа Затвор Струмица	16	1627. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда....	33
1615. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението Библиотека АЛ-БИ с.Бабино, Општина Демир Хисар	17	1628. Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија У.бр.247/2020.....	34
1616. Одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Град Скопје.....	17	1629. Издвоено мислење од Уставниот суд на Република Северна Македонија.....	38
1617. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија....	18	1630. Колективен договор за високо образование и наука	41
1618. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на Општина Куманово.....	18	Огласен дел	1-100

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

1592.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 11-д од Законот за Народниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2003, 114/2009, 181/16, 189/16 и 35/18), Собранието на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА
ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА ЧОВЕКОВИТЕ
ПРАВА, ПОЛИЦИСКОТО ПРАВО И ПРАВОСУДСТВОТО

I. Собранието на Република Северна Македонија распишува јавен оглас за избор на три здруженија од областа на човековите права, полициското право и правосудството.

II. Избраните здруженија номинираат по еден претставник за надворешен член во Народниот правобранител - механизам за граѓанска контрола, со мандат од една година.

III. Надворешните членови треба да ги исполнуваат следниве услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија,
- со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност,
- да имаат стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII степен на образование и
- да имаат пет години работно искуство кај невладини организации (здруженија) во областа на човековите права, полициското право и правосудството.

IV. Пријавата за учество на овој оглас и потребните документи за докажување дека здружението е од областа на човековите права, полициското право и правосудството и дека има лица кои ги исполнуваат условите од точката III. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните здруженија треба да ги поднесат до Собранието на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во дневните весници „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Koha“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 – 2226/1
5 мај 2021 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

Нë базë тë nenit 65 paragrafi 2 тë Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nenit 11-d тë Ligjit тë Avokatit тë Popullit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 60/2003, 114/2009, 181/16, 189/16 dhe 35/18), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 5 мај 2021, mori

V E N D I M

PËR SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PËR
ZGJEDHJEN E SHOQATAVE NGA FUSHA E TË
DREJTAVE TË NJERIUT, TË TË DREJTËS POLICORE
DHE TË GJYQËSORIT

I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall konkurs publik për zgjedhjen e tre shoqatave nga fusha e të drejtave të njeriut, të drejtës policore dhe të gjyqësorit.

II. Shoqatat e zgjedhura emërojnë nga një përfaqësues për anëtar të jashtëm në Avokatin e Popullit – mekanizmi për kontrollin civil, me mandat prej një viti.

III. Anëtarët e jashtëm duhet t'i plotësojnë kushtet në vijim:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,
- me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor, të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- të ketë fituar së paku 240 kredi sipas SETK-së ose të ketë përfunduar shkallën VII të arsimit
- të ketë pesë vjet përvojë pune në organizatat joqeveritare (shoqata) në fushën e të drejtave të njeriut, të drejtës policore ose gjyqësorit.

IV. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs dhe dokumentet e nevojshme për dëshminë se shoqata është nga fusha e të drejtave të njeriut, të drejtës policore dhe gjyqësorit dhe persona të cilët i përmbushin kushtet sipas pikës III. të këtij vendimi, në original ose kopje të vërtetuara në noter, shoqatat e interesuara duhet t'i paraqesin në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej 30 ditëve nga botimi i këtij vendimi në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

V. Ky vendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në gazetata ditore “Nova Makedonija”, “Veçer” dhe “Koha”.

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË
VERIUT

Nr. 08 – 2226/1
5 мај 2021 viti
Shkup

Kryetari i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut
m-**Талат Хафери**, d.v.

1593.

Врз основа на членот 14 ставови (1), (2) и (3) а во врска со членот 16 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/20 и 77/21), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ
НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ

1. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен конкурс за именување на членови на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во натамошниот текст: Совет на Агенција).

2. Членови на Советот на Агенцијата може да бидат лица државјани на Република Северна Македонија со високо образование, работно искуство од најмалку осум години во структурата и кои во јавноста се истакнале во областа на комуникацијата, новинарството, информатиката, културата, економијата или правото.

Кандидатите доставуваат изјава заверена на нотар дека ги исполнуваат условите од ставот 1 на оваа точка, односно од членот 16 став (1) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и документи како докази со кои ќе го докажат нивното исполнување.

3. Кандидатите за членови на Советот на Агенцијата кои се пријавиле на јавниот конкурс се должни да достават кандидатура во која детално ќе го наведат своето работно искуство и достигнувања во областа за која се стручни и писма за поддршка од:

- две граѓански организации кои се активни подолго од пет години и кои постигнале резултати во сферата на медиумите и човековите права или
- најмалку едно новинарско здружение или
- релевантно здружение, асоцијација или комора од областа на информатичко-комуникациски технологии и услуги или
- две високо-образовни установи кои имаат студиски програми од областа на комуникологијата, новинарството, културата, економијата или правото.

Кандидатите треба да достават акти за основање и регистарција на организациите, здруженијата и установите кои дале поддршка за нив и документи дека ги исполнуваат барањата од ставот 1 на оваа точка.

4. При кандидирањето треба да се имаат предвид ставовите (2) и (3) на членот 16 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кои се однесуваат на тоа кој не може да биде член на Советот на Агенцијата, односно условите за спречување на конфликт на интереси. Кандидатите со кандидатурата доставуваат изјава заверена на нотар во која наведуваат дека ги исполнуваат сите услови за спречување на конфликт на интереси од ставовите (2) и (3) на членот 16 од Законот.

5. Во пријавата со која ја доставува својата кандидатура кандидатот задолжително ги наведува следниве информации:

- број на неговиот мобилен телефон; меил адреса и адреса на живеење;
- контакт лице од организациите, здруженијата и/или од установите кои му дале писма за поддршка, мобилен телефон на контакт лицето и негова меил адреса, како и адреса на седиштето на организациите, здруженијата и установите и
- сите документи кои ги доставува заедно со пријавата: кандидатура; писма за поддршка; кратка биографија (најмногу до пет страни); изјави заверени на нотар; други документи што ги доставува како докази за исполнување на условите (диплома или уверение за завршено високо образование, потврда за работно искуство од институција каде работи и/или преглед од Фондот за ПИОСМ и/или преглед од Агенција за вработување на Република Северна Македонија и слично); документите за организациите, здруженијата и установите кои дале поддршка за него и другите документи што ги доставува кандидатот како докази за исполнување на условите.

6. При разгледувањето на кандидатурите ќе се земат предвид оригиналните документи или копиите заверени на нотар.

7. Кандидатите за именување на членови на Советот на Агенцијата се пријавуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави и во дневните весници „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Коха“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 – 2227/1
5 мај 2021 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Талат Цафери, с.р.**

Në bazë të nenit 14 paragrafët (1), (2) dhe (3) dhe në lidhje me nenin 16 të Ligjit të Shërbimeve të Medieve Audio dhe Audiovizuale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 dhe 27/19 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 42/20 dhe 77/21) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 5 maj 2021, mori

V E N D I M PËR SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PËR EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË AGJENCISË SË SHËRBIMEVE TË MEDIEVE AUDIO DHE AUDIOVIZUALE

1. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall konkurs publik për emërimin e anëtarëve të Këshillit të Agjencisë së Shërbimeve të Medieve Audio dhe Audiovizuale (në tekstin e mëtejme: Këshilli i Agjencisë).

2. Anëtarët e Këshillit të Agjencisë mund të jenë persona shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut me arsim të lartë, me përvojë pune të paktën tetë vite në profesion dhe të cilët janë dalluar në publik në fushën e komunikologjisë, gazetarisë, informatikës, kulturës, ekonomisë ose drejtësisë.

Kandidatët dorëzojnë deklaratë të vërtetuar nga noteri se i përmbushin kushtet sipas paragrafit (1) të kësaj pikë, përkatësisht sipas nenit 16 paragrafi (1) të Ligjit të Shërbimeve të Medieve Audio dhe Audiovizuale dhe dokumentet si prova me të cilat do ta dëshmojnë përmbushjen e tyre.

3. Kandidatët për anëtarë të Këshillit të Agjencisë, që kanë aplikuar në konkursin publik kanë për detyrë të dorëzojnë kandidaturë, në të cilën do ta shprehin në mënyrë të hollësishme përvojën e tyre të punës dhe arritjet në fushën për të cilën janë profesionalë dhe letra të përkrahjes:

- dy organizata civile që janë aktive për më shumë se pesë vite dhe që kanë arritur rezultate në fushën e medieve dhe të drejtave të njeriut, ose
- të paktën një shoqatë e gazetarëve ose
- shoqatë relevante, asociacion ose dhomë nga fusha e teknologjive informatike dhe të komunikimit ose
- dy institucione të arsimit të lartë që kanë programe studimore në fushën e komunikologjisë, të gazetarisë, të kulturës, të ekonomisë ose të drejtësisë.

Kandidatët duhet të dorëzojnë akte për themelimin dhe regjistrimin e organizatave, të shoqatave dhe institucioneve që kanë dhënë mbështetje për ta dhe dokumente që i përmbushin kërkesat sipas paragrafit (1) të kësaj pike.

4. Gjatë kandidimit duhet të merren parasysh paragrafët (2) dhe (3) të nenit 16 të Ligjit të Shërbimeve të Medieve Audio dhe Audiovizuale, të cilat kanë të bëjnë me atë se kush nuk mund të jetë anëtar i Këshillit të Agjencisë, përkatësisht kushtet për parandalimin e konfliktit të interesave. Kandidatët me kandidaturën dorëzojnë

декларатѐ të vërtetuar nga noteri, në të cilën theksojnë se i plotësojnë të gjitha kushtet për parandalimin e konfliktit të interesave sipas paragrafëve (2) dhe (3) të nenit 16 të ligjit.

5. Në fletëparaqitjen me të cilin e dorëzon kandidaturën e tij, kandidati detyrimisht i shënon informacionet në vijim:

- numrin e tij të celularit; e-mail adresën dhe adresën e banimit;

- personin për kontakt nga organizatat, shoqatat dhe / ose institucionet që i kanë dhënë letër të përkrahjes, celularin e personit të kontaktit dhe e-mail adresën e tij, si dhe adresën e selisë së organizatave, shoqatave dhe institucioneve; dhe

- të gjitha dokumentet që i dorëzon së bashku me fletëparaqitjen: kandidaturën; letrën e përkrahjes; biografinë e shkurtër (deri në pesë faqe); deklaratat e vërtetuara nga noteri; dokumentet e tjera që i dorëzon si dëshmi për plotësimin e kushteve (diplomë ose vërtetim për arsim të lartë të mbaruar, vërtetim për përvojën e punës nga institucioni ku punon dhe / ose pasqyrë nga FSPIMV-ja dhe / ose pasqyrë nga Agjencia e Punësimit e RMV-së etj.); dokumentet për organizatat, shoqatat dhe institucionet që kanë dhënë përkrahje për të dhe dokumentet e tjera që i dorëzon kandidati si dëshmi për plotësimin e kushteve.

6. Gjatë shqyrtimit të kandidaturave do të merren parasysh dokumentet origjinale ose kopjet e vërtetuara nga noteri.

7. Kandidatët për emërimin anëtarë të Këshillit të Agjencisë paraqiten në afat prej 30 ditë nga botimi i këtij vendimi në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

8. Ky vendim hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", ndërkaq do të botohet edhe në gazetata ditore "Nova Makedonija", "Veçer" dhe "Koha".

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Nr. 08 – 2227/1
5 maj 2021 viti
Shkup

Kryetari i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut
m-r **Talat Xhaferi**, d.v.

1594.

Vrз основа на членот 117 ставови (1), (2) и (3) а во врска со членот 119 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/20 и 77/21), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ПРОГРАМСКИОТ СОВЕТ НА МАКЕДОНСКАТА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

1. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен конкурс за именување на членови на Програмскиот совет на Македонската радио-телевизија (во натамошниот текст: Програмскиот совет на МРТ).

2. Кандидатите за членови на Програмскиот совет на МРТ треба да бидат државјани на Република Северна Македонија со високо образование, да имаат работно искуство од најмалку 8 (осум) години во структурата, кои во јавноста се истакнале во областа на комуникацијата, новинарството, информатиката, културата, економијата или правото, од значење за Програмскиот совет.

Кандидатите доставуваат изјава заверена на нотар дека ги исполнуваат условите од ставот 1 на оваа точка, односно од членот 117 став (2) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и документи како докази со кои ќе го докажат нивното исполнување.

3. Кандидатите за членови на Програмскиот совет на МРТ кои учествуваат на јавниот конкурс се должни да достават кандидатура во која детално го наведуваат своето работно искуство и писма на поддршка од:

- најмалку две граѓански организации кои се активни подолго од пет години во областа на унапредувањето на човековите права, медиумите и демократијата и кои постигнале релевантни резултати во областа во која дејствуваат или

- најмалку едно новинарско здружение или
- најмалку две здруженија од областа на културата (здруженија на ликовни уметници, писатели, филмски работници и слично) или

- релевантно здружение, асоцијација или комора од областа на информатичко-комуникациски технологии и услуги или

- најмалку две високо-образовни установи кои имаат студиски програми од областа на комуникацијата, новинарството, уметноста, економијата или правото.

Кандидатите треба да достават акти за основање и регистрација на организациите, здруженијата и установите кои дале поддршка за нив и документи дека ги исполнуваат барањата од ставот 1 на оваа точка.

4. При кандидирањето треба да се има предвид членот 119 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кој се однесуваат на тоа кој не може да биде член на Програмскиот совет на МРТ, односно на неспособност на функции. Кандидатите со кандидатурата доставуваат изјава заверена на нотар во која наведуваат дека ги исполнуваат сите услови за спречување на конфликт на интереси од членот 119 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

5. Во пријавата со која ја доставува својата кандидатура, кандидатот задолжително ги наведуваат следниве информации:

- број на неговиот мобилен телефон; меил адреса и адреса на живеење;

- контакт лице од организациите, здруженијата и/или од установите кои му/и дале писма за поддршка, мобилен телефон на контакт лицето и негова меил адреса, како и адреса на седиштето на организациите, здруженијата и установите и

- сите други документи кои ги доставува заедно со пријавата: кандидатура; писма за поддршка; кратка биографија (најмногу до пет страни); изјава/изјави заверени на нотар; други документи што ги доставува како докази за исполнување на условите (диплома или уверение за завршено високо образование, потврда за работно искуство од институција каде работи и/или преглед од Фондот за ПИОСМ и/или преглед од Агенција за вработување на Република Северна Македонија и слично); документите за организациите, здруженијата и установите кои дале поддршка за него и другите документи што ги доставува кандидатот како докази за исполнување на условите.

6. При разгледувањето на кандидатурите ќе се земат предвид оригиналните документи или копиите заверени на нотар.

7. Кандидатите за именување на членови на Програмскиот совет на МРТ се пријавуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави и во дневните весници „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Кoha“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 – 2228/1
5 мај 2021 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

Нë базë тë нени 117, параграфët (1), (2) dhe (3) dhe нë lidhje me nени 119 тë Ligjit тë Shërbimeve тë Medieve Audio dhe Audiovizuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 dhe 27/19 “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 42/20 dhe 77/21), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, нë seancën e mbajtur më 5 мај 2021, mori

V E N D I M PËR SHPALLJEN E KONKURSET PUBLIK PËR EMËRIM TË ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË PROGRAMIT TË RADIO-TELEVISIONIT TË MAQEDONISË

1. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall konkurs për emërim të anëtarëve të Këshillit të Programit të Radio-Televisionit të Maqedonisë (нë текстин e mëtutjeshëm: Këshilli Programor i RTM-së).

2. Kandidatët për anëtarë të Këshillit të Programit të RTM-së, duhet të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut me arsim të lartë, të kenë përvojë pune prej së paku tetë vjet në професион, të cilët në publik janë dalluar në сферën e komunikologjisë, të gazetarisë, të informatikës, të kulturës, të ekonomisë ose të drejtësisë, me rëndësi për Këshillin e Programit.

Kandidatët dorëzojnë deklaratë të vërtetuar nga noteri, se i plotësojnë kushtet sipas параграфит (1) të кësaj pike, përkatësisht sipas нени 117 параграфи (2) të Ligjit të Shërbimeve të Medieve Audio dhe Audiovizuale dhe dokumente si dëshmi me të cilat do ta dëshmojnë plotësimin e tyre.

3. Kandidatët për anëtarë të Këshillit të Programit të RTM-së, të cilët marrin pjesë në konkursin publik detyrohen të dorëzojnë kandidaturë, ku në mënyrë të detajuar e shënojnë përvojën e tyre të punës dhe letra të përkrahjes nga:

- të paktën dy organizata civile që janë aktive më shumë se pesë vite në fushën e avancimit të të drejtave të njeriut, medieve dhe demokracisë dhe të cilat kanë arritur rezultate përkatëse në fushën në të cilën veprojnë, ose
- të paktën një shoqatë gazetareske ose
- të paktën dy shoqata nga fusha e kulturës (shoqata të artistëve, shkrimtarëve, punëtorëve të filmit dhe të ngjashme) ose
- shoqatë relevante, asociacion ose dhomë përkatëse nga fusha e teknologjive informatike dhe komunikuese dhe shërbimeve ose

- të paktën dy institucione të arsimit të lartë që kanë programe studimore nga fusha e komunikologjisë, gazetarisë, artit, ekonomisë ose drejtësisë.

Kandidatët duhet të dorëzojnë akte për themelimin dhe regjistrimin e organizatave, shoqatave dhe institucioneve që kanë dhënë mbështetje për ta dhe dokumente që i plotësojnë kërkesat nga параграфи (1) i кësaj pike.

4. Gjatë kandidimit duhet të merret parasysh neni 119 i Ligjit të Shërbimeve të Medieve Audio dhe Audiovizuale, i cili ka të bëjë me atë se kush nuk mund të jetë anëtar i

Këshillit të Programit të RTM-së, përkatësisht papërpunshëmërinë e funksioneve. Kandidatët me kandidaturën dorëzojnë deklaratë të vërtetuar nga noteri, në të cilën theksojnë se i plotësojnë të gjitha kushtet për parandalimin e konfliktit të interesave sipas nени 119 të Ligjit të Shërbimeve të Medieve Audio dhe Audiovizuale.

5. Në fletëparaqitjen me të cilën kandidati e dorëzon kandidaturën e tij, detyrimisht i shënon informacionet në vijim:

- numrin e telefonit të tij celular; e-mail adresën dhe adresën e banimit;
- personin për kontakt nga organizatat, shoqatat dhe / ose institucionet që i kanë dhënë letrat e përkrahjes, telefonin celular të personit për kontakt dhe adresën e tij të postës elektronike, si dhe adresën e selisë së organizatave, shoqatave dhe institucioneve dhe
- të gjitha dokumentet e tjera të cilat i dorëzon së bashku me fletëparaqitjen: kandidaturën; letrat e përkrahjes; biografi të shkurtër (deri në pesë faqe); deklaratë / deklaratat të noterizuar; dokumente të tjera të paraqitura si dëshmi të përmbushjes së kushteve (diplomë ose vërtetim për arsim të lartë të përfunduar, vërtetim për përvojën e punës nga institucioni ku ai punon dhe / ose pasqyrë nga Fondi i SPIMV-së dhe / ose pasqyrë nga Agjencia e Punësimit të RMV-së etj.); dokumentet për organizatat, shoqatat dhe institucionet që kanë dhënë mbështetje për të, si dhe dokumente të tjera të paraqitura nga kandidati si dëshmi e plotësimit të kushteve.

6. Gjatë shqyrtimit të kandidaturave, do të merren parasysh dokumentet origjinale ose kopjet e vërtetuara nga noteri.

7. Kandidatët për emërim të anëtarëve të Këshillit të Programit të RTM-së, paraqiten në afat prej 30 ditësh nga botimi i këtij vendimi në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

8. Ky vendim hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, ndërkaq do të botohet edhe në gazetata ditore “Nova Makedonija”, “Večer” dhe “Koha”.

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Nr. 08 – 2228/1
5 мај 2021 viti
Shkup

Kryetari i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut
м-р **Talat Xhaferi**, d.v.

1595.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, и членот 132 ставови (3) и (5) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 24/19), Собранието на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУ- ВАЊЕ ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ

I. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен оглас за именување на член на Државната комисија за жалби по јавни набавки.

II. За член на Државната комисија може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

1. да е државјанин на Република Северна Македонија;
2. во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3. да има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС, односно завршен VII/1 степен образование во областа во која го има работното искуство од најмалку седум години од потточка 4;

4. да има работно искуство од најмалку седум години од кои најмалку пет години од областа на јавните набавки и

5. да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за познавање на англиски јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ (TOEFL) со најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) со најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) со најмалку B2 ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,
- БУЛАТС (BULATS) со најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) – најмалку ниво B2 (B2).

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и документите со кои се докажува исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до Собранието на Република Северна Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во дневните весници „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Koha“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 – 2229/1
5 мај 2021 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.

Në bazë të nenit 68 paragrafit 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe nenit 132 paragrafët (3) dhe (5) të Ligjit të Prokurimeve Publike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 24/2019), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 5 maj 2021, mori

V E N D I M

PËR SHPALLJEN E KONKURISIT PUBLIK PËR EMËRIMIN E NJË ANËTARI TË KOMISIONIT SHTETËROR PËR ANKESA NDAJ PROKURIMEVE PUBLIKE

I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall konkurs publik për emërimin e një anëtari të Komisionit Shtetëror për Ankesa ndaj Prokurimeve Publike.

II. Anëtar i Komisionit Shtetëror mund të emërohet person i cili i plotëson këto kushte:

1. shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;
2. në momentin e emërimit, me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor, nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës për ndalimin e kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
3. të ketë fituar së paku 240 kredi sipas SETK-së, përkatësisht shkallë të përfunduar VII/1, arsim në fushën në të cilën ka përvojë pune të paktën shtatë vjet nga nënpika 4;

4. ka përvojë pune prej së paku shtatë vjet, prej të cilave së paku pesë vjet në fushën e prokurimeve publike

5. Ka një nga certifikatat e pranuar ndërkombëtare vijuese për njohjen e gjuhës angleze, jo më të vjetra se pesë vjet:

- TOEFEL (TOEFL) së paku me 74 pikë,
- IELTS (IELTS) së paku me 6 pikë,
- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) së paku nivelin B2,
- FCE (FCE) (Cambridge English: First) – i kaluar,
- BULATS (BULATS) së paku me 60 pikë ose
- APTIS (APTIS) – së paku nivelin B2 (B2).

III. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs, jetëshkrimi personal dhe dokumentet me të cilat dëshmohet plotësimi i kushteve nga pika II. e këtij vendimi, në origjinal ose kopje të verifikuar në noter, parashtrohen në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej 15 ditëve nga botimi i këtij vendimi në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

IV. Ky vendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, dhe në gazetata “Nova Makedonija”, “Večer” dhe “Koha”.

Nr. 08 – 2229/1
5 maj 2021 viti
Shkup

Kryetari i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut
m-r Talat Xhaferi, d.v.

1596.

Vrz основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, членот 15 став (2) и членот 16 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19 и 153/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

I. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен оглас за именување на еден член на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Комисија).

II. За член на Комисијата може да биде именувано лице, кое:

- е државјанин на Република Северна Македонија,
- во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност,
- активно го користи македонскиот јазик,
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование од областа на информатиката, телекомуникациите, правото или економијата,
- има најмалку пет години соодветно работно искуство и посебни знаења од областа на електронските комуникации и
- поседува сертификат за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Кандидатите треба да го имаат предвид членот 17 од Законот за електронските комуникации што се однесува на неспојливост на функцијата член на Комисија.

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и документите со кои се докажува исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до Собранието на Република Северна Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во дневните весници „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Кoha“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 – 2230/1
5 мај 2021 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

Në bazë të nenit 68 paragrafi (2) të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, nenit 15 paragrafi (2) dhe nenit 16 të Ligjit të Komunikimeve Elektronike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 dhe 21/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 98/19 dhe 153/19), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 5 maj 2021, mori

V E N D I M

PËR SHPALLJEN E KONKURSIONIT PUBLIK PËR EMËRIMIN E ANËTARIT TË KOMISIONIT TË AGJENCISË SË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE

I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall konkurs publik për të emëruar një anëtar të Komisionit të Agjencisë së Komunikimeve Elektronike (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni).

II. Si anëtar i Komisionit mund të zgjidhet personi i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,
- në momentin e emërimit me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor, nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalesë për ushtrim të profesionit, të veprimtarisë ose të detyrës,

- në mënyrë aktive e përdor gjuhën maqedonase,

- ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK-së ose ka përfunduar shkallën VII/1 të arsimit nga sfera e informatikës, e telekomunikimeve, e drejtësisë ose e ekonomisë,

- ka së paku pesë vjet përvojë përkatëse të punës dhe njohuri të posaçme nga sfera e komunikimeve elektronike dhe

- ka certifikatë për njohje të programeve kompjuterike për punë të zyrës.

Kandidatët duhet ta kenë parasysh nenin 17 të Ligjit të Komunikimeve Elektronike, që i referohet papërpunshmërisë së funksionit anëtar i Komisionit.

III. Fletëparaqitjen për pjesëmarrje në këtë konkurs, jetëshkrimin personae dhe dokumentet me të cilat dëshmohet përmbushja e kushteve nga pika II. e këtij vendimi, në origjinal ose kopje të vërtetuar nga noteri, dorëzohen në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej 15 ditëve nga botimi i këtij vendimi në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

IV. Ky vendim do të botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në gazetatat "Nova Makedonija", "Veçer" dhe "Koha".

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Nr. 08 – 2230/1
5 maj 2021 viti
Shkup

Kryetari i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut
m-r **Talat Xhaferi**, d.v.

1597.

Vrz основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 154 став 3 алинеја 2 од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ број 148/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 152/19 и 275/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО

1. Собранието на Република Северна Македонија огласува дека ќе врши избор на два члена на Државниот совет за превенција на детско престапништво.

2. За членови на Државниот совет за превенција на детско престапништво може да се изберат државјани на Република Северна Македонија, истакнати научни и стручни работници кои работат на заштитата на интересите на децата.

Заинтересираните кандидати до Собранието на Република Северна Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“ да ги достават: Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и документите, во оригинал или заверена копија на нотар, со кои се потврдува дека се истакнати научни и стручни работници кои работат на заштитата на интересите на децата.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во дневните весници „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Koha“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 – 2231/1
5 мај 2021 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nenit 154 paragrafi 2 të Ligjit të Drejtësisë për Fëmijët ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 148/13 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 152/19 dhe 275/19), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 5 maj 2021, mori

V E N D I M

PËR SHPALLJEN E KONKURSIONIT PUBLIK PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT SHTETËROR TË PARANDALIMIT TË KUNDËRVAJTJES SË FËMIJËVE

1. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall se do të bëjë zgjedhjen e dy anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Parandalimit të Kundërvajtjes së Fëmijëve.

2. Si anëtarë të Këshillit Shtetëror të Parandalimit të Kundërvajtjes së Fëmijëve mund të zgjidhen shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut, profesionistë të shquar shkencorë dhe punonjës profesionistë të cilët punojnë në mbrojtjen e interesave të fëmijëve.

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në afat prej 15 ditësh nga shpallja e këtij vendimi në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”: Fletëparaqitjen për pjesëmarrje në këtë konkurs, jetëshkrimin personaë dhe dokumentet, në original ose kopje të verifikuar në noter, me të cilat vërtetohet se janë profesionistë të shquar shkencorë dhe punonjës profesionistë të cilët punojnë në mbrojtjen e interesave të fëmijëve.

3. Ky vendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në gazetata “Nova Makedonija”, “Veçer” dhe “Koha”.

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Nr. 08 – 2232/1
5 maj 2021 viti
Shkup

Kryetari i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut
m-r **Talat Xhaferi**, d.v.

1598.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 16, 17 и 18 ставови (1) и (2) од Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 258/20), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 maj 2021 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

I. Собранието на Република Северна Македонија објавува јавен оглас за избор на член на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација (во натамошниот текст: Комисија), со мандат од пет години.

II. За член на Комисијата може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови:

1) да е државјанин на Република Северна Македонија;

2) да има стекнато 240 кредити според ЕКТС или VII/1 степен на образование и има минимум седум години работно искуство од областа на човековите права од кои пет години во областа на еднаквост и недискриминација;

3) во моментот на изборот со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна затвор од над шест месеци или забрана за вршење на професија, дејност или должност и

4) да не е носител на функција во политичка партија.

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до Собранието на Република Северна Македонија. За исполнување на условот од точката II. потточка 4) на оваа одлука кандидатот треба да достави и лична изјава заверена на нотар дека не е носител на функција во политичка партија.

IV. Огласот трае 30 дена од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“, во дневните весници „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Koha“, на веб-страницата на Собранието на Република Северна Македонија, на сите јазици на заедниците во Република Северна Македонија.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 – 2232/1
5 maj 2021 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

Нë базë тë ненит 68 параграфи (2) тë Кустетутës сë Републикës сë Македонисë сë Veriut dhe neneve 16, 17 dhe 18 параграфët (1) dhe (2) тë Лигит тë Парандалимит dhe тë Мбројтјес nga Дискриминими (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 258/20), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 5 maj 2021, mori

V E N D I M

PËR SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PËR ZGJEDHJE TË ANËTARIT TË KOMISIONIT TË PARANDALIMIT DHE TË MBROJTJES NGA DISKRIMINIMI

I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall konkurs publik për zgjedhje të anëtarit të Komisionit të Parandalimit dhe të Mbrojtjes nga Diskriminimi (në tekstin e mëtejme: Komisioni), me mandat prej pesë vjetësh.

II. Si anëtar i Komisionit mund të zgjidhet personi i cili i plotëson këto kushte:

1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;

2) të ketë fituar 240 kredi sipas SETK-së ose shkallën VII/1 të arsimit dhe ka minimum shtatë vite përvojë pune nga sfera e të drejtave të njeriut prej të cilave pesë vite në sferën e barazisë dhe mosdiskriminimit;

3) në momentin e zgjedhjes, me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim me burg prej mbi gjashtë muaj ose ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës dhe

4) të mos jetë bartës i funksionit në parti politike.

III. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs, jetëshkrimi personal dhe dokumentet për të dëshmuar plotësimin e kushteve nga pika II. e këtij vendimi, në original ose kopje të vërtetuar nga noter, parashetrohen në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për plotësimin e kushteve nga pika II., nënpika 4) të këtij vendimi, kandidati duhet të dorëzojë edhe deklaratë personale të vërtetuar nga noter se nuk është bartës i funksionit në parti politike.

IV. Konkursi zgjat 30 ditë nga botimi në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

V. Ky vendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, në gazetata ditore “Nova Makedonia”, “Veçer” dhe “Koha”, në ueb faqen e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në ueb faqen e Komisionit, në të gjitha gjuhët e bashkësive në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Nr. 08 – 2232/1
5 maj 2021 viti
Shkup

Kryetari i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut
m-r **Talat Xhaferi**, d.v.

1599.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, и членот 48 ставови 2 и 3 од Законот за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ број 71/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ГРАЃАНСКИ НАДЗОР

I. Собранието на Република Северна Македонија распишува јавен оглас за назначување на претседател и два члена на Советот за граѓански надзор (во натамошниот текст: Совет) претставници од невладините организации (здруженија) од областа на заштитата на основните човекови права и слободи, безбедноста и одбраната.

II. Претседател и член на Советот може да биде лице кое ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија,
- во моментот на распишување на јавниот оглас со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност,
- да има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII степен на образование,
- да има работно искуство од најмалку седум години во областа на правото, телекомуникациите и информатичките технологии или пет години работно искуство кај невладините организации од областа на заштитата на човековите права, безбедноста и одбраната.

III. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и документите со кои се докажува исполнувањето на условите од точката II. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, се поднесуваат до Собранието на Република Северна Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

IV. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во дневните весници „Нова Македонија“, „Вечер“ и „Koha“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08 – 2233/1
5 мај 2021 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

Нë базë тë nenit 68 paragrafi 2 тë Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe nenit 48 paragrafët 2 dhe 3 тë Ligjit тë Ndjekjes së Komunikimeve („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 71/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së veriut“ numër 108/19), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 5 maj 2021, mori

V E N D I M

PËR SHPALLJEN E KONKURSIONIT PUBLIK PËR
EMËRIMIN E KRYETARIT DHE TË ANËTARËVE
TË KËSHILLIT TË MBIKËQYRJES CIVILE

I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall konkurs publik për

emërimin e kryetarit dhe të dy anëtarëve të Këshillit të Mbiqëqyrjes Civile (në

tekstin në vijim: Këshilli) përfaqësues të organizatave joqeveritare (shoqata)

në fushën e mbrojtjes së të drejtave dhe të lirive themelore të njeriut, të sigurisë dhe

të mbrojtjes.

II. Kryetar dhe anëtar i Këshillit mund të jetë personi që plotëson kushtet e mëposhtme:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut,
- në momentin e shpalljes së konkursit publik, me vendim të plotfuqishëm gjyqësor, të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës për ndalimin e kryerjes së profesionit, të veprimtarisë ose të detyrës,
- të ketë fituar të paktën 240 kredi sipas SEKT-së ose të ketë përfunduar shkallën VII / të arsimit,
- të ketë të paktën shtatë vjet përvojë pune në fushën e së drejtës, të telekomunikimeve dhe të teknologjisë informatike ose pesë vjet përvojë pune në organizata joqeveritare në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, të sigurisë dhe të mbrojtjes.

III. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë konkurs, jetëshkrimi personaë dhe dokumentet që vërtetojnë përmbushjen e kushteve sipas pikës II. të këtij vendimi, në original ose kopje të verifikuara në noter, të dorëzohen në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut brenda 15 ditëve nga botimi i këtij vendimi në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

IV. Ky Vendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“ dhe në gazetata „Nova Makedonija“, „Veçer“ dhe „Koha“.

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË
VERIUT

Nr. 08 – 2233/1
5 maj 2021 viti
Shkup

Kryetari i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut
m-r **Talat Xhaferi**, d.v.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

1600.

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16, 106/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО
СОПСТВЕНОСТ НА АД „ПОШТА НА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ

Член 1

Да се изврши продажба на деловен простор во сопственост на Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје, запишан во Имотен лист бр. 44136, КО Центар 1, КП бр. 10706/0, кој се наоѓа на ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 14 Скопје, со следните податоци, и тоа:

- број на зграда/друг објект 1, намена на зграда/станбена зграда - стан, влез 001, кат 03, број 008, со внатрешна површина од 76 м²;

- број на зграда/друг објект 1, намена на зграда/логии, балкони и тераси, влез 001, кат 03, број 008, со внатрешна површина од 4 м²;

- број на зграда/друг објект 1, намена на зграда/га-ража, влез 001, кат-ПО, Г7, со внатрешна површина од 10 м².

Член 2

Проценетата пазарна вредност на деловниот простор од член 1 на оваа одлука изнесува 4.728.981,00 денари, која вредност претставува вкупна почетна цена за јавното наддавање.

Член 3

Се овластува Акционерското друштво за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје, да ја води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-1353/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1601.

Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ФАНКИ ФРУИТ ДООЕЛ Куманово, со површина од 72680м² на земјоделско земјиште под долгогодишен насад кое се наоѓа на КП бр. 279-дел, место викано Зад Село, катастарска култура нива, катастарска класа 4, запишана во Имотен лист бр. 49 за КО Буриловци, во сопственост на Република Северна Македонија.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 27.9.2035 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4019/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1602.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО БИТОЛА

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар-деловен простор во Битола, сопственост на Република Северна Македонија, корисник Министерството за одбрана, која се наоѓа на КП бр. 14618, ул. „Партизанска“ бр.96/98 во Битола, КО Битола 3, запишана во Имотен лист бр.91955 и тоа: зграда 1, намена на зграда В4-10, влез 4, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 104м².

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења број СВ V 33/21 од 3.3.2021 година, во која е проценета вредноста на недвижната ствар во износ од 5.304.362,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува проценетата вредност на недвижната ствар и истата изнесува 5.304.362,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4274/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1603.

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Државно средно училиште Регионален центар за стручно образование и обука „Киро Бурназ“ с.Долно Коњаре бб Куманово, за земјоделско земјиште, со вкупна површина од 30ха 89ар 25м², кое се наоѓа на КП бр. 192, место викано Бело Брдо катастарска култура нива, катастарска класа 3 со површина од 4303м², запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2137 место викано Говедарски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 4 со површина од 70856м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2136, место викано Говедарски пат, катастарска култура лозје, катастарска класа 1 со површина од 7799м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2134 место викано Говедарски пат, катастарска култура лозје, катастарска класа 1 со површина од 1700м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2128 место викано Говедарски пат, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 2 со површина од 562м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2133 место викано Говедарски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3 со површина од 4403м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2127 место викано Говедарски пат, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 2 со површина од 6687м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2126 место викано Говедарски пат, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 2 со површина од 6983м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2125 место викано Говедарски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 1 со површина од 9668м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2123 место викано Говедарски пат, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 2 со површина од 7011м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2122 место викано Говедарски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 1 со површина од 5967м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2013 место викано Говедарски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 1 со површина од 2219м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2012 место викано Говедарски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 1 со површина од 7869м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2010 место викано Говедарски пат, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 3 со површина од 219м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2008 место викано Говедарски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 1 со површина од 2665м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2007 место викано Говедарски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 1 со површина од 1451м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 2005 место викано Говедарски пат, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 3 со површина од 2107м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр.

2003 место викано Говедарски пат, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 2 со површина од 2640м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 1987 место викано Говедарски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3 со површина од 55217м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 194 место викано Бело Брдо, катастарска култура нива, катастарска класа 3 со површина од 2105м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 213 место викано Бело Брдо, катастарска култура нива, катастарска класа 4 со површина од 9129м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 211 место викано Бело Брдо, катастарска култура нива, катастарска класа 4 со површина од 2581м² запишана во Имотен лист бр. 18436 КО Куманово; КП бр. 233 место викано Коњарски пат, катастарска култура нива, катастарска класа 3 со површина од 46716м² запишана во Имотен лист бр. 164 КО Режаровце; КП бр. 2326 место викано Црно Поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3 со површина од 26790м² запишана во Имотен лист бр. 657 КО Горно Коњаре; КП бр. 2617 место викано Црно Поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3 со површина од 3215м² запишана во Имотен лист бр. 657 КО Горно Коњаре; КП бр. 2660 место викано Црно Поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3 со површина од 6198м² запишана во Имотен лист бр. 657 КО Горно Коњаре; КП бр. 2661 место викано Црно Поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3 со површина од 5665м² запишана во Имотен лист бр. 657 КО Горно Коњаре; КП бр. 2662 место викано Црно Поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3 со површина од 5189м² запишана во Имотен лист бр. 657 КО Горно Коњаре и КП бр. 2663 место викано Црно Поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3 со површина од 1011м² запишана во Имотен лист бр. 657 КО Горно Коњаре.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4275/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1604.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА КАЗНЕНО -
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН
ДОМ ИДРИЗОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Назив на движната ствар	Производител	Модел	Количина
Алкател Таблет	Алкател	Таблет 3Т 10" 4Г	9

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Казнено-поправен дом Идризово.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено – поправната установа Казнено-поправен дом Идризово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4472/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1605.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА КАЗНЕНО -
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Назив на движната ствар	Производител	Модел	Количина
Алкател Таблет	Алкател	Таблет 3Т 10" 4Г	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Затвор Струмица.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено – поправната установа Затвор Струмица со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4474/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1606.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО -
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда-Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Назив на движната ствар	Производител	Модел	Количина
Алкател Таблет	Алкател	Таблет 3Т 10" 4Г	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Казнено–поправната установа Затвор Гевгелија.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено–поправната установа Затвор Гевгелија со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4462/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1607.

Врз основа на член 36, став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 27/14, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНИ ВО ПОТПРОГРАМА 30-УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО, СТАВКА 488-КАПИТАЛНИ ДОТАЦИИ ДО ЕЛС ВО БУЏЕТОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ ЗА 2021 ГОДИНА

1. Средствата во Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 307/20), утврдени во Раздел 130.01 Министерство за транспорт и врски, Потпрограма 30-Урбанизам и градежништво, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во износ од 6.000.000,00 денари, се распределуваат на:

ОПШТИНА АЕРОДРОМ		
-	изградба на топловодна мрежа во должина од 40 км во Горно Лисиче, Општина Аеродром	2.000.000,00
ОПШТИНА ЛИПКОВО		
-	доизградба на водоснабдителен систем во Општина Липково	4.000.000,00
ВКУПНО:		6.000.000,00

2. Се задолжува Министерството за транспорт и врски средствата од точка 1 на оваа одлука да ги префрли на посебна наменска сметка на Општина Аеродром и Општина Липково.

3. Се задолжуваат Општина Аеродром и Општина Липково да достават извештај за наменско користење на средствата до Министерството за транспорт и врски заклучно со месец ноември 2021 година.

4. Општина Аеродром и Општина Липково распределените средства треба да ги користат за намената предвидена во точка 1 од оваа одлука, во спротивно Општина Аеродром и Општина Липково имаат обврска да ги вратат и уплатат средствата во Буџетот на Република Северна Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4468/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1608.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО - ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Назив на движната ствар	Производител	Модел	Количина
Алкател Таблет	Алкател	Таблет 3Т 10''4Г	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Затвор Охрид.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено – поправната установа Затвор Охрид со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4470/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1609.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО -
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Назив на движната ствар	Производител	Модел	Количина
Алкател Таблет	Алкател	Таблет 3Т 10'4Г	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Затвор Битола.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено – поправната установа Затвор Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4478/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1610.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ВОСПИТНО -
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ВОСПИТНО-
ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Назив на движната ствар	Производител	Модел	Количина
Алкател Таблет	Алкател	Таблет 3Т 10'4Г	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат на трајно користење без надомест на Воспитно–поправната установа Воспитно-поправен дом Тетово.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Воспитно – поправната установа Воспитно-поправен дом Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4479/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1611.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО -
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Назив на движната ствар	Производител	Модел	Количина
Алкател Таблет	Алкател	Таблет 3Т 10'4Г	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено–поправната установа Затвор Куманово.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкции склучува договор со директорот на Казнено-поправната установа Затвор Куманово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4480/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1612.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО - ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Назив на движната ствар	Производител	Модел	Количина
Алкател Таблет	Алкател	Таблет 3Т 10'4Г	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Казнено - поправната установа Затвор Тетово.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено - поправната установа Затвор Тетово со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4482/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1613.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО - ПОПРАВНАТА УСТАНОВА КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управата за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Назив на движната ствар	Производител	Модел	Количина
Алкател Таблет	Алкател	Таблет 3Т 10'4Г	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење без надомест на Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом од отворен вид Струга.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено - поправната установа Казнено - поправен дом од отворен вид Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4483/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1614.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 мај 2021 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО - ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Назив на движната ствар	Производител	Модел	Количина
Авто радио	Пионир	МП 2920	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење без надомест на Казнено – поправната установа Затвор Струмица.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Казнено – поправната установа Затвор Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4524/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1615.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО БИБЛИОТЕКА АЛ-БИ С.БАБИНО, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението Библиотека АЛ-БИ с.Бабино, Општина Демир Хисар („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/21), во членот 1 табелата се менува и гласи:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ISBN-код	Издавач	Број на примероци	Единична цена (во денари)
1.	Нов Оксфордски учебник по психологија Том 1 и Том 2	Мајкл Г.Грејдер	978-608259672-3	Арсланина	2 на македонски јазик	3318,00
2.	Споринларингологија на Скот-Броун, операција на прат и глава Том 1	Мајкл Гласон	978-608259791-1	Арсланина	2 на македонски јазик	12.575,00
3.	Клетки, ткива и болести	Гундо Мајно	978-608259661-7	Арсланина	2 на македонски јазик	2.662,00
4.	Геномика и клиничка медицина	Дивендра Кумар	978-608259787-4	Арсланина	2 на македонски јазик	1.796,00
5.	Бурет Том 1 и Том 2	Бери М.Бренер	978-608259797-3	Арсланина	2 на македонски јазик	7.684,00
6.	Клиничка биохемија	Вилијам Ј.Маршал	978-608259663-1	Арсланина	2 на македонски јазик	1.859,00
7.	Армираи бетон: механика и пресметка	Џејмс К.Вит	978-608259794-2	Арсланина	2 на македонски јазик	1.518,00
8.	Прирачник за наука за почвите	Пан Минг Хуанг	978-608259793-5	Арсланина	2 на македонски јазик	3.124,00
9.	Биологија на микроорганизми	Мајкл Т.Мадиган	978-608259665-5	Арсланина	2 на македонски јазик	3.430,00
10.	Биологија	Кенет А. Мелон	978-608259792-8	Арсланина	2 на македонски јазик	4.943,00
11.	Прогресот на цивилизација Том 2	Норберт Елјас	978-608259668-6	Арсланина	2 на македонски јазик	634,00
12.	Археологија	Роберт Л.Келп	978-608259789-8	Арсланина	2 на македонски јазик	1.688,00
13.	Оксфордски учебник за системот за управување на САД	Џон Ц.Патрик	978-608259673-0	Арсланина	2 на македонски јазик	1.282,00

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4571/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1616.

Врз основа на член 13 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Град Скопје се пренесува во сопственост, без надоместок, недвижна ствар-објект кој се наоѓа на ул. „Марко Крале“ бр. 128, Скопје, на КП бр.2509, КО Бутел, запишан во Имотен лист бр.107222, сопственост на Република Северна Македонија и тоа зграда бр.2, намена на зграда-А5-4, влез 1, кат-ПР, бр.1, намена на посебен/заеднички дел од зграда-П, со внатрешна површина од 119 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4576/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1617.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија бр. 44-11943/1 од 29 декември 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 316/20).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4636/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1618.

Врз основа на член 13 став (3) од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на Општина Куманово се пренесуваат во сопственост без надоместок недвижни ствари-објекти, кои се наоѓаат на ул „с.Мургаш ” во Кума-

ново, на К.П. бр.736, К.О.Мургаш, запишани во Имотен лист бр. 44, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти Помошни простории , влез 1, кат ПО, со внатрешна површина од 30 м2 и

- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти Училишта и научни институции, влез 1, кат ПР намена на зграда ПР, со внатрешна површина од 203 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4760/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1619.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЦРНИЛИШТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА И Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ЦРНИЛИШТЕ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Црнилиште за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Црнилиште, Општина Долнени.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1259239м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Кататастарска класа
1628	Црнилиште	Брака	нива	3
1732	Црнилиште	Брака	нива	3
1643	Црнилиште	Брако	ливада	4
1725	Црнилиште	Брако	нива	3
1600	Црнилиште	Брако	нива	5
1641	Црнилиште	Брако	нива	5
1641	Црнилиште	Брако	камењар	0
1667	Црнилиште	Брако	нива	3
1684	Црнилиште	Брако	нива	4
1694	Црнилиште	Брако	нива	4
1698	Црнилиште	Пазарски пат	нива	3
1740	Црнилиште	Брако	нива	3
1637	Црнилиште	Брако	нива	4
1697	Црнилиште	Брако	нива	3
1606	Црнилиште	Брако	нива	4
1665	Црнилиште	Мочка	нива	3
1633	Црнилиште	Брако	нива	3
1720	Црнилиште	Брако	нива	3
1721	Црнилиште	Брако	нива	3
1733	Црнилиште	Брако	нива	3
1618	Црнилиште	Полези	нива	4
1646	Црнилиште	Брако	нива	4
1709	Црнилиште	Брако	нива	3
1709	Црнилиште	Брако	камењар	0
1710	Црнилиште	Брако	нива	3
1700	Црнилиште	Брако	нива	4
1700	Црнилиште	Брако	камењар	0
1681	Црнилиште	Брако	камењар	0
1681	Црнилиште	Брако	камењар	0
1636	Црнилиште	Брако	нива	3
1658	Црнилиште	Брако	камењар	0
1604	Црнилиште	Брака	нива	4
1735	Црнилиште	Брака	нива	3
1701	Црнилиште	Полези	нива	4
1702	Црнилиште	Полези	нива	5
1704	Црнилиште	Брака	ливада	3
1616	Црнилиште	Брако	нива	4
1639	Црнилиште	Брако	нива	3
1635	Црнилиште	Брака	нива	3
1675	Црнилиште	Брако	камењар	0
1676	Црнилиште	Брака	камењар	0
1689	Црнилиште	Бука	нива	3
1631	Црнилиште	Брака	нива	3
1719	Црнилиште	Брако	нива	3
1647	Црнилиште	Брака	нива	4
1693	Црнилиште	Брака	нива	4
1711	Црнилиште	Брака	нива	3
1708	Црнилиште	Брака	нива	3
1686	Црнилиште	Брака	камењар	0
1691	Црнилиште	Брака	нива	4
1601	Црнилиште	Брака	ливада	5
1602	Црнилиште	Брако	нива	4

1605	Црнилиште	Село	ливада	4
1607	Црнилиште	Село	ливада	4
1610	Црнилиште	Брако	ливада	4
1611	Црнилиште	Брака	ливада	4
1612	Црнилиште	Брако	ливада	4
1613	Црнилиште	Брака	ливада	4
1634	Црнилиште	Полези	нива	3
1670	Црнилиште	Брака	ливада	4
1687	Црнилиште	Брака	камењар	0
1692	Црнилиште	Брака	нива	4
1638	Црнилиште	Брака	нива	3
1724	Црнилиште	Брака	нива	3
1654	Црнилиште	Брако	нива	4
1741	Црнилиште	Брака	нива	3
1683	Црнилиште	Брака	камењар	0
1625	Црнилиште	Костински пат	нива	3
1629	Црнилиште	Полези	нива	3
1626	Црнилиште	Брака	нива	3
1656	Црнилиште	Брако	нива	4
1657	Црнилиште	Брака	нива	4
1677	Црнилиште	Брака	камењар	0
1677	Црнилиште	Брака	нива	3
1664	Црнилиште	Брако	камењар	0
1664	Црнилиште	Брако	нива	3
1674	Црнилиште	Брако	камењар	0
1679	Црнилиште	Брако	камењар	0
1678	Црнилиште	Брака	камењар	0
1624	Црнилиште	Брако	нива	3
1624	Црнилиште	Брако	нива	4
1595	Црнилиште	Полези	нива	4
1723	Црнилиште	Брако	нива	3
1728	Црнилиште	Брако	нива	3
1648	Црнилиште	Полези	ливада	4
1722	Црнилиште	Брака	нива	3
1713	Црнилиште	Брако	нива	3
1706	Црнилиште	Брако	нива	4
1707	Црнилиште	Брако	ливада	3
1621	Црнилиште	Брако	нива	4
1695	Црнилиште	Брако	нива	3
1660	Црнилиште	Брака	нива	4
1630	Црнилиште	Брака	нива	3
1640	Црнилиште	Полези	нива	4
1734	Црнилиште	Брака	нива	3
1712	Црнилиште	Брако	нива	3
1729	Црнилиште	Брака	нива	3
1730	Црнилиште	Брака	нива	3
1666	Црнилиште	Мочка	нива	3
1673	Црнилиште	Брако	камењар	0
1703	Црнилиште	Брако	ливада	4
1652	Црнилиште	Брако	нива	4
1651	Црнилиште	Брако	нива	4
1726	Црнилиште	Брако	нива	3
1727	Црнилиште	Брака	нива	3
1661	Црнилиште	Брако	нива	4
1736	Црнилиште	Брако	нива	3

1669	Црнилиште	Брака	нива	3
1653	Црнилиште	Брако	нива	4
1645	Црнилиште	Полези	нива	4
1737	Црнилиште	Полези	нива	3
1688	Црнилиште	Брако	нива	4
1662	Црнилиште	Брако	0	3
1718	Црнилиште	Брако	нива	3
1596	Црнилиште	Полези	нива	4
1597	Црнилиште	Брака	камењар	0
1598	Црнилиште	Полези	нива	4
1603	Црнилиште	Брака	ливада	5
1615	Црнилиште	Полези	нива	4
1623	Црнилиште	Брака	нива	4
1623	Црнилиште	Брака	нива	4
1623	Црнилиште	Брака	нива	3
1623	Црнилиште	Брака	нива	3
1659	Црнилиште	Брака	нива	3
1659	Црнилиште	Брака	нива	3
1627	Црнилиште	Брако	нива	3
1632	Црнилиште	Брака	нива	3
1644	Црнилиште	Брако	нива	4
1649	Црнилиште	Брако	нива	4
1650	Црнилиште	Брака	нива	4
1663	Црнилиште	Брака	нива	3
1668	Црнилиште	Брака	нива	3
1668	Црнилиште	Брака	камењар	0
1671	Црнилиште	Брака	камењар	0
1672	Црнилиште	Брако	нива	3
1672	Црнилиште	Брако	камењар	0
1680	Црнилиште	Брако	ливада	6
1680	Црнилиште	Брако	ливада	6
1682	Црнилиште	Брака	ливада	6
1682	Црнилиште	Брака	ливада	6
1690	Црнилиште	Брака	нива	3
1699	Црнилиште	Брака	нива	4
1739	Црнилиште	Брака	нива	3
1738	Црнилиште	Брака	нива	3
1620	Црнилиште	Брако	нива	4
1642	Црнилиште	Брака	нива	4
1614	Црнилиште	Брака	нива	4
1599	Црнилиште	Брака	нива	4
836	Црнилиште	Криви слогови	нива	4
505	Црнилиште	Криви слогови	камењар	0
873	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
1565	Црнилиште	Полези	нива	4
1528	Црнилиште	Полези	нива	3
1593	Црнилиште	Полези	ливада	5
1554	Црнилиште	Полези	нива	4
489	Црнилиште	Криви слогови	камењар	0
1556	Црнилиште	Полези	нива	4
1558	Црнилиште	Полези	нива	4
1561	Црнилиште	Полези	нива	4
851	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
1573	Црнилиште	Полези	нива	4
513	Црнилиште	Село	камењар	0

510	Црнилиште	Гребиште	нива	5
511	Црнилиште	Гребиште	нива	5
1543	Црнилиште	Полези	нива	4
1577	Црнилиште	Полези	нива	4
1529	Црнилиште	Полези	нива	3
540	Црнилиште	Криви слогови	нива	3
1547	Црнилиште	Полези	нива	4
1323	Црнилиште	Полези	пасишта	4
1338	Црнилиште	Полези	камењар	0
1342	Црнилиште	Полези	пасишта	6
1347	Црнилиште	Кукулојца	пасишта	6
521	Црнилиште	Гребиште	пасишта	4
719	Црнилиште	Криви слогови	пасишта	4
889	Црнилиште	Кукулојца	камењар	0
845	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
720	Црнилиште	Криви слогови	нива	4
721	Црнилиште	Криви слогови	нива	4
503	Црнилиште	Гребиште	пасишта	4
837	Црнилиште	Криви слогови	нива	4
1539	Црнилиште	Полези	нива	4
506	Црнилиште	Гребиште	нива	4
1579	Црнилиште	Полези	нива	5
1531	Црнилиште	Полези	нива	3
1533	Црнилиште	Полези	нива	3
1588	Црнилиште	Брака	нива	4
1371	Црнилиште	Кукулојца	нива	3
848	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
1557	Црнилиште	Полези	нива	4
744	Црнилиште	Криви слогој	нива	3
1498	Црнилиште	Полези	нива	3
1499	Црнилиште	Полези	нива	3
1586	Црнилиште	Полези	нива	5
1581	Црнилиште	Полези	нива	4
518	Црнилиште	Гребиште	камењар	0
518	Црнилиште	Гребиште	нива	4
849	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
909	Црнилиште	Кукулојца	нива	6
1552	Црнилиште	Полези	нива	4
888	Црнилиште	Кукулојца	нива	6
1542	Црнилиште	Полези	нива	4
488	Црнилиште	Гребиште	камењар	0
491	Црнилиште	Гребиште	нива	4
492	Црнилиште	Гребиште	нива	4
493	Црнилиште	Гребиште	камењар	0
495	Црнилиште	Гребиште	пасишта	4
504	Црнилиште	Мочка	ливада	4
869	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
896	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
723	Црнилиште	Криви слогови	нива	4
724	Црнилиште	Криви слогови	ливада	3
1530	Црнилиште	Полези	нива	3
1563	Црнилиште	Полези	нива	4
1541	Црнилиште	Полези	нива	4
748	Црнилиште	Криви слогови	нива	3
856	Црнилиште	Кукулојца	нива	4

902	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
1538	Црнилиште	Полези	нива	3
903	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
857	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
1523	Црнилиште	Полези	нива	3
515	Црнилиште	Гребиште	камењар	0
541	Црнилиште	Криви слогови	нива	3
1551	Црнилиште	Полези	нива	4
1575	Црнилиште	Полези	нива	4
1471	Црнилиште	Полези	нива	3
1478	Црнилиште	Село	нива	3
1479	Црнилиште	Село	лозје	5
1477	Црнилиште	Село	овоштарник	4
1473	Црнилиште	Село	нива	4
1474	Црнилиште	Село	нива	3
1475	Црнилиште	Село	нива	3
1527	Црнилиште	Полези	нива	3
497	Црнилиште	Требиште	камењар	0
497	Црнилиште	Требиште	камењар	0
538	Црнилиште	Криви слогови	нива	3
542	Црнилиште	Криви слогови	нива	2
1591	Црнилиште	Брако	нива	4
870	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
1589	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
1569	Црнилиште	Полези	нива	4
855	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
1590	Црнилиште	Брака	нива	4
838	Црнилиште	Криви слогови	нива	4
1583	Црнилиште	Полези	нива	4
1592	Црнилиште	Брака	нива	4
1562	Црнилиште	Полези	нива	4
1516	Црнилиште	Полези	нива	3
1548	Црнилиште	Полези	нива	4
1587	Црнилиште	Полези	нива	4
910	Црнилиште	Кукулојца	нива	6
1572	Црнилиште	Полези	нива	4
517	Црнилиште	Гребиште	камењар	0
1560	Црнилиште	Полези	нива	4
1519	Црнилиште	Полези	нива	3
1519	Црнилиште	Полези	нива	3
895	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
1518	Црнилиште	Полези	нива	3
839	Црнилиште	Криви слогој	нива	4
908	Црнилиште	Криви слогој	нива	6
519	Црнилиште	Гребиште	ливада	4
860	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
1553	Црнилиште	Полези	нива	4
1582	Црнилиште	Село	нива	4
1374	Црнилиште	Затока	нива	4
1374	Црнилиште	Затока	нива	3
901	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
1524	Црнилиште	Полези	нива	3
846	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
1505	Црнилиште	Полези	нива	3
441	Црнилиште	Мочка	пасишта	4

868	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
1522	Црнилиште	Село	нива	3
1578	Црнилиште	Полези	нива	5
496	Црнилиште	Мочка	пасишта	4
1497	Црнилиште	Село	нива	3
1537	Црнилиште	Полези	нива	3
1515	Црнилиште	Полези	нива	3
852	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
1585	Црнилиште	Полези	нива	5
1506	Црнилиште	Полези	нива	3
886	Црнилиште	Кукулојца	нива	6
1373	Црнилиште	Кукулашти	нива	4
1373	Црнилиште	Кукулашти	нива	3
1568	Црнилиште	Полези	нива	4
1574	Црнилиште	Полези	нива	4
1584	Црнилиште	Полези	нива	5
1555	Црнилиште	Полези	нива	4
1550	Црнилиште	Полези	нива	4
1540	Црнилиште	Полези	нива	4
1535	Црнилиште	Полези	пасишта	3
1535	Црнилиште	Полези	нива	4
1526	Црнилиште	Полези	нива	3
1521	Црнилиште	Полези	нива	3
722	Црнилиште	Криви слогој	нива	4
900	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
1503	Црнилиште	Село	камењар	0
1512	Црнилиште	Полези	нива	3
1512	Црнилиште	Полези	лозја	4
1513	Црнилиште	Полези	лозја	3
1517	Црнилиште	Полези	нива	3
1517	Црнилиште	Полези	пасишта	4
747	Црнилиште	Криви слогови	нива	3
490	Црнилиште	Гребиште	нива	4
853	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
745	Црнилиште	Криви слогој	нива	2
862	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
867	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
867	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
859	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
887	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
887	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
887	Црнилиште	Кукулојца	нива	6
887	Црнилиште	Кукулојца	нива	6
516	Црнилиште	Мочка	камењар	0
501	Црнилиште	Гребиште	пасишта	4
847	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
1520	Црнилиште	Полези	нива	3
1580	Црнилиште	Полези	нива	4
1570	Црнилиште	Полези	нива	4
1504	Црнилиште	Полези	нива	3
1534	Црнилиште	Полези	нива	3
1544	Црнилиште	Полези	нива	4
1545	Црнилиште	Село	нива	4
1576	Црнилиште	Полези	нива	5
514	Црнилиште	Гребиште	камењар	0

539	Црнилиште	Криви слогови	нива	3
861	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
866	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
507	Црнилиште	Гребиште	камењар	0
507	Црнилиште	Гребиште	камењар	0
1751	Црнилиште	Брака	нива	3
1750	Црнилиште	Брака	нива	3
1756	Црнилиште	Брако	нива	3
2633	Црнилиште	Бучало	нива	5
2635	Црнилиште	Бучало	нива	5
1915	Црнилиште	Требиште	нива	2
1917	Црнилиште	Требиште	нива	2
1564/1	Црнилиште	Полези	нива	4
1705/1	Црнилиште	Брако	ливада	3
1705/2	Црнилиште	Бука	нива	4
2634	Црнилиште	Брако	нива	5
2617	Црнилиште	Брако	нива	4
2618	Црнилиште	Село	нива	5
1571/2	Црнилиште	Полези	нива	4
2616/4	Црнилиште	Брако	нива	4
2083	Црнилиште	Брако	нива	3
2042	Црнилиште	Полези	ливада	3
2612	Црнилиште	Брако	нива	4
2613	Црнилиште	Брако	нива	4
2622	Црнилиште	Брако	нива	5
2626	Црнилиште	Брако	нива	5
2619	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
1927	Црнилиште	Полези	пасишта	4
1898	Црнилиште	Село	овоштарник	3
1903	Црнилиште	Село	нива	2
1910	Црнилиште	Село	нива	2
1908	Црнилиште	Село	нива	2
1731/1	Црнилиште	Брако	нива	3
2603	Црнилиште	Брако	нива	5
854/1	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
854/1	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
885/5	Црнилиште	Кукулојца	нива	6
885/5	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
1897	Црнилиште	Село	пасишта	4
1622/1	Црнилиште	Брако	нива	3
1731/4	Црнилиште	Брака	нива	3
1911	Црнилиште	Село	нива	2
2600	Црнилиште	Брака	нива	5
1958	Црнилиште	Гребиште	нива	3
884/3	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
884/7	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
884/5	Црнилиште	Кукулојца	пасишта	6
2624	Црнилиште	Брака	нива	5
2601	Црнилиште	Брака	нива	5
884/1	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
1595	Црнилиште	Село	нива	3
2078	Црнилиште	Чамовица	ливада	3
2627	Црнилиште	Гробишта	нива	5
2038	Црнилиште	Чамовица	нива	3
1923	Црнилиште	Село	камењар	0

1925	Црнилиште	Село	камењар	0
1920	Црнилиште	Гребиште	нива	2
2599	Црнилиште	Брака	нива	5
2077	Црнилиште	Чамовица	пасишта	4
1752	Црнилиште	Брака	нива	3
1900	Црнилиште	Село	нива	2
2043	Црнилиште	Чамовица	ливада	3
2044	Црнилиште	Чамојца	ливада	3
2034	Црнилиште	Чамовица	нива	3
2581	Црнилиште	Брака	нива	4
2501	Црнилиште	Брака	камењар	0
2602	Црнилиште	Гребиште	нива	5
2637	Црнилиште	Полези	камењар	0
1622/2	Црнилиште	Гребиште	нива	3
1731/2	Црнилиште	Гребиште	нива	3
1731/3	Црнилиште	Брака	нива	3
2585	Црнилиште	Брака	нива	4
1566/2	Црнилиште	Полези	нива	4
2616/3	Црнилиште	Брака	нива	4
854/4	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
854/4	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
2076/1	Црнилиште	Чамојца	ливада	4
2616/5	Црнилиште	Брака	нива	4
854/3	Црнилиште	Криви слогови	нива	4
885/3	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
885/3	Црнилиште	Кукулојца	нива	6
2076/3	Црнилиште	Чашавица	ливада	4
885/1	Црнилиште	Кукулојца	нива	6
885/1	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
1912	Црнилиште	Село	нива	2
1914	Црнилиште	Гребиште	нива	2
1934	Црнилиште	Гребиште	нива	2
1935	Црнилиште	Село	нива	2
2589	Црнилиште	Брако	нива	4
2590	Црнилиште	Брака	нива	4
2620	Црнилиште	Брака	нива	5
2616/2	Црнилиште	Брака	нива	4
2584	Црнилиште	Требиште	нива	4
2608	Црнилиште	Чановица	нива	4
1957	Црнилиште	Гребиште	пасишта	4
2610	Црнилиште	Гребиште	камењар	0
2610	Црнилиште	Гребиште	нива	4
1571/1	Црнилиште	Полези	нива	4
2631	Црнилиште	Брако	нива	5
2616/1	Црнилиште	Брако	нива	4
1907	Црнилиште	Село	нива	2
2630	Црнилиште	Брака	нива	5
2041/3	Црнилиште	Чамовица	нива	3
854/2	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
854/2	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
885/2	Црнилиште	Кукулојца	нива	6
885/2	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
1354/1	Црнилиште	Кукулојца	нива	4
2033	Црнилиште	Чамојца	нива	4
2033	Црнилиште	Чамојца	нива	3

2045	Црнилиште	Чамојца	нива	2
2041/1	Црнилиште	Требиште	нива	3
2623	Црнилиште	Брако	нива	5
884/2	Црнилиште	Брако	нива	5
2625	Црнилиште	Брака	нива	5
2579	Црнилиште	Брако	нива	4
2579	Црнилиште	Брако	камењар	0
1564/2	Црнилиште	Полези	нива	4
1753	Црнилиште	Брака	нива	3
1754	Црнилиште	Брака	нива	3
2596	Црнилиште	Село	нива	5
746/2	Црнилиште	Мочка	нива	3
2611	Црнилиште	Брака	нива	4
2076/2	Црнилиште	Чамојца	ливада	4
1893	Црнилиште	Село	нива	2
2593	Црнилиште	Брако	нива	4
1964	Црнилиште	Гребиште	нива	3
2035	Црнилиште	Гребиште	нива	3
2605	Црнилиште	Брака	нива	5
2036	Црнилиште	Брако	нива	3
2039	Црнилиште	Чамовица	нива	3
1566/1	Црнилиште	Полези	нива	4
746/1	Црнилиште	Криви слогови	нива	3
2621	Црнилиште	Полези	нива	5
1901	Црнилиште	Село	нив	2
1876	Црнилиште	Криви слогови	пасишта	4
1926	Црнилиште	Криви слогови	камењар	0
1913	Црнилиште	Село	градина	0
1933	Црнилиште	Гребиште	нива	2
1916	Црнилиште	Село	нива	2
2587	Црнилиште	Брака	плодни земјишта	4
1814	Црнилиште	Село	камењар	0
2638	Црнилиште	Брака	нива	5
885/6	Црнилиште	Кукулојца	нива	6
2632	Црнилиште	Бучало	нива	5
1755	Црнилиште	Брако	нива	3
1899	Црнилиште	Село	камењар	0
1971	Црнилиште	Гребиште	ливада	3
1971	Црнилиште	Гребиште	ливада	2
1936	Црнилиште	Гребиште	нива	2
1909	Црнилиште	Село	нива	2
2597	Црнилиште	Брако	нива	5
1904	Црнилиште	Село	нива	2
1904	Црнилиште	Село	камењар	0
1955	Црнилиште	Гребиште	нива	2
2582	Црнилиште	Брака	нива	4
2582	Црнилиште	Брака	нива	4
2046	Црнилиште	Чамовица	нива	2
2084	Црнилиште	Чамовица	нива	3
2576	Црнилиште	Брако	нива	3
2576	Црнилиште	Брако	нива	4
2578	Црнилиште	Брака	нива	4
2586	Црнилиште	Брака	нива	4
2591	Црнилиште	Брака	нива	4
2594	Црнилиште	Брака	нива	4

2607	Црнилиште	Полези	нива	5
2609	Црнилиште	Брака	нива	4
2636	Црнилиште	Брако	нива	5
2636	Црнилиште	Брако	нива	5
2606	Црнилиште	Брако	нива	5
2588	Црнилиште	Брако	нива	4
2583	Црнилиште	Чамојца	нива	4
884/4	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
2040	Црнилиште	Чамојца	нива	3
2079	Црнилиште	Чамовица	нива	3
2639	Црнилиште	Брака	нива	5
2041/2	Црнилиште	Требиште	нива	3
2604	Црнилиште	Брака	нива	5
2037	Црнилиште	Чамовица	нива	3
2598	Црнилиште	Брака	нива	5
885/4	Црнилиште	Кукулојца	нива	6
885/4	Црнилиште	Кукулојца	нива	5
2080	Црнилиште	Чамовица	пасишта	4
2580	Црнилиште	Брако	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат				1754100m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-5108/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1620.

Врз основа на член 40 став 1 и став 2 алинеја 6 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА КУЛТУРНАТА УСТАНОВА МАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА ФОТОГРАФИЈА – СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука, дел од недвижна ствар – деловен простор со површина од 107 м² во зграда бр.1, влез 1, кат ПР, кој се наоѓа на ул.„Железничка“ бр.18 во Скопје, на КП бр.232, КО Центар 2, запишан во Имотен лист бр.17102, сопственост на Република Северна Македонија, корисник Национална установа Национална галерија на Република Северна Македонија – Скопје, се дава во закуп на Културната установа Македонски центар за фотографија - Скопје, со услов за користење за изведување културни проекти од интерес за Република Северна Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава во закуп на Културната установа Македонски центар за фотографија - Скопје за време од пет години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, со месечна закупнина од 1 евро по метар квадратен, пресметано во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија сметано на денот на доставувањето на месечна фактура.

Член 3

Договорот за закуп на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука, со закупнина во висина определена во членот 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу директорот на Национална установа Национална галерија на Република Северна Македонија – Скопје и директорот на Културната установа Македонски центар за фотографија - Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-5131/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1621.

Врз основа на член 15 став (2),а во врска со став (4) алинеја 4 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОТУГУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се отуѓува градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на ДИК ФАГУС ДООЕЛ Пехчево по пат на непосредна спогодба на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и запишани во јавната книга за запишување на правата на недвижностите, кои не поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежното земјиште кое претставува ГП.1.1 со вкупна површина од 2130 м² и тоа дел од КП бр.1132, КО Пехчево, земјиште под зграда 1 со површина од 413 м² и дел од КП бр.1132, КО Пехчево, градежно изградено земјиште со површина од 1646 м², запишани во Имотен лист бр.795 и дел од КП бр.1225/1, КО Пехчево, градежно неизградено земјиште со површина од 71м², запишано во Имотен лист бр. 786, согласно Извод од план број 8: ДУП Стара касарна за плански период 2015-2020, бр. 11-860/2 од 27.7.2020 година донесен од страна на Советот на Општина Пехчево со Одлука бр.08-127/1 од 30.1.2020 година, со намена В2-здравство и социјална заштита.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе Општина Пехчево согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Пехчево („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/16).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-12026/1-20
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1622.

Врз основа на член 248-в став (5) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19, 153/19, 180/19, 275/19 и 77/21), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ИЗБОР НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. За Национален координатор за имунизација на Република Северна Македонија, се избира проф. д-р. Александра Грозданова, со мандат од четири години.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-4989/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

1623.

Врз основа на член 31 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 307/20) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 мај 2021 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ВОДОСТОПАНСТВО ЗА 2021 ГОДИНА**

Член 1

Во Програмата за водостопанство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 17/21 и 68/21) делот I се менува и гласи:

„Со оваа програма, согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 307/20), согласно раздел 14001, програма 6-Водостопанство, пот-програма 60-Водостопанство, категорија 48-капитални расходи, ставка 482—други градежни објекти, се утврдуваат намените за користење на средствата за реализирани работи во 2021 година во вкупен износ од 809.328.444,00 денари“.

Член 2

Делот II се менува и гласи:

„Средствата од дел I од оваа програма во износ од 809.328.444,00 денари се распоредуваат за:

Ред.бр	Мерка	Износ на средства (во денари)
1	Изградба, реконструкција, експропријација и пренамена на земјиште, набавка и одржување на основните водостопански објекти за наводнување и одводнување и надзор над изведбата	352.810.247,00
2	Изготвување елаборати, студии и техничка документација за реконструкција и рехабилитација на инфраструктурата во системите за наводнување и одводнување	38.385.000,00
3	Обврски по започнати и недовршени работи по веќе склучени договори од претходни години за изградба и надзор над изградбата на Брана Конско, Брана Речани со придружни објекти и Главен довод од ХС Равен – Речица и обврски за експропријација и пренамена на земјиште опфатено со изградба на Брана Конско, Брана Речани со придружни објекти и Главен довод од ХС Равен – Речица	412.726.444,00
4	Приклучување на дистрибутивна мрежа за електрична енергија на пумпна станица Градец, пумпна станица Удово, пумпна станица Пирава 1, пумпна станица Пирава 2 и пумпна станица Јосифово, опфатени согласно Проектот за наводнување на јужната долина на Река Вардар – втора фаза систем за наводнување Валандово	5.406.753,00
	Вкупен износ на средства (во денари)	809.328.444,00

Член 3

Делот III се менува и гласи:

„Реализацијата на средствата од дел II од оваа програма во износ од 700.095.457,00 денари ќе ја врши Управата за водостопанство, и тоа за:

- изградба, реконструкција, експропријација и пренамена на земјиште, набавка и одржување на основните водостопански објекти за наводнување и одводнување и надзор над изведбата предвидени се средства во износ од 248.984.013,00 денари,

- изготвување елаборати, студии и техничка документација за реконструкција и рехабилитација на инфраструктурата во системите за наводнување и одводнување предвидени се средства во износ од 38.385.000,00 денари, и

- Обврски по започнати и недовршени работи по веќе склучени договори од претходни години за изградба и надзор над изградбата на Брана Конско, Брана Речани со придружни објекти и Главен довод од ХС Равен – Речица и обврски за експропријација и пренамена на земјиште опфатено со изградба на Брана Конско, Брана Речани со придружни објекти и Главен довод од ХС Равен – Речица предвидени се средства во износ од 412.726.444,00 денари.“

Член 4

Делот IV се менува и гласи:

„Реализацијата на средствата од дел II мерка 1 и мерка 4 од оваа програма во износ од 109.232.987,00 денари ќе ја врши АД Водостопанство на Република Северна Македонија во државна сопственост, Скопје за:

- изградба на последната делница од левиот цевковод 1 од системот за наводнување на Малешевско (Беровско) Поле, согласно основниот проект за негова изградба бр.БЕ-IV-608/2020 година од 15.2.2020 година,

- набавка на резервни делови за АД Водостопанство на Република Северна Македонија во државна сопственост, Скопје,

- набавка на механизација за АД Водостопанство на Република Северна Македонија во државна сопственост, Скопје,

- изградба на системи за наводнување – Чардаклија, - приклучување на дистрибутивна мрежа за електрична енергија на пумпна станица Градец, пумпна станица Удово, пумпна станица Пирава 1, пумпна станица Пирава 2 и пумпна станица Јосифово, опфатени согласно Проектот за наводнување на јужната долина на Река Вардар – втора фаза систем за наводнување Валандово,

- чистење на делница од отворен магистрален канал Радиовце – Бистрица во должина од 7.400,0 метри,

- рехабилитација и модернизација на пумпна станица Марена, и

- надзор над работите за рехабилитација и модернизација на пумпна станица Марена.“

Член 5

Делот VI се менува и гласи:

„Плаќањето на средствата за реализација на мерките од дел II од оваа програма ќе се врши врз основа на решение од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство кон кое ќе биде доставена документација од различни ситуации со фактури за прикажаните извршени работи или услуги потврдени од страна на надзорниот орган или ревидентот, или склучени согоди и судски одлуки за висина на надоместок за експропријација и договори за надомест на штета за пренамена на земјиште.“

Член 6

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-5181/1
4 мај 2021 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Артан Груби, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1624.

Врз основа на член 169 став (3) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19 и 311/20), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАБОТА НА СОВЕТУВАЛИШТЕТО ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ ВО ЈАВНА ДЕТСКА ГРАДИНКА/ЈАВЕН ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериумите за формирање и работа на советувашиштето за деца и родители во јавна детска градинка/јавен центар за ран детски развој (во натамошниот текст: советувашиште).

Член 2

(1) Работата на советувашиштето ја врши мултидисциплинарен/инклузивен тим од различни образовни профили и тоа психолог, педагог, социјален работник, дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор, доктор на медицина, доктор на стоматологија и воспитувач.

(2) Во јавна детска градинка/јавен центар за ран детски развој (во натамошниот текст: установите за деца), каде има тројца од наведените стручни работници од став 1 на овој член, од кои еден психолог или педагог, може да се формира советувашиштето.

(3) Установата за деца обезбедува посебна просторија за потребите на советувашиштето.

(4) Установата за деца изготвува програма за работа на советувашиштето.

(5) Установата за деца треба да поседува аудио - визуелна опрема.

(6) Установата за деца треба да поседува едукативен материјал и едукативна литература.

Член 3

Програмата за работа на советувашиштето содржи:

1. Мисија на советувашиштето;
2. Работно време на советувашиштето;
3. Годишен распоред на опфатени теми;
4. Видови на советодавни услуги и распоред на изведување:
 - интерактивни обуки за воспитно-згрижувачкиот кадар,
 - интерактивни обуки за родители/старатели,
 - индивидуални советувања на деца и родители/старатели,
 - индивидуални советувања на воспитно-згрижувачки персонал,
 - индивидуални советувања на раководниот персонал,
 - индивидуални и советувања на членови од локалната заедница за унапредување на дејноста.

Член 4

Советувашиштето помага во:

1. поддршка на родителите во обезбедувањето на оптимални услови за развој на детето во семејната средина преку подигнување на нивото на педагошка едукација;

2. решавање на комплексни воспитни, психолошки, и социјални прашања во установите за деца преку три основни и меѓусебно поврзани активности:

- активности за помош;
 - превентивни активности и развој;
 - активности на планирање, мониторинг и евалуација на заеднички постигнатите резултати.
3. соработката помеѓу установите за деца во нивната секојдневна работа во следните области:
 - рано учење и развој преку програмски игри и активности во установа за деца;
 - култура и образование;
 - социјална адаптација;
 - социо-емоционален развој;
 - физичко здравје и моторен развој;
 - развој на јазикот и комуникација;
 - когнитивен развој и стекнување на општи знаења;
 - поттикнување на позитивен пристап кон учење;
 - социо-економски тешкотии и
 - прифаќање на децата во установите за деца и нивната транзиција кон училиштето.

Член 5

Советувашиштето работата ја врши преку:

- советување за деца;
- работа со родителите;
- работа со раководството;
- соработка со надворешни заедници и институции;
- организирање на стручни предавања.

Член 6

Советувањето за децата опфаќа давање на:

- помош во прилагодување на децата кон условите на средината во детската градинка;
- помош при премин на децата од една во друга воспитна група или од една во друга градинка и транзицијата во училиште;
- помош на децата со потешкотии кои произлегуваат од социјално ранливи групи на семејства;
- помош на деца со развојни проблеми;
- помош на деца со посебни потреби;
- помош на деца со семејни проблеми.

Член 7

Работата со родителите опфаќа:

- семејно советување (со двајцата родители);
- психолошко советување;
- педагошко советување;
- советување во областа на социјалната работа;
- советување во областа на превентивната здравствена заштита;
- советување на родителите на децата со посебни потреби и деца кои покажуваат натпросечни достигнувања.

Член 8

Работата со раководството опфаќа:

- давање на советодавни услуги на раководството на градинката во секојдневното работење;
- советување со раководството на прашања во врска со организацијата и спроведувањето на секојдневниот живот и работа во градинката, јавна и културна дејност како и градење на позитивна социо - емоционална клима во градинката;
- советување со раководството во однос на обезбедување на соодветни човечки и материјални ресурси и услови за интеграција на децата со посебни потреби;
- советување со раководството на потребата за истражувачка и аналитичка работа во градинката, како и за вклучување на градинката во различни развојни, превентивни и иновативни проекти;

- советување со раководството за подобрување на постоечките и иницирање на нови форми на соработка со родителите, како и начини на активно вклучување на родителите во животот и работата на градинката.

Член 9

Соработката со надворешни заедници и институции опфаќа:

- проекти за советување во градинка;
- организирање и учество во стручни советувања од областа во која работи;
- соработка со центри за социјална работа, здравствени установи, институции за деца со пречки во развојот, институции за обука, педагошки факултети.

Член 10

Организирање на стручни предавања опфаќа:

- работилници;
- семинари;
- советувања;
- курсеви.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за поблиските критериуми за формирање и работа на советувашиштето за деца и родители во јавна детска градинка/јавен центар за ран детски развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/13).

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-2458/4
29 април 2021 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Јагода Шахпаска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1625.

Врз основа на член 101 и член 184 став 1 точка ј од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/2020) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-33 од 30.03.2021 година од страна на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за давање согласност за именување на лицето Миленко Гошевски за раководител-директор на Одделение за услуги со хартии од вредност на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 26.04.2021 година донесе:

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Миленко Гошевски за раководител-директор на Одделение за услуги со хартии од вредност на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Миленко Гошевски за раководител-директор на Одделение за услуги со хартии од вредност на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје важи за период од една година согласно Одлуката за именување раководно лице и утврдување мандат број 11472/1 од 26.03.2021 година.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2, со денот на разрешување на Миленко Гошевски од функцијата раководител-директор на Одделение за услуги со хартии од вредност на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. УП1 08-33
26 април 2021 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алиџи**, с.р.

Në bazë të nenit 101 dhe nenit 184 paragrafi (1) pika j) të Ligjit të Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 31/2020), duke vepruar ndaj Kërkesës nr. PA1 08-33, datë 30.3.2021, nga “Shparkase Banka Makedonija” SHA Shkup, për dhënien e pëlqimit për emërimin e personit Milenko Gjoshovski si udhëheqësdrejtor i Njesisë së Shërbimeve të Letrave me Vlerë të “Shparkase Banka Makedonija” SHA Shkup, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 26.4.2021, miratoi:

AKTVENDIM

1. Jepet pëlqim për emërimin e personit Milenko Gjoshovski, si udhëheqësdrejtor i Njesisë së Shërbimeve të Letrave me Vlerë të “Shparkase Banka Makedonija” SHA, Shkup.

2. Pëlqimi për emërimin e Milenko Gjoshovski, si udhëheqësdrejtor i Njesisë së Shërbimeve të Letrave me Vlerë të “Shparkase Banka Makedonija” SHA, Shkup, me vlefshmëri për një periudhë një vjeçare në pajtim me vendimin e emërimit të personit udhëheqës dhe përcaktimin e mandatit numër 11472/1, datë 26.3.2021.

3. Këtij aktvendimi i mbaron vlefshmëria edhe para skadimit të afatit të caktuar në pikën 2, me ditën e shkarkimit të Milenko Gjoshovskit, nga funksioni udhëheqësdrejtor i Njesisë së Shërbimeve të Letrave me Vlerë të “Shparkase Banka Makedonija” SHA, Shkup, me ditën e revokimit të pëlqimit për emërimin e drejtorit nga Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në raste të tjera të përcaktuara me ligj.

4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Numër PA1 08-33
26.4.2021
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr. sc. **Nora Aliџi**, d.v.

1626.

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и Службен весник на РСМ број 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-38 од 15.04.2021 година на седницата одржана на ден 26.04.2021 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Катерина Илиќ Нонкуловска од Скопје издадена со Решение број УП1 08-67 од 26.7.2016 година на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Катерина Илиќ Нонкуловска се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Катерина Илиќ Нонкуловска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. УП1 08-38
26 април 2021 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алиќи, с.р.**

Në bazë të nenit 152 të Ligjit të Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe “Gazeta Zyrtare e RMV-së” numër 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke vepruar ndaj kërkesës nr. PA1 08-38, datë 15.4.2021 në seancën e mbajtur më 26.4.2021, miratoi

АКТ ВЕНДИМ ПËР РИПËРТËРИТЈЕН Е ЛЕЈЕС СË ПУНËС СË КËШИЛТАРИТ ТË ИНВЕСТИМЕНТЕ

1. Рипертрихет леја е пунес е кешилтарит të investimeve, personit Katerina Iliq Nonkullovaska nga Shkupi, e lëshuar me Aktvendim numër PA1 08-67, datë 26. 7.2016, nga Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë.

2. Леја е пунес е кешилтарит të investimeve, personit Katerina Iliq Nonkullovaska i ripërtëritet për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh, nga dita e miratimit të këtij aktvendimi.

3. Леја е пунес е кешилтарит të investimeve, personit Katerina Iliq Nonkullovaska, i mbaron vlefshmëria edhe përpara skadimit të afatit të përcaktuar në nenin 2 të këtij aktvendimi, në rastet e parapara me ligj.

4. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Numër PA1 08-38
26.04.2021
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr. sc. **Nora Aliti, d.v.**

1627.

Врз основа на член 2 став 1 точка 28, член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и Службен весник на РСМ бр. 31/2020), постапувајќи по барањето на друштвото за осигурување Халк Осигурување АД Скопје за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност поднесено на ден 21.04.2021 година и дополнето на ден 23.04.2021 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, на седницата одржана на ден 29.04.2021 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Друштвото за осигурување Халк Осигурување АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - шеста емисија на 200.000 обични акции, со вкупна вредност на емисијата од 2.000.000,00 евра, односно 123.242.000,00 денари, согласно Одлуката број 0201-01/05 од 16.04.2021 година за зголемување на основната главнина на друштвото за осигурување Халк Осигурување АД Скопје, преку издавање на нови акции од шеста емисија по пат на приватна понуда, донесена од Собранието на акционери на Друштвото, одржано на ден 16.4.2021 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката број 0201-01/05 од 16.04.2021 година за зголемување на основната главнина на друштвото за осигурување Халк Осигурување АД Скопје, преку издавање на нови акции од шестата емисија по пат на приватна понуда.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

4. Одобрението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов Централниот регистар на Република Северна Македонија да донесе решение за упис на зголемувањето на основната главнина.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. УП1-10-39
28 април 2021 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алиќи, с.р.**

Në bazë të nenit 2 paragrafi (1) pika 28, nenit 9 dhe nenit 27 të Ligjit të Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” numër 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/ dhe “Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 31/2020), duke vepruar sipas kërkesës së Shoqërisë së Sigurimeve SHA “Halk Osiguruvanje”, Shkup për miratimin e një oferte private të letrave me vlerë të parashtruar më 21.4.2021 dhe të plotësuar më 23.4.2021, Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 29.4.2021, miratoi këtë

**AKTVENDIM
PËR DHËNIE TË MIRATIMIT PËR EMETIM TË
LETRAVE ME VLERË AFATGJATE ME ANË TË
OFERTËS PRIVATE**

1. I jepet miratimi Shoqërisë së sigurimeve SHA “Halk Osiguruvanje” Shkup për emetim të letrave me vlerë afatgjate me anë të ofertës private – emetimi i gjashtë i 200.000 aksioneve të zakonshme me vlerë të përgjithshme të emetimit prej 2.000.000,00 euro, përkatësisht 123.242.000,00 denarë, në përputhje me Vendimin numër 0201-01/05 datë 16.4.2021 për rritjen e kapitalit themelor të Shoqërisë së Sigurimeve SHA “Halk Osiguruvanje” Shkup, nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja nga emetimi i gjashtë me anë të ofertës private, marrë nga Kuvendi i Aksionarëve të Shoqërisë, të mbajtur më 16.4.2021.

2. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate i pikës 1 të këtij aktvendimi patjetër t'i kryejë të gjitha detyrimet nga letrat me vlerë brenda afatit dhe në mënyrën e paraparë me Ligjin dhe Vendimin 0201-01/05 datë 16.4.2021 për rritjen e kapitalit themelor të Shoqërisë së Sigurimeve SHA “Halk Osiguruvanje” Shkup, nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja nga emetimi i gjashtë me anë të ofertës private.

3. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate i pikës 1 të këtij aktvendimi ka për detyrim që brenda tetë ditëve nga realizimi i emetimit, të paraqesë për regjistrim rritjen e kapitalit themelor në Regjistrin Tregtar.

4. Miratimi për emetimin e letrave me vlerë me anë të një oferte do të zbatohet nën kusht që Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut të miratojë aktvendim për regjistrim të rritjes së kapitalit themelor.

5. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate i pikës 1 të këtij aktvendimi ka për detyrim që të dorëzojë letrat me vlerë për regjistrim në depozitarin e letrave me vlerë brenda tri ditëve pune nga regjistrimi i rritjes së kapitalit themelor në Regjistrin Tregtar.

6. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate i pikës 1 të këtij aktvendimi ka për detyrim që brenda pesë ditëve pune nga regjistrimi i aksioneve në depozitarin e letrave me vlerë, të dorëzojë dëshmi deri te Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut se është bërë regjistrim i aksioneve.

7. Ky aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Numër PA 1 10-3
28.4.2021
Shkup

Komisioni i Letrave me Vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetarja,
mr. sc. **Nora Aliti**, d.v.

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1628.

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019, 256/2020 и 65/2021) на седниците одржани на 25 март и 21 април 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста на член 163 став 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007,

90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019).

2. Бојан Стојевски, адвокат од Скопје, до Уставниот суд поднесе иницијатива за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 163 став 3 од Законот означен во точката 1 од ова решение.

Подносителот на иницијативата појаснува дека, како адвокат и клиент на Еуростандард банка АД Скопје, има својство на стечаен доверител по основ на побарувања за неговите средства на трансакциска сметка во наведената банка.

Според него со оспорената одредба Фондот за осигурување на депозити бил ставен во привилегирана положба во однос на останатите доверители во стечајната постапка кои имале побарувања спрема Банката што била во стечај и тоа по различни основи (побарувања по депозити, средства на трансакциски сметки, побарувања од направен промет или дадени услуги на банката итн), од каде оспорената одредба била спротивна на цитираниот член 55 од Уставот.

Поаѓајќи од одредбите од Законот за Фондот за осигурување на депозити, подносителот на иницијативата наведува дека Фондот располагал со парични средства кои, меѓу другите начини, ги остварувал со наплата на премија за осигурување, односно собирал средства коишто во случај на стечај на некоја банка ќе требало да ги искористи за исплата на осигурените депозити.

Притоа оспорената одредба го ставала Фондот во поповолна положба по однос на останатите субјекти, доколку дошло до стечај на банка.

Имено, Фондот за осигурување на депозити бил основан согласно Законот за Фондот за осигурување на депозити и во смисла на овој закон тој располагал со паричните средства кои меѓу другите начини, ги остварувал и со наплата на премија за осигурување на депозити на физичките лица. Тоа значело дека Фондот наплаќал премија за осигурување, односно собирал средства кои доколку дојде до стечај на некоја банка тогаш истите ќе требало да ги искористи за исплата на осигурените депозити.

Спорната одредба од член 163 став 3 од Законот го ставала Фондот во поповолна положба во однос на останатите субјекти (правни лица) доколку дојде до стечај на банка.

Правните лица, согласно Законот за платен промет биле должни да отворат трансакциска сметка и целиот промет да го остваруваат преку таа сметка. Со отворањето на стечај на банката, правните лица не биле во можност да располагаат со средствата од нивната сметка, а кои ги оствариле од нивната дејност иако немале никаков однос со банката поврзан со тие средства, туку само имале трансакциска сметка.

Во такви услови Фондот имал привилегирана положба во однос на правните лица кои без своја вина не биле во можност да си ги добијат нивните заработени парични средства, а Фондот, пак, кој собирал средства со наплата на премија добивал привилегирана положба, што било надвор од секоја разумна правна логика и доведувало до голема правна несигурност на субјектите на пазарот. Со други зборови со оспорената одредба Фондот добивал улога на „профитер“.

Како за пример, во конкретниот случај со Еуростандард банка АД Скопје, Фондот согласно соопштенијата изнесени во јавноста ќе исплател износ од 4, 4 милијарди денари на осигурените депозити на физичките лица и за овој износ истиот ќе бил доверител спрема банката со приоритет во однос на правните лица кои имале средства на нивните трансакциски сметки во Банката. Тоа значело дека доколку Банката имала имот (побарувања, недвижности итн) во вредност од 3 милијарди

денари во тој случај само Фондот си се наплаќал, а сите останати субјекти се доведувале во позиција да останат без какво било обештетување. Од друга страна, согласно соопштенијата на Фондот изнесени во јавноста истиот имал собрано средства за исплата на осигурените депозити, што значело дека од собраната премија во текот на изминатите години ќе можел да ги исплати осигурените депозити, при што наплатените средства со приоритет од банката ќе му дошле како негов приход (бидејќи има приоритет и ќе се наплати од целиот имот со кој располага Банката), а во иднина повторно ќе си наплаќал премија за осигурување на депозити и така профитабилно ќе си работел со оглед дека во банкарскиот сектор не се случувало секој ден да пропадне банка.

Од друга страна, правните лица кои имале средства на трансакциските сметки во банката, а кои и биле неопходни за да ја вршат нивната дејност, поради неможност да се ги наплатат истите ќе биле принудени да одат во стечај, иако како што смета подносителот на иницијативата не биле „ни криви, ни должни“.

Она со што, исто така, оваа одредба правела голема дискриминација на пазарот бил фактот што Фондот ги исплаќал само осигурените депозити на физички лица. Ова значело дека секое физичко лице кое вложило до 30000 евра во банка со цел да оствари добивка во вид на камата (што влегло во договорен однос со банката) уживало заштита поради тоа што неговиот депозит бил осигуран во Фондот и ќе бил исплатен од Фондот кој пак подоцна со приоритет ќе се наплател од банката којашто е во стечај. Притоа, правните лица кои имале трансакциски сметки во банката, над која се отворил стечај не биле во можност да си ги подигнат своите средства (свои бидејќи се остварени од направен промет и дадени услуги на трети лица, а банката е само носител на платен промет кој наплаќа провизија од правните лица) и истите треба да бидат стечајни доверители на банката, но ќе се намиреле откако Фондот ќе ги намира своите побарувања. Со други зборови, субјектите кои свесно влегле во ризик и договор со банката да вложат средства со цел да заработат, односно да остварат камата имале привилегирана положба во однос на субјектите кои согласно Законот за платен промет морале да имаат трансакциски сметки и средствата да ги чуваат на тие трансакциски сметки, иако тие средства потекнувале од наплата на побарувања кои ги имале од трети лица, а не од банката.

Оспорената одредба доведувала до состојба да овластениот предлагач на стечај на банка, односно Народната банка на Република Северна Македонија одлуката за отворање на стечај да ја носи во консултација со споменатиот фонд, како доверител спрема банката, што овозможувало правење на пресметки, односно калкулации при донесување на одлуките.

Ставањето на правните лица со нивните трансакциски сметки и средствата кои ги имале во време на отворање на стечајната постапка во положба на стечајни доверители доведувало до повреда на членот 30 од Уставот со кој се гарантира правото на сопственост. Ова од причина што трансакциските сметки биле сопственост на правните лица, а не на банката над која бил отворен стечај, па тие средства не можеле да влезат во стечајната маса, туку истите овие правни лица требало како издани доверители да ги остварат тие средства.

Врз основа на наведеното подносителот на иницијативата предлага Судот да ја разгледа иницијативата, а потоа оспорениот член 163 став 3 од Законот за банки-те да го поништи со што сите субјекти би биле ставени во еднаква положба.

3. Судот на седницата, утврди дека според оспорениот член 163 став 3 од Законот за банките, побарувањата на Фондот за осигурување на депозити по основ на наплата на осигурани депозити се исплаќаат пред побарувањата на останатите доверители.

4. Согласно член 8 ставови 3, 6 и 8 од Уставот, како темелни вредности на уставниот поредок на Република Северна Македонија се владеењето на правото, правната заштита на сопственоста, хуманизмот, социјалната правда и солидарноста.

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република Северна Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Со членот 30 од Уставот, се гарантира правото на сопственост и правото на наследување.

Сопственоста создава права и обврски и треба да служи за добро на поединецот и на заедницата.

Никому не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.

Според член 54 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот.

Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да бидат ограничени за време на воена или вонредна состојба според одредбите на Уставот.

Ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба.

Ограничувањето на слободите и правата не може да се однесува на правото на живот, забрана на мачење, на нечовечко и понижувачко постапување и казнување, на правната одреденост на казните дела и казните, како и на слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата и вероисповеста.

Согласно член 55 од Уставот, се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото.

Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот. Републиката презема мерки против монопол-ската положба и монополското однесување на пазарот.

Слободата на пазарот и претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето.

Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014, 15/2015, 153/2015 и 27/2016), во членот 1 утврдил дека со овој закон се основа и се уредува работењето и организацијата на Фондот за осигурување на депозити.

Со членовите 2 и 3 од овој закон е уредено дека Фондот го основа и е во сопственост на Република Македонија, тој е правен следбеник на Фондот за осигурување на штедни влогови и Фондот има својство на правно лице со седиште во Скопје.

Според членот 4 од овој закон, банките, филијалите на странските банки и штедилниците основани во Република Македонија се должни во Фондот да ги осигураат депозитите (став 1).

Под депозити во смисла на овој закон се подразбираат денарските и девизните депозити, сертификати за депозит, трансакциските сметки, депозитите врзани за парични картички и девизни приливи на физичките лица (во натамошниот текст: депозит) (став 2).

Во случај на обештетување од страна на Фондот, поединечните депозити на едно лице во банка, филијала на странска банка или штедилница се сметаат за единствен депозит.

Според членот 5 од овој закон, паричните средства на Фондот изнесуваат најмалку 4% од вкупните депозити во банките, филијалите на странските банки и штедилници во Република Македонија (став 1). Под парични средства на Фондот се подразбираат средствата кои се наоѓаат на сметките на Фондот во Народната банка на Република Македонија, сметките на Фондот во деловните банки и паричните средства инвестирани во хартии од вредност (став 2).

Според член 6 став 3 од овој закон, средствата на Фондот можат да се користат само за обесштетување на осигурените депозити на физичките лица и за покривање на трошоци на работење на Фондот.

Според членот 7 од овој закон, за осигурување на депозитите на физичките лица Фондот наплатува премија од членките на Фондот по стапка најмногу до 0,7% годишно од вкупните депозити на физичките лица во секоја банка и штедилница.

Според членот 9 од овој закон:

„Фондот започнува со обесштетувањето на осигурените депозити во рок од 20 дена од денот на конечната на решението на гувернерот на Народната банка на Република Македонија од членот 4-а став 2 на овој закон (став 1).

Во исклучителни околности, Фондот може да го продолжи рокот од ставот 1 на овој член за најмногу десет дена (став 2).

Фондот ги обесштетува осигурените депозити, но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра по депозит во една банка, филијала на странска банка или штедилница пресметани по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на конечната на решението од членот 4-а став 2 на овој закон (став 3).

Во износот од ставот 3 на овој член се пресметува главнината на депозитот, договорената пресметана и припишана камата и непристигнатата камата до денот на конечната на решението од членот 4-а став 2 на овој закон (став 4).

На денот на конечната на решението од членот 4-а став 2 на овој закон депозитите вложени во девизи се конвертираат во денари по среден курс на Народната банка на Република Македонија (став 5).

Обесштетувањето на денарските и девизните депозити се исплатува во денари (став 6).“

Во членот 4-а од овој закон, е предвидено дека гувернерот на Народната банка на Република Македонија ќе донесе решение за забрана за прибирање на депозити на банка, филијала на странска банка или штедилница која е исклучена од членство во Фондот поради неплаќање на премија (став 1). Членството во Фондот престанува и во случај кога гувернерот на Народната банка на Република Македонија ќе донесе решение за укинување на дозволата за основање и работење на банка, филијала на странска банка или штедилница (став 2). Фондот ги осигурува вкупните депозити во банките, филијалите на странските банки и штедилниците депонирани до денот на конечната на решенијата од ставовите 1 и 2 на овој член (став 3).

Законот за банки („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 190/2016, 7/2019 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.101/2019), во членот 1 определил дека предмет на уредување на овој закон е основањето, работењето, супервизијата и престанокот на работењето на банките и на филијалите на странски банки во Република Македонија, како и отворањето на филијали на банки од земји членки на Европската Унија и директно вршење на финансиски активности од банки од земјите членки на Европската Унија.

Според членот 3 од овој закон, банкарски активности може да врши само: 1) банка која од гувернерот на Народна банка на Република Македонија добила дозвола за основање и работење, 2) странска банка која од гувернерот добила дозвола за отворање и работење на филијалата и 3) банка од земја членка на Европската Унија која, во согласност со овој закон, отворила филијала во Република Македонија.

Во членот 7 од овој закон се пропишани активностите кои ги врши банката. Банката согласно членот 12, се основа како акционерско друштво со седиште во Република Македонија. Според членот 16 од овој закон, гувернерот издава дозвола за основање и работење на банка, за коешто е потребно да бидат исполнети условите пропишани со овој закон.

Со членот 79 од овој закон е уредено дека банката е должна да ја одржува ликвидноста, односно да управува со активата и пасивата на начин што ќе и овозможи намирување на пристигнатите обврски во секој момент.

Според член 82 став 1 од овој закон, органи на банка се собрание, надзорен одбор, одбор за управување со ризици, одбор за ревизија, управен одбор и други органи утврдени со статут (кредитен одбор и слично).

Со членот 154 од Законот, се пропишани основите по кои гувернерот со решение ја укинува дозволата за основање и работење на банката или дозволата за статусни промени, меѓу кои во точката 9 е утврдено дека тоа е и по основ кога се исполнети условите за воведување на стечајна или ликвидациона постапка во банка, во согласност со овој закон.

Во делот од Законот, насловен како „Стечајна постапка“, со одредбите од членовите 157-167 е уредена стечајната постапка на банка.

Со членот 157 е предвидено:

„(1) Решение за исполнување на условите за отворање на стечајна постапка во банка донесува гувернерот.

(2) Гувернерот го донесува решението од ставот 1 на овој член во случаите утврдени во ставот 4 од овој член по службена должност, на предлог на доверителите и на предлог на банката.

(3) По предлогот на доверителите и на банката од ставот 2 на овој член гувернерот одлучува во рок од 15 дена од поднесувањето на предлогот.

(4) Услови за воведување на стечајна постапка во банка постојат кога:

1) банката е несолвентна;

2) врз основа на извештајот на администраторот, или во текот на спроведувањето на планот за рехабилитација се утврди дека банката е несолвентна или

3) во постапката на ликвидација на банката се утврди дека нејзиниот имот не е доволен за исплата на сите побарувања на нејзините доверители.

(5) Банката е несолвентна кога:

1) стапката на адекватноста на капиталот е пониска од една четвртина од пропишаната во членот 65 од овој закон или

2) е неспособна да ги плаќа пристигнатите обврски непрекинато подолго од десет дена.

(6) Одредбите од ставот 4 точка 1 на овој член не се применуваат кога за време на администрација банката е исклучена од платен промет.

(7) Предлог за отворање на стечајна постапка на банка до надлежен суд може да поднесе само гувернерот, во согласност со овој закон. Предлог за отворање на стечајна постапка на банка до надлежниот суд се поднесува првиот работен ден од денот на донесувањето на решението за исполнување на условите за отворање на стечајна постапка во банка. Кон предлогот за отворање на стечајна постапка на банка до надлежниот

суд задолжително се приложува и решението на гувернерот за исполнување на условите за отворање на стечајна постапка во банка.

(8) Судот донесува решение по предлогот за отворање стечајна постапка на банка најдоцна во рок од три работни дена од приемот на предлогот од ставот 7 на овој член без спроведување на претходна постапка.

(9) На стечајна постапка на банка соодветно се применуваат одредбите од Законот за стечај, доколку поинаку не е определено со овој закон.

Според членот 163 од овој закон:

„(1) Со денот на отворањето на стечајната постапка престануваат побарувањата на физичките лица од банката во стечај по основ на депозит до висината на осигурениот износ на депозитот во согласност со Законот за Фондот за осигурување на депозити.

(2) Пред исплатата на доверителите од стечајната маса се издвојува дел на средства за трошоци на постапката, вклучувајќи ги и трошоците на банката која ги презема работите со влоговите во банка од банката во стечај.

(3) Побарувањата на Фондот за осигурување на депозити по основ на исплати на осигурени депозити се исплаќаат пред побарувањата на останатите доверители.“

Оттука, врз основа на одредбите од Законот за банки, може да се заклучи дека:

- со закон е пропишана материјата на банките (основање, работење, супервизија и престанок на работење),

- е утврдено дека гувернерот на Народна банка дава дозвола за основање и работење на банка.

Побарувањата за исплата на останатите доверители е следователно од стечајната маса на банката во стечај.

Членот 8 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, 123/ 2012, 43/2014, 153/2015, 6/2016 и 83/2018) дефинира дека: „Стабилноста на банкарскиот систем и мерките што се преземаат заради постигнување и одржување на неговата стабилност се од јавен интерес“.

Владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок на Република Северна Македонија, согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 8 од Уставот, во својата основа го има елементот „правна сигурност“ во правниот поредок, односно хуманизмот, социјалната правда и солидарноста. Од утврдената фактичка состојба и цитираните законски одредби јасно и недвосмислено се утврдуваат следните релевантни факти. Штедачите биле во банкарско-договорен однос со пропаднатата банка Еуростандард банка. Еуростандард Банка пропаднала, неспорен факт. Исто така е неспорно дека штедачите ги исполниле сите обврски спрема Банката. Од друга страна, штедачите го изгубиле правото на обештетување. За пропаѓањето на Банката штедачите немаат никаков удел, ниту пак вина за тоа. Пропаѓањето на Банката е последица на незаконитото (противправно, антиправно) работење на Банката.

Кога на вака утврдената состојба се применува позитивното право на Републиката, а посебно Законот за банките, Законот за стечај и Законот за Фондот за осигурување на депозити, а посебно оспорената одредба содржана во член 163 став 3 од Законот за банките на штедачите неправедно им се оневозможува да ги остваруваат своите легитимни побарувања, а тоа е поврат на вложените парични средства. Неправедноста ја создава оспорената одредба која предвидува првенствено подмирување да има само Фондот за осигурување на депозити до 30000 евра. Исклучена е правната можност правото на поврат да го остварат штедачите над 30000 евра, правните лица како штедачи, како и другите видови на штедачи и доверители на побарувања по разни

правни основи во стечајна постапка. Неправдата е очигледна. Фондот остварува „правда“ додека сите други штедачи трпат неправда.

Поаѓајќи од заштитата на владеењето на правото и правната сигурност на граѓаните, законодавецот има уставен основ за законско нормирање на Фондот за осигурување на депозити како државен инструмент во банкарскиот систем кој е дел од обезбедувањето на сигурност и стабилност во банкарскиот систем што е јавен интерес. Поради тоа и финансиските средства на Фондот се со закон заштитени како што е тоа уредено со оспорената одредба од ставот 3 на членот 163 од Законот за банки.

Од анализата, Судот утврди неспорна легитимна цел и општествена оправданост за соодветно законско нормирање на Фондот како државен инструмент во банкарскиот систем кој е дел од обезбедувањето на сигурност и стабилност во банкарскиот систем што е јавен интерес. Легитимната цел претставува заштитата на сопственоста на штедачите (до одреден гарантиран износ) и генерирање на сигурност и стабилност во банкарскиот систем. Општествената оправданост произлегува од реалната состојба во општеството соочено со повеќе случаи на паѓање на банки во стечај. Неспорен факт е дека законодавецот има уставно овластување и уставен основ да ги нормира во законско решение ваквите приоритети, како што тоа впрочем го има сторено со оспорениот член 163 став 3 од Законот за банки. Но, таквото уставно овластување и основ, освен во формалната смисла, налага законското нормирање во неговата материјална суштинска природа да биде во рамките на Уставот и во согласност со неговите темелни вредности, начела и гаранции. Во тој контекст неспорен е фактот дека Фондот за осигурување на депозити е дел од системот кој со надлежност да обезбедува постигнување и одржување на стабилноста на банкарскиот систем, и дека тоа е прашање од јавен интерес, но Судот при анализата на оспорената одредба, исто така утврди дека јавниот интерес подразбира заштита на основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот, заштитата на сопственоста и на слободата на пазарот и претприемништвото, владеењето на правото. Законското уредување на приоритет на Фондот при наплатата, заштитата на неговите средства, на неговата сопственост со приоритет над сите останати (физички и правни субјекти), со повикување на јавниот интерес, основано може да се доведе под сомнеж за неговата уставност во смисла на заштитата на основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот, заштитата на сопственоста и на слободата на пазарот и претприемништвото, владеењето на правото, што исто така претставува јавен интерес.

Од анализата на оспорената законска одредба може да се оцени дека е во несогласност со одредби на член 8 став 1 алинеи 3, 6 и 8 од Уставот (владеењето на правото, односно хуманизмот, социјалната правда и солидарноста како темелни вредности на уставниот поредок), како и со одредбите кои се однесуваат на основните слободи и права на човекот и граѓанинот и тоа член 9 став 2, член 30 ставови 1, 2 и 3, член 34, член 54 ставови 1, 2 и 3 и член 55.

Имено, Уставот утврдил дека граѓаните пред Уставот и законите се еднакви (член 9 став 2); се гарантира правото на сопственост и правото на наследување, сопственоста создава права и обврски и треба да служи за добро на поединецот и на заедницата и никому не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон (член 30 ставови 1, 2 и 3); граѓаните имаат право на социјална си-

гурност и социјално осигурување утврдени со закон и со колективен договор (член 34); слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Устав, слободите и правата на човекот и граѓанинот може да бидат ограничени за време на воена или вонредна состојба според одредбите од Уставот, ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба (член 54 ставови 1, 2 и 3); и се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото, Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот, Републиката презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот, слободата на пазарот и претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето (член 55).

Поаѓајќи од оспорената одредба на ставот 3 од членот 163 од Законот за банки, според која побарувањата на Фондот за осигурување на депозити по основ на исплати на осигурени депозити се исплаќа пред побарувањата на останатите доверители, произлегува дека Фондот е нормиран како приоритетен побарувач на финансиски средства во постапката на банка во стечај со цел задржување на износот на своето парично ниво како и пред исплатата на осигурените депозити во банката.

Со ваквата законска определба се обезбедува Фондот да не трпи последици од стечајот на банката, со кои последици би била нарушена финансиската стабилност на Фондот, односно Фондот поради тоа дојде до статус на обезбеден побарувач врз основа на закон. Меѓутоа, овој статус на Фондот се одразува негативно со финансиски последици на останатите депоненти кои имаат побарувања во стечајната постапка, со оглед на тоа што се исцрпува стечајната маса на банката и се отежнува обесштетувањето општо на депонентите, (и физички и правни лица), како сопственици на парични средства, до степен и на неможност на добивање на депозитите, со исклучок на тие до износ од 30.000 евра. Тоа доведува до тоа дека во едно демократско општество на еднакви права и слободи, каде се гарантира правото на сопственост, слободата на пазарот и претприемништвото и еднаката положба на сите субјекти на пазарот, директно се повредува правото на сопственост на паричните депозити во банката во стечај со издигање на Фондот како приоритетен побарувач во стечајната маса пред другите побарувачи депоненти како сопственици на паричните износи во банката, повредата на сопственичките права е без основан правен легитимитет, по сила на закон со статусното издигање на Фондот над другите побарувачи за што нема уставен основ и со тоа се повредуваат наведените одредби од Уставот.

Воедно во Директивата 2914/49/ЕУ на Европскиот парламент и Совет, нивото на покрите за системите за осигурување депозити, е уредено дека во случај на недостапност на депозит државите членки обезбедуваат нивото на покрите на вкупните депозити за секој депонент да биде 100 000 евра. Не се прави разлика на физички и правни лица како депоненти. (Законот за осигурување на депозити на Република Хрватска го има усогласено законското решение и се утврдува дека секој депонент на кредитна институција во стечај има право на обесштетување до висина на 100 000 евра).

Во нашиот правен поредок со закон е основан Фонд за осигурување на депозити, со ниво на покрите до 30 000 евра само за физички лица, за потоа по сила на закон тој Фонд има статус на приоритетен побарувач на исплатените финансиски средства во случај на банка

во стечај, со што се поставува прашање за дискриминирање на правните лица во редоследот како депоненти во однос на неизвесното покривање на нивните депозити од стечајната маса од банката во стечај која финансиски ќе се намали поради исплаќањето на Фондот како приоритетен побарувач. Таквата законска поставеност на Фондот ги доведува во неповолна положба сите останати депоненти кои своите парични побарувања во стечајната постапка во банката многу потешко ќе ги реализираат поради намалување на стечајната маса на банката во услови на приоритетно исплаќање на Фондот, а со тоа на овие субјекти им се повредува распологањето, користењето и управувањето со финансиските средства кои се во нивна сопственост, што ја доведува во прашање согласноста со наведените одредби од Уставот.

Од овие причини, Судот оцени дека, за член 163 став 3 од Законот за банки, основано може да се постави прашањето за согласноста со член 8 став 1 алинеи 3, 6 и 8, член 9 став 2, член 30 ставови 1, 2 и 3, членот 34, член 54 ставови 1, 2 и 3 и членот 55 од Уставот.

Предлогот за донесување на решение согласно членот 27 од Деловникот за запирање на извршувањето на поединечните акти и дејствија што се преземаат врз основа на оспорената законска одредба, не доби потребно мнозинство на гласови.

5.Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

6.Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, Добрила Кацарска, д-р Дарко Костадиновски и Вангелина Маркудова.

У.бр. 247/2020
25 март 2021 година
21 април 2021 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.

1629.

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019, 256/2020 и 65/2021), по нашето гласање против Решението У.бр.247/2020 од 25 март и 21 април 2021 година со кое Судот одлучи да поведе постапка за оценување на уставноста на член 163 став 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), писмено го образлагаме нашето

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ

I.

Како што е познато, Уставниот суд, претходно во друг предмет ја разгледуваше истата одредба и со мнозинство гласови одлучи да не поведе постапка за оценување на нејзината уставност (Решение У.бр.299/2020 од 24 февруари 2021 година).

Меѓутоа, еден месец подоцна, постапувајќи по друга иницијатива за оспорување на уставноста на истата одредба од Законот за банките со речиси идентични наводи и причини за оспорување, Судот, исто како и минатиот пат, со мнозинство гласови, донесе сосема спротивна одлука - да се поведе постапка за оценување на нејзината уставност.

Притоа, мора да се укаже дека во вакви случаи, Судот има пракса да ги отфрла иницијативите поради претходно пресудена работа - *res iudicata*, а врз основа на член 28 алинеја 2 од Деловникот.

Овој правен основ произлегува од темелната вредност на уставниот поредок - владеењето на правото и правната сигурност како нејзин составен елемент и членот 112 став 3 од Уставот, според кој одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни.

Имено, ставот на Судот по однос на уставноста на одредена одредба треба да биде траен, постојан и конзистентен, со цел доносителите на пониските норми при регулирањето на истите ситуации да пропишат соодветни норми во согласност со ставовите на Судот преку кои се толкува и штити уставноста. Ваквите ставови се од значење и за адресатите (оние на кои се однесува нормата) кои ќе можат да бараат соодветно регулирање, повторно според сфаќањето на Судот.

Од друга страна, се согласуваме дека ваквиот принцип доведен до крајноста, може да се претвори во кочница во еволуирањето на ставовите на Судот и истите да останат засекогаш, а на идните уставни судии да не им остане ништо освен да ја препишуваат претходната уставна пракса, наместо да даваат свои сопствени толкувања на уставните норми.

Ова било земено предвид и при донесувањето на Деловникот, па во истата алинеја 2 од членот 28, каде покрај тоа што е предвидено дека иницијативата ќе биде отфрлена ако за истата работа веќе било одлучувано, предвиден е условот да нема основи за поинакво одлучување.

Според тоа, неспорно е дека постои можност Судот да го промени својот претходен став што е факт во овој предмет, при што во овој дел не се оспорува суштината на донесената одлука која исто така е факт.

Меѓутоа, пред да премине на образложување на таквата суштина, мнозинството согласно она што беше погоре наведено, имаше обврска на стручната јавност и воопшто јавноста да и образложи од што се раководеше кога го промени ставот за така краток временски период, без притоа да биде променета фактичката и правна состојба или кажано согласно претходно цитираната деловничка одредба, да ги соопшти основите за поинакво одлучување, наместо отфрлање на иницијативата, а особено после еден толку краток период од претходна поинаква одлука.

Поради ова, сметање дека во ова решение, не е содржан суштествениот елемент - причините зошто во овој предмет не е отфрлена иницијативата врз основа на член 28 алинеја 2 од Деловникот на Уставниот суд.

На овој начин, ќе можеше да се има увид која била околноста, што не била земена предвид при првото одлучување и дали воопшто истата има правна сила да ја промени претходно донесената одлука и да ги побие претходно изразените ставови, (па можеби да доведе и до промена на нашиот претходен став), што овде не беше случај.

Со ваквото постапување се создаде опасен преседан, уставно-судската практика воопшто да не се почитува и ставовите на Судот неочекувано да се менуваат што во секој случај не е во функција на правната сигурност како елемент на владеењето на правото од член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, за која темелна вредност Судот треба ја штити и преку своите одлуки и образложенија.

II.

За Судот е спорно тоа што оспорената одредба предвидува побарувањата на Фондот за осигурување на депозити по основ на исплати на осигурени депозити да се исплаќаат пред побарувањата на останатите доверители, при што одредбата се истолкува како од-

редба која создавала нееднаквост помеѓу физичките лица чии депозити се осигурани и Фондот како приоритетен побарувач наспрема физичките лица со депозит поголем од 30.000 евра и правните лица кои не ги осигуруваат своите парични средства во банките.

Ваквиот став на Судот е спорен поради повеќе моменти:

- членот 9 од Уставот е одредба која гарантира еднаква правна положба на граѓаните пред Уставот и законите. Значи тоа е уставна одредба за еднаквост на граѓаните и истата не може да се толкува и како уставна гарантираност на еднаквост на правните лица со граѓаните;

- во долгогодишната уставно-судска практика граѓаните и правните лица никогаш не добиле третман на еднакви пред Уставот и законите од едноставна причина што според начинот на функционирање и дејствување во правните односи тие не се еднакви и за нив најчесто регулативата, со правно оправдана и издржана причина, се разликува.

- Фондот за осигурување на депозити, како специфично правно лице, специјализирана финансиска институција е основан со Закон и е во сопственост на Република Северна Македонија (член 2 и 3 од Законот за Фондот за осигурување на депозити). Ова правно лице не врши трговска дејност, не остварува профит од каде во никој случај не е исто што и било кое трговско друштво, трговец поединец или друго правно лице. Значи во решението со кое не се согласуваме се прифаќа еднаквост помеѓу Фондот, значи државата Република Северна Македонија со било кое правно лице кое немало законска можност да го осигура своето работење во која било банка или штедилница, само затоа што со нападнатата одредба Фондот е предвиден како приоритетен побарувач во стечајната постапка, како и со физичките лица со штедни влогови поголеми од 30.000 евра.

- решението за поведување на постапка алудира на заштита на слободата на пазарот и претприемништвото (член 55 од Уставот) што според нас е уставно проблематично. Стечајот на одредена банка, пропаѓањето на одредена банка е само несреќна околност која го попречува правното лице, без негова вина и придонес, да продолжи да стопанисува и создава капитал на вообичаен и очекуван начин. Се согласуваме дека тоа се тешки последици за кое било правно лице. Но, тие не се предизвикани од оспорената одредба, туку од конкретен случај, настан за кој одредбата нема никакво влијание, бидејќи одредбата не предизвикува одредена банка или штедилница да се доведе во состојба на отворање на стечајна постапка.

- тоа што одредбата предвидува побарувањата на Фондот за осигурување на депозити по основ на исплати на осигурени депозити да се исплаќаат пред побарувањата на останатите доверители, односно не ги вклучува лицата со осигуран влог над 30.000 евра и правните лица не е проблем на оспорената одредба. Оваа одредба е во функција на она што значи поставеност и задача на Фондот според одредбите на Законот за Фондот за осигурување на депозити. Овој закон, а не оспорената одредба е тој што не предвидел осигурување на депозити на правните лица, туку предвидел осигурување на влоговите само на физичките лица. Тоа во овој случај претставува отсуство на регулатива и тоа во друг закон, а овој суд нема надлежност на позитивен законодавец. Значи ако постои проблем тој би се барал евентуално во интервенција во Законот за Фондот за осигурување на депозити, но не преку уставно-судска одлука, туку со измени од страна на законодавниот дом која измена би предвидела обврска за осигурување на депозитите и на правните лица. По евентуалната интер-

венција на Судот и укинување на член 163 став 3 од Законот за банките, ќе се јави потреба оваа содржина повторно да се внесе и врати во Законот за банките, овој пат за да Фондот има приоритетно побарување на осигураните влогови и за гарантирани на физичките и за гарантирани на правните лица, што впрочем е цел на иницијативата.

Оттаму, констатација во решението дека Фондот е државен инструмент во банкарскиот систем кој ја обезбедува сигурноста и стабилноста на банкарскиот систем што било прашање од јавен интерес и оспорувањето во исто време на неговото законски утврдено право на приоритетно намирување е најмалку контрадикторно.

Да се тврди дека оспорената одредба се става под сомнение за можна повреда на социјална правда и социјална сигурност, а како лицата со штедни влогови од над 30.000 евра и правните лица биле во нееднаква положба со оние што имаат осигурани влогови до 30.000 евра е неприфатливо. Социјална правда и износи на штедни влогови над 30.000 евра (околу 1.840.000 денари) се неспојливи. Констатацијата дека Фондот остварува „правда“, додека сите други штедачи трпат неправда е погрешна. Ова од причина што средствата коишто Фондот ќе ги обезбеди приоритетно од банките или штедилницата со стечај се средства кои се наменети токму за воспоставување на социјална правда, за друг иден случај на стечај во кој физичките лица со осигурани влогови до 30.000 евра ќе бидат намирени.

Со констатацијата во решението дека Еуростандард банка пропаднала со противправно работење и затоа треба да се стави под сомнение оспорената одредба, според нас, Судот се впушти во решавање на конкретен случај, што секако не е негова надлежност како апстрактен контролор на уставноста. Дали има или не противправни дејствија и слично не се прашања со кои треба да се занимава овој суд, бидејќи одговор на ова прашање ќе дадат, се надеваме наскоро, компетентните и надлежни институции.

Нашата определба да го издвоиме мислењето произлегува најмногу поради фактот што Фондот за осигурување на депозити ги акумулира паричните средства во одреден процент од вкупните депозити во банките, филијалите на странските банки и штедилници во Република Македонија, односно средствата кои се наоѓаат на сметките на Фондот во Народната банка на Република Македонија, сметките на Фондот во деловните банки и паричните средства инвестирани во хартии од вредност. Тоа значи парични средства на сите физички лица во Македонија, од сите банки и штедилници, домашни и странски застапени во Македонија. Оттаму обесштетувањето на осигурените влогови на физичките лица за конкретна банка или штедилница до 30.000 евра би се направило од пари прибрани по принцип на наплаќање на премии на осигурување од секој граѓанин и секоја банка и штедилница во Македонија. Со одредбата што се проблематизира спорно е зошто Фондот да има приоритетно побарување од конкретната банка во стечај и да ги поврати парите прибрани од премиите на осигурување од сите нас, без исклучок. Фондот, според мнозинството судии, требало со сите останати да се намирува од стечајната маса, без приоритет. Се плашиме дека со интервенцијата во одредбата Фондот нема да може брзо да ги надолжни средствата што ги исплатил на осигураните физички лица и во ситуација на настанување набрзо на нов случај нема да може да одговори на својата функција. Тогаш се поставува прашање зошто да постои Фонд, ако се доведува во прашање неговото функционирање. И уште нешто во „рамноправното учество“ на сите доверители и натпревар за поврат на побаруваното од стечајната маса може да се доведе во прашање побарувањето на лицата со штедни влогови помали од 30.000 евра.

Констатацијата во донесеното решение дека со одредбата се губело правото на поврат на средствата или пак дека се исклучувала можноста за поврат на средствата е неточна и произволна од причина што сите оние кои не се во обврска да го осигураат својот влог (влогови над 30.000 евра на физички лица и средства на правни лица) се намируваат од остатокот на стечајната маса за која секако не можеме да знаеме колкава ќе биде, како што исто така не знаеме колкава маса на средства би се одлеала на име приоритетно побарување на Фондот, а како Судот не располагаше со ниту еден релевантен материјален доказ од надлежните институции.

Се прашуваме каква е таа правна сигурност за мнозинството судии кога со донесеното решение би следувало набрзо да се интервенира во законска одредба која е воспоставена уште од 2007 година, токму заради случаите на пропаѓање на банки и штедилници во минатото. Притоа се занемарува фактот дека по однос на редоследот во намирување на побарувањата на доверителите од стечајната маса овој суд во досегашната практика (У.бр.156/1995, У.бр.90/2002, У.бр.214/2009 и други) повеќепати изразил став дека утврдувањето на редоследот во намирување на побарувањата е во рамките на овластувањата на Републиката со закон да ги уреди односите поврзани со стечајот на банките, во зависност од посебната улога на субјектите. Од значење е што намирувањето на побарувањата кон банката во стечај не претставува слободен економски однос на пазарот во кој сите субјекти се рамноправни. Субјектите (Фондот, правните лица, физичките лица со депозити до 30.000 евра и над овој износ) имаат различна позиција по однос на банкарското работење, па според нивната посебна улога и позиција со закон се утврдува редоследот на нивното намирување, како што е случајот со оспорената одредба.

Преку истата се остварува правото на поврат на средства кои претходно Фондот ги обештетил штедачите со депозити до 30.000 евра кои биле депонирани во банката над која е отворена стечајна постапка за што законодавецот му доделил привилегиран статус на предност при исплата од стечајната маса, во однос на другите доверители. На овој начин се овозможува овој фонд да биде ликвиден и подготвен за евентуално друго обештетување од друга банка.

Од уставно-правна точка може да биде единствено спорно дали е уставно-оправдано законодавецот да му додели ваква привилегирана положба на Фондот?

За да се одговори на горното прашање, потребно е да се укаже на тоа дека преку Фондот се остварува јавниот интерес - одржување на стабилноста на финансискиот систем и неговото работење кое е уредено со Законот за Фондот за осигурување на депозити.

Имајќи го предвид тоа, остварувањето на неговото побарување за поврат на средствата, значи остварување на јавниот интерес кој секојпат треба да има предност и може да биде основ и оправдување за тоа што законодавецот доделил предност пред исплата на побарувањата на другите доверители кои го претставуваат приватниот (поединечниот) интерес.

Според тоа, не е можна споредба во правната еднаквост на овие два вида побарувања (на Фондот и другите приватно-правни субјекти) и да се бара нивно издначување, туку напротив со давањето предност токму се остварува јавниот интерес. Конкретно, со оспорената одредба со остварува легитимна цел, таа е дозволена во демократско општество и е утврдена со закон.

Инаку, давањето предност (приоритет) на побарувањата не е непознат правен институт во нашето стечајно право. На пример, во член 2 став 1 точка 52 од Законот за стечај, е содржана следната дефиниција: „Приори-

тет" е правото на побарување кое е рангирано пред друго побарување каде што тоа право произлегува од примената на овој закон.“

Во точката 53 од истиот став пак стои: „приоритет-но побарување“ е побарување кое ќе биде платено пред исплаќањето на општите необезбедени доверители.

Во член 236 од овој закон (насловен „Повреда на постапката“), еден од основите поради кои стечајниот судија по службена должност нема да го одобри предложениот план за реорганизација, ако меѓу другото не е почитувано правото на приоритет, освен ако доверителите поинаку не се согласат (точка 3).

Не случајно Законот за стечај го востановил овој правен институт. Имено сите побарувања немаат, ниту пак може да имаат ист приоритет кој може да биде по разни основи: на пример стварното право пред облигационото, постарото право пред поновото, приоритет на работничките побарувања (што е предвидено во законодавствата на многу развиени држави в. О НАСЕЛУ СОЦИЈАЛНОГ ПОСТУПАНЈА У STEČAJNOM POSTUPKU S NAGLASKOM NA PRAVA RADNIKA, достапен на интернет) или пак како што е во случајот со Фондот за депозити, побарување зад кои стои јавниот интерес пред побарувањето пред кое стои поединечниот интерес.

Инаку, гледано споредбено, предност при исплатата е предвидено на пример во законодавствата на: Австрија, Словачка, Кипар, Финска, Франција, Грција, Италија, Малта, Холандија, Португалија и други, додека одреден приоритет има во Германија (Фондот е четврт по ред) во Белгија осми и така натаму. Впрочем и самиот член 163 став 2 од Законот за банките предвидува дека пред исплатата на доверителите од стечајната маса се издвојува дел на средства за трошоци на постапката, вклучувајќи ги и трошоците на банката која ги презема работите со влоговите во банка од банката во стечај. Значи постои и друг приоритет наплата на трошоци на постапката, како и трошоци на банката пред да се наплати побарувањето на Фондот, но овој приоритет за никој не е спорен.

Со донесеното решение досегашната сигурност на граѓаните дека нивните осигурани штедни влогови до 30.000 евра се безбедни е доведена во прашање. Можеби со оспорената одредба финансиските импликации ја чувствуваат точно определен број на субјекти или дел од клиентите на Еуростандард банка, за што искрено чувствуваме, но без одредбата финансиските импликации ќе се одразат на сите нас, а најмногу на државата.

Претседател
6 мај 2021 година на Уставниот суд на Република
Скопје Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

1630.

Врз основа на член 203, член 206 и член 217 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005, 106/2008, 114/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2014, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 110/2019 и 267/2020) и согласно член 5 од Општиот колективен договор за јавен сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2008 и 88/2008), Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија – СОНК, на ден 29.4.2021 година го склучија следниот

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(Предмет на колективниот договор)

Со овој колективен договор се уредуваат правата, обврските и одговорностите од работен однос на работниците и работодавачот, кои произлегуваат од работниот однос заснован во одделот високо образование и наука, обемот и начинот на нивното остварување, прашања од интерес на работниците и работодавачот, начинот и постапката за решавање на меѓусебните спорови, како и други прашања од интерес на работниците и работодавачот во областа на високо образование и наука.

Член 2

(ПОИМНИК)

Одделни изрази употребени во овој колективен договор го имаат следново значење:

а.Работодавач во смисла на овој колективен договор е јавна установа од областа на високото образование и наука.

б.Работник во смисла на овој колективен договор е секое физичко лице кое е во работен однос во установа од високото образование и наука, на неопределено работно време, на определено работно време, со полно работно време, со скратено работно време, врз основа на акт за вработување.

в.Наставен кадар во смисла на овој колективен договор се сите лица избрани во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања, вработени во јавните високообразовни установи.

г.Истражувачки кадар во смисла на овој колективен договор се сите лица избрани во научни, научни и наставно-научни, како и во соработнички звања, вработени во јавните научни установи.

д.Ненаставен кадар во смисла на овој колективен договор се сите лица вработени во стручната и административната служба и помошно-техничките лица вработени во јавните високообразовни установи.

ѓ.Неистражувачки кадар во смисла на овој колективен договор се сите лица вработени во стручната и административната служба и помошно-техничките лица вработени во јавните научни установи.

е.Основен буџет на Министерство за образование и наука се средствата од Буџетот на Република Северна Македонија, определени според годишниот план на приходи, други приливи и одобрени средства за финансирање на основните надлежности на Министерството.

ж.Сопствени приходи се средства од самофинансирани активности на јавните високообразовни и научни установи и тоа од: партиципации, школарини, вршење образовни услуги на правни и физички домашни и странски лица, продавање научни и стручни услуги и производи на правни и физички домашни и странски лица, камати, приходи по основа на права на интелектуална сопственост чиј носител е високообразовна и научна установа, приходи од вршење на уметничка дејност, легати, подароци, завештанија, прилози и други извори.

Член 3

(Примена)

Овој колективен договор се применува непосредно и е задолжителен за работниците кои се членови на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура (во натамошниот текст: СОНК), за јавните високообразовни и научни установи (работодавачи), како и за работниците кои се членови на други синдикати кои по писмен пат ги известиле и добиле согласност од потписниците на овој колективен договор дека пристапуваат кон него.

Член 4

(Загарантирани права)

(1) Со колективен договор на ниво на работодавач, можат да се утврдат поголеми права и поповолни услови за работа од правата и условите утврдени со овој колективен договор, ако тоа не е во спротивност со закон, Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија и овој колективен договор.

(2) Доколку со колективен договор на ниво на работодавач или со акт за вработување се утврдени помали права или понеповолни услови за работа од правата утврдени со овој колективен договор, се применуваат одредбите на овој колективен договор.

Член 5

(Примена на прописите)

На прашањата од предметот на уредување на овој Колективен договор кои не се уредени со него, соодветно се применуваат Законот за високото образование, односно Законот за научно-истражувачка дејност и прописите на коишто тие упатуваат, како и Општиот колективен договор за јавен сектор.

II ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

II.1 Засновање на работен однос

Член 6

(Засновање на работен однос)

(1) Во јавните високообразовни и научни установи вработените засноваат работен однос како:

а. лица избрани во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања (во понатамошниот текст: наставен кадар и истражувачки кадар);

б. лица вработени во стручната и административната служба, односно лица кои засновале работен однос во институциите од јавен сектор заради вршење работи од стручна и административна природа – јавни службеници (во понатамошниот текст: ненаставен кадар, односно неистражувачки кадар);

в. лица вработени како помошно-технички лица во понатамошниот текст: ненаставен кадар, односно неистражувачки кадар).

(2) Наставниот кадар од ставот 1 на овој член, вработен во јавните високообразовни установи, своите права од работен однос ги остварува согласно Законот за високото образование и прописите на кои тој упатува, Закон за научно-истражувачка дејност, Општиот колективен договор за јавен сектор и овој колективен договор.

(3) Истражувачкиот кадар од ставот 1 на овој член, вработен во јавните научни установи, своите права од работен однос ги остварува согласно Законот за научно-истражувачка дејност и прописите на кои тој упатува, Законот за високо образование и Општиот колективен договор за јавен сектор и овој колективен договор.

(4) Ненаставниот кадар од ставот 1 на овој член, вработен во јавните високообразовни установи, своите права од работен однос ги остварува согласно Законот за високо образование и прописите на кои тој упатува, Општиот колективен договор за јавен сектор и овој колективен договор.

(5) Неистражувачкиот кадар од ставот 1 на овој член, вработен во јавните научни установи, своите права од работен однос ги остварува согласно Законот за научно-истражувачка дејност и прописите на кои тој упатува, Општиот колективен договор за јавен сектор и овој колективен договор.

(6) Согласно овој колективен договор, ќе се склучуваат индивидуални акти за вработување со работниците во јавните високообразовни и научни установи.

Член 7

(1) Работен однос може да заснова секое лице кое ги исполнува општите и посебните услови утврдени со применливите прописи, како и општите акти и актите за систематизација на работните места во јавните високообразовни и научни установи.

(2) Посебните услови можат да се предвидат како услов за засновање на работен однос, само ако се потребни за извршување на работите на одредено работно место и истите се предвидени во општите акти на установата и актот за систематизација на работните места.

(3) Работен однос се заснова со потпишување на акт за вработување помеѓу работникот, јавната високообразовна и научна установа, на неопределено време, како и на определено време, но само под услови и на начин предвидени во закон.

(4) Со актот за вработување се уредуваат прашања согласно законските прописи.

II.2 Засновање на работен однос на наставен и на истражувачки кадар

Член 8

(1) Работниот однос за наставниот и на истражувачкиот кадар на јавните високообразовни и научни установи се заснова по спроведена постапка по објавен јавен конкурс, согласно Законот за високо образование и Законот за научно-истражувачка дејност.

(2) Актот за вработување се склучува за определен број години во зависност од звањето, освен за звањата редовен професор и научен советник, каде актот за вработување се склучува на неопределено време.

Член 9

(Избор во звања на јавни високообразовни установи)

(1) Избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на јавните високообразовни установи се врши по пат на јавен конкурс објавен во дневниот печат. Кога изборот се врши првпат конкурсот го распишува наставно-научниот совет, советот, односно наставничкиот совет.

(2) Одлука за распишување конкурс за лица избрани во звања донесува деканот, односно директорот на установата, најрано седум, а најдоцна шест месеци пред истекот на времето за кое е извршен изборот во звање.

(3) Конкурсот се распишува за сите наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања.

(4) Постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања, кога изборот се врши по првпат, се спроведува по претходно добиена согласност за обезбедени финансиски средства од Министерство за финансии.

(5) Конкурсот за избор во звање и засновање работен однос треба да ја содржи соодветната наставно-научна област за која се избира лицето, утврдена со Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области (Меѓународната фраскатиева класификација), видот на работниот однос, рокот на траењето и општите и посебните услови за избор, документацијата која е од важност за изборот, како и други услови утврдени со закон или општ акт на универзитетот и единицата на универзитетот, односно општ акт на самостојната висока стручна школа.

(6) Стекнувањето на наставно-научно, наставно-стручно, научно, односно наставно звање на избраните наставници е постапно.

(7) Постапката по конкурсот може да трае најмногу шест месеца, сметано од денот на објавување на јавниот конкурс во дневниот печат.

Доколку постапката не заврши во овој рок, постапката се запира и се распишува нов конкурс.

Рокот не тече во периодот од 15 јули до 25 август во календарската година.

(8) Постапката за избор во наставно-научно, наставно-стручно, научно, наставно и соработничко звање, која е предвидена во Законот за високо образование, односно Законот за научно-истражувачка дејност, завршува со засновање на работен однос со полно работно време меѓу избраното лице и високообразовната установа.

Работниот однос се заснова за времето за кое е избрано лицето.

Член 10

(избор во звања на јавни научни установи)

(1) Изборот во научни, наставно-научни и соработнички звања на јавните научни установи се врши по пат на јавен конкурс што го објавува јавната научна установа во дневниот печат. Кога изборот се врши првпат конкурсот го распишува советот.

(2) Одлука за распишување конкурс за лица избрани во звања донесува директорот на установата, најмногу седум, а најдоцна шест месеци пред истекот на времето за кое е извршен изборот во звање.

(3) Конкурсот се распишува за сите научни, односно соработнички звања.

(4) Постапката за избор во научни, наставно-научни и соработнички звања, кога изборот се врши првпат, се спроведува по претходно добиена согласност за обезбедени финансиски средства од Министерство за финансии.

(5) Предвремен избор во научно звање кој го распишува советот, се врши по пат на јавен конкурс што го распишува јавната научна установа.

(6) Конкурсот за избор во звање и засновање работен однос треба да ја содржи соодветната научна област за која се избира лицето, утврдена со Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области (Меѓународната фраскатиева класификација), видот на работниот однос, рокот на траењето и општите и посебните услови за избор, документацијата која е од важност за изборот, како и други услови утврдени со закон или општ акт на јавната научна установа.

(7) Постапката за изборот може да трае најмногу шест месеца. Ако таа не заврши во овој рок, истата се запира и се распишува нов конкурс.

(8) Стекнувањето на научно, наставно-научно и на соработничко звање на избраните истражувачи, односно соработници е постапно.

(9) Со извршениот избор во научно и соработничко звање, избраното лице заснова работен однос за времето за кое е избрано.

П.3 Засновање на работен однос на ненаставен и неистражувачки кадар

П.3.1 Засновање на работен однос на вработени во стручна и административна служба

Член 11

(1) Актот за вработување со работници во стручната и административната служба на јавните високообразовни и научни установи може да биде склучен на неопределено време, како и на определено време за замена на привремено отсутен вработен кој е отсутен повеќе од еден месец, привремено зголемен обем на работа, работа на проект и непредвидливи краткотрајни активности, што се јавуваат во вршењето на претежната дејност на работодавачот.

(2) Вработувањето на определено време од став (1) на овој член трае се додека постои потребата заради која работникот е вработен, согласно Законот за вработени во јавен сектор.

Член 12

(1) Постапката за вработување во стручната и административната служба на јавните високообразовни установи се врши согласно Законот за високо образование и прописите на кои тој упатува.

(2) Постапката за вработување во административната служба во јавните научни установи се врши согласно Законот за научно-истражувачка дејност и прописите на кои тој упатува.

П.3.2. Засновање на работен однос на помошно-технички лица

Член 13

(1) Постапката за вработување и унапредување за помошно - техничките лица се врши согласно Закон за вработени во јавниот сектор, Закон за работни односи и овој колективен договор.

(2) Во случај кога пополнувањето на слободно работно место се врши по пат на објавување на интересен оглас за помошно - техничките лица, истиот се објавува на огласна табла на установата и на веб-страницата на установата.

(3) Постапката за унапредување има за цел да им овозможи на помошно техничките лица кариерно напредување. При постапката за унапредување се почитува начелото за правична застапеност.

(4) Постапката за унапредување може да започне откако ќе се добие известување за обезбедени финансиски средства. Интерниот оглас не може да трае пократко од три работни дена и подолго од 5 работни дена.

(5) Ректорот/Деканот/Директорот донесува одлука за вршење избор или неизбор на кандидат во рок од осум дена по приемот на ранг-листата од комисијата за селекција, која се објавува на огласната табла на установата и на веб-страницата на установата.

Член 14

(1) Работодавачот е должен потребата од вработување на помошно-технички лица, условите што треба да ги исполнува работникот и рокот во кој ќе се врши из-

борот да ги објави во јавен оглас, најмалку во два дневни весника, од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(2) Доколку потребата од работници се врши преку огласување, огласот за прием содржи:

- а. број на огласот;
- б. начин на засновање на работниот однос;
- в. назив на работното место кое се пополнува;
- г. услови што се пропишани за пополнување на работното место, со наведување на соодветните документи како доказ за исполнување на бараните услови;
- д. број на извршители и
- ѓ. рок и место за поднесување пријави по огласот, кој рок започнува да тече од денот на објавувањето (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

(3) Почетокок и текот на рокот не го спречуваат неработните денови, деновите на државни и други празници и неработни денови кои сепразнуваат.

(4) Доколку се врши проверка на знаењето, односно способноста на кандидатите за вршење на работите на работното место, во огласот треба да се наведе местото и видот на проверката.

(5) Одлука за избор на помошно-техничкиот кадар и засновање на работен однос донесува директорот/деканот/ректорот по предлог на тричлена комисија формирана од раководното лице.

(6) Јавниот оглас не може да трае пократко од три работни дена и подолго од 10 работни дена. Во јавниот оглас се наведува потребата од проверката на способноста на кандидатите, доколку има таква потреба.

(7) Избор од пријавените кандидати врши директор/ректор/декан, најдоцна во рок од 8 работни дена, од денот на завршувањето на јавниот оглас. Известувањето за избраниот кандидат се доставува до сите кандидати во рок од три дена од денот на донесувањето на одлуката за избор. Ректорот/деканот/директорот со избраниот кандидат склучува акт за вработување.

П.3.2.а Акт за вработување за помошно-технички лица

Член 15

(1) Работен однос се заснова со склучување на акт за вработување, меѓу помошно-техничкото лице и работодавачот.

(2) Актот за вработување се склучува во писмена форма по конечност на одлуката за избор.

(3) Примерок од актот за вработување работодавачот му врачува на работникот на денот на потпишувањето.

Член 16

(1) Работникот не може да стапи на работа пред да се склучи акт за вработување и пред да биде пријавен во задолжително социјално осигурување, согласно со закон.

(2) Заверена фотокопија од пријавата во задолжително социјално осигурување му се врачува на работникот во рок од три дена од денот на стапување на работа.

Член 17

(1) Работникот стапува на работа на денот утврден во актот за вработување.

(2) По исклучок од став 1 на овој член, работникот не мора да стапи на работа на денот утврден во актот за вработување, поради оправдани причини.

Член 18

(1) Оправдани причиниза нестапување на работникот на работа на денот определен со актот за вработување, односно датумот на потпишување на актот за вработување се:

- болест на работникот;
- смртен случај на член на семејство;
- елементарна непогода (пожар, поплава и сл.) и
- други случаи од објективна природа, утврдени во актот за вработување.

(2) За причините од став 1 на овој член, работникот е должен писмено да го извести директорот во рок од два работни дена, од времето кога требало да се јави на работа.

П.3.2.б. Содржина на актот за вработување за помошно-техничките лица

Член 19

(1) Актот за вработување содржи:

- податоци за договорните страни, нивното живеалиште, односно седиште;
- датум на стапување на работа;
- назив на работното место, односно податоци за видот на работата за која што работникот склучува акт за вработување, со краток опис на работата што ќе ја врши според актот за вработување;
- место на вршење на работата. Доколку не е наведено точното место, се смета дека работникот ја врши работата во седиштето на работодавачот и објектите на установата;
- време на траење на работниот однос, кога е склучен актот на определено време;
- одредба за тоа дали се работи за работен однос со полно или пократко работно време;
- одредба за дневно и неделно редовно работно време и распоредување на работното време;
- одредба за висината на основната плата, која му припаѓа на работникот за вршење на работата според закон, колективен договор и акт за вработување;
- одредба за надоместоци кои му припаѓаат на работникот за вршење на работата според закон и колективен договор;
- одредба за годишниот одмор, односно начинот на определување на годишниот одмор;
- наведување на општите акти на работодавачот во кои се определени условите за работа на работникот;
- одредба дека работникот има право да стапи во организиран штрајк, согласно закон;
- одредба дека за време на штрајк работникот има право на придонеси од плата на најниска плата за плаќање на придонеси утврдени со закон;
- одредба дека има право синдикално да биде организиран и да добие синдикална заштита.

Член 20

(1) Доколку работникот биде упатен на стручно оспособување и усовршување за потребите на работодавачот, работникот и работодавачот со меѓусебен акт ќе утврдат одредби за правата и обврските на работодавачот и работникот и времето во кое работникот треба да остане на работа кај работодавачот, по стручното оспособување и усовршување.

П.3.2.в Распоредување на работникот и промена на актот за вработување на помошно-техничките лица

Член 21

Работникот работи на работно место за кое склучил акт за вработување.

Член 22

(1) За времетраењето на работниот однос, на иницијатива на работодавачот или на работникот, може да се изврши промена на актот за вработување и распоредување на работно место во рамките на ист степен на образование, со акт во писмена форма, потпишан од двете страни во следниве случаи:

- ако работното место се укинува или е намален обемот на работа;

- ако работното место на кое се распоредува работникот е слободно, односно испразнето и ако условите за работа се соодветни на претходното работно место;

- кога се врши реорганизација и усовршување на постојната работа;

- подобро користење на капацитетите и работните способности на работникот;

- преквалификација на работникот;

- кога на друго работно место ќе се зголеми обемот на работа;

- привремена отсутност на работник;

- ако се оцени дека на друго работно место ќе остварува подобри резултати; и

- во други случаи утврдени со Закон, општ колективен договор и колективен договор на ниво на работодавач.

(2) Работникот е должен да врши и друга работа која не е предвидена во актот за вработување во случаи на зголемување на обемот на работа, рационално искористување на работното време и отстранување на штетни последици кои би можеле да настанат при вршење на дејноста.

Член 23

Распоредување се врши со писмен акт кој го донесува работодавачот или од него овластено лице.

Член 24

Работодавачот не може да распореди работник од едно на друго место, надвор од седиштето на работодавачот за време на бременост, раѓање и родителство, родител кој сам живее со дете до 7 години возраст, родител на потешко хендикепирано дете, кој поради тоа работи со скратено работно време, односно инвалид, спротивно на актот за вработување.

Член 25

Поради итни и неодложни работи, работодавачот може работникот да го упати на работа на друго работно место, во друга институција, согласно неговиот степен на стручна подготовка, односно квалификација, најмногу до 30 дена.

II.4. Унапредување на наставен и истражувачки кадар

Член 26

Унапредувањето на наставниот и истражувачкиот кадар се врши со избор во повисокозвањево согласност со Закон за високо образование, односно Закон за научно-истражувачка дејност.

II.5. Распоредување и унапредување на работници од редот на ненаставен и неистражувачки кадар

Член 27

(1) Работникот е должен совесно, стручно и навремено да ги извршува работните задачи и обврски од работното место за кое склучил акт за вработување, во време и на место кои што се определени за извршување на работата, почитувајќи ја организацијата на работа, правилата зареди дисциплина и други општи акти на јавната високообразовна установа.

(2) Работникот е должен да врши и друга работа која не е предвидена со актот за вработување, ако е во рамките на неговиот степен на стручна подготовка, врз основа на решение донесено од директорот/ деканот/ ректорот, се додека траат причините, но не подолго од шест месеци, само во следните случаи:

а. кога треба да се замени привремено отсутен работни-кира работник на кого му престанал работниот однос по било кој основ, а работите по својата природа и важност се од интерес на работодавачот;

б. кога е зголемен обемот на работа на друго работно место;

в. кога на работното место на кое работи е намален обемот на работа;

г. во услови на елементарни непогоди кои се случиле или непосредно се закануваат;

д. отстранување на дефекти на опремата и на средствата за работа;

ѓ. завршување на итни и неодложни работи;

е. кога е неопходно завршување на започнат процес-на работан работно место кое е упразнето и не трпи прекин на извршување на работите и

ж. ако се заканува непосредна опасност по здравјето и животот или безбедноста на работникот.

(3) Работникот во случаите од претходниот став на овој член, кога врши друга работа која не е предвидена со актот за вработување, има право на платата која ја примал на своето работно место, односно платата која за него е поповолна.

(4) По престанувањето на причините за прераспоредувањето на определено време, работникот се враќа на претходното работно место.

Член 28

Работодавачот може на работникот да му го откаже актот за вработување и истовремено да му понуди да склучи нов акт за вработување, за слободно работно место утврдено со актот за систематизација на работните места, а кое одговара на неговиот степен и вид на стручна подготовка и другите услови пропишани со актот за систематизација на работните места и тоа ако:

а. воведува нова организација и систематизација на работните места;

б. на барање на работникот, ако истото е прифатено од раководното лице;

в. во случај на инвалидност утврдена од надлежен орган;

г. ако се очекува дека со знаењето, работното искуство или стекнатата работна способност, работникот ќе оствари подобри резултати во работата на другото работно место или пак подобро користење на неговата стручна подготовка и работна способност;

д. ако со знаењето и стекнатата работна способност на дотогашното работно место не покажал потребни и очекувани резултати во работата.

Член 29

(1) Работникот мора да се изјасни за новиот променет акт за вработување во рок од 15 дена од денот на приемот на понудениот променет акт.

(2) Во случај кога работодавачот го откажува актот за вработување и на работникот истовремено му предлага склучување на нов променет акт за вработување, а работникот ја прифати понудата на работодавачот, тогаш нема право на отпремнина поради престанување на претходниот акт за вработување, го задржува правото да ја оспорува основаноста на причината за промена на актот, пред деканатска управа/совет/управа на висока стручна школа/ ректорска управа.

(3) На работникот кој нема да го прифати склучувањето на новиот променет акт понуден од работодавачот, работниот однос му престанува, заклучно со истекот на петнаесетиот ден и на истиот му следува отпремнина во висина утврдена согласно Закон за работни односи и Закон за извршување на буџет.

(4) Приговорот до повисокиот орган на управување и одлучување се поднесува во рок од осум дена од денот на врачување на одлуката за отказ на актот за вработување.

Приговорот не го одлага извршувањето на одлуката за откажување на актот за вработување.

(5) При одлучувањето, повисокиот орган задолжително прибавува мислење од синдикатот, каде работникот е член.

Член 30

(1) Ненаставниот и неистражувачкиот кадарсо решение на ректорот/деканот/директорот, може да биде постојано распореден на друго повисоко слободно работно место во установата, по пат на унапредување, за што се објавува интересен конкурс.

(2) Интерниот конкурс се спроведува на начин што слободното работно место, бројот наизвршители и условите кои кандидатот треба да ги исполнува се истакнуваат на огласна табла на установата и се објавуваат на web страната на истата.

(3) Право да конкурира има секој вработен во установата, кој ги исполнува пропишаните услови за слободното работно место, објавени со интерниот конкурс.

(4) Интерниот конкурс трае најмалку пет работни дена.

Член31

(1)Постапката по интерниот конкурс ја спроведува Комисија за спроведување на постапка за унапредување, која ја формира ректорот/деканот/директорот.

(2)Комисијата од став (1) на овој член е составена од три члена, од кои еден раководен службеник и двајца со најмалку ист степен на стручна подготовка која се бара за конкретното работно место и нивни заменици.

Член32

(1) Комисијата од член 31 на овој колективен договор е должна да ги разгледа поднесените пријави, да го утврди редоследот на пријавените кандидати и врз основа на добиените резултати, по основ на исполнување на посебните услови за унапредување, да изготви предлог листа и да ја достави доректорот/деканот/директорот.

(2) За постапката од интерниот конкурс, комисијата води записник.

Член33

(1)Избор на кандидати од предлог листата врши ректорот/деканот/директорот,ворокне подолг од осум дена од денот на завршувањето на интерниот конкурс.

(2) Утврдениот редослед на предложените кандидати го обврзува ректорот/деканот/директорот во изборот.

(3) Во рок од осум дена од денот на извршениот избор, кандидатот кој не е избран, писмено се известува дека не е избран, како и кандидатот кој е избран.

(4) Кандидатот што не е избран, има право на приговор до советот/деканатска управа/ректорска управа/институтска управа, во рок од осум дена од денот кога е писмено известен за извршениот избор.

(5) Приговорот го одлага извршувањето на одлуката.

(6) Постапката за унапредување може да започне откако ќе се добие известување за обезбедени финасиски средства.

III ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И НИВНАТА ПОЛОЖБА

III.1 Работно време

Член 34

(1) Полното работно време на вработените во одделот високо образование и наукаизнесува 40 часанеделно.

(2) Полното работно време на работниците од редот на наставниот кадар се распоредува на:

а. работни часови за вршење наставни активности на прв циклус и на втор циклус студии, односно на интегрирани студии од прв и втор циклус;

б. работни часови за вршење научно-истражувачка, уметничка и применувачка дејност;

в. работни часови за научно и стручно усовршување и

г. работни часови за учество во работата и управувањето на установата.

(3) Полното работно време на работниците од редот на истражувачкиот кадар се распоредува на:

а. работни часови за вршење научно - истражувачка дејност;

б. работни часови за научно и стручно усовршување;

в. работни часови за учество во работата и управувањето на установата и

г. работни часови за вршење на наставни активности, доколку установата организира студии од втор и од трет циклус и за применувачка дејност.

(4) Наставните активности се состојат од:

а. наставни часови (предавања, индивидуална настава, вежби, практична настава, теренска настава, клиничка настава и сл.), кои може да изнесуваат максимум 6 наставни часа неделно, односно максимум 180 наставни часа годишно и

б. подготовка за изведување наставни часа, консултации, континуирано оценување, завршни испити, индивидуална работа со студенти (домашни задачи, семинарски работи, проекти и сл.).

(5) Распределбата на работното време за работниците од редот на наставниот и истражувачкиот кадар го утврдува наставно-научниот совет/советот/наставничкиот совет, при што води сметка секој наставник, соработник односно истражувач да оствари 40 часа работно време, преку активностите определени во став (2) и став (3) на овој член.

(6)Работното време на работниците од редот на стручен и административен кадар се остварува во петдневна работна недела.

(7) По исклучок, работното време за работниците од редот на помошно-технички персонал може да се уреди и на друг начин, со поединечен колективен договор или со актза вработување.

(8) Почетокот, распоредот и завршувањето на работното време, за работниците од став 6 и 7 на овој член,го утврдува ректорот/деканот/директорот.

Член35

(1) Во зависност од природата, карактерот на работата и интензитетот на работните задачи, работата во одделни организациски единици/оддели може да се врши во две или повеќе смени.

(2) Ректорот/деканот/директорот одлучува кои организациски единици/оддели работат во смени.

Член 36

(1)На работник кој работи во особено тешки, напорни и штетни работи по здравјето, а чие штетно влијание врз неговото здравје, односно работна способност не може во целост да се отстрани со заштитни

мерки, работното време му се скратува сразмерно на штетното влијание врз неговото здравје, односно работна способност, но не пократко од 30 часа во работната недела.

(2) Како особено тешки, напорни и штетни по здравјето работи се сметаат: особено тешка физичка работа, работа под зголемен атмосферски притисок, работа при зголемена бучава, работа во вода или влага, работа изложена на јонизирачки зрачења, работа во близина на висок напон, работа на висина, работа со нагизувачки материјали, балетски изведби, музичари на дувачки инструменти, играорци и оперски солисти.

Одобрение за работа со скратено работно време дава органот на државната управа надлежен за работите во областа на трудот, по претходно прибавено мислење од здравствена установа која врши дејност медицина на трудот и мислење од инспекција на труд.

III.2 Прекувремена работа

III.2.1 Прекувремена работа на наставен и истражувачки кадар

Член 37

(1) За прекувремена работа на наставниот кадар се смета одржување на наставни активности над полното работно време.

(2) За прекувремена работа на истражувачкиот кадар се смета одржување на научни активности за фундаментални истражувања над полното работно време.

(3) Прекувремената работа може да трае најмногу осум часа во текот на една недела и најмногу 190 часа годишно.

(4) За прекувремената работа се води посебна евиденција и часовите за прекувремена работа посебно се наведуваат во месечната пресметка на платата на работникот.

III.2.2 Прекувремена работа на ненаставен и неистражувачки кадар

Член 38

(1) Прекувремената работа на ненаставниот и неистражувачкиот кадар може да трае подолго од полното работно време, но не подолго од 8 часа неделно и најмногу 190 часа годишно, во следните случаи:

а. исклучително зголемување на обемот на работа заради остварување на високообразовната, односно научната дејност на установата;

б. ако е потребно продолжување на процесот на работа;

в. ако е нужно да се отстрани оштетување на средствата за работа, што би предизвикало прекинување на работата;

г. ако е потребно да се обезбеди безбедност на луѓето и имотот, како и безбедноста на прометот;

д. при завршување на итни и неодложни работи чие извршување не трпи одлагање и

ѓ. други случаи.

(2) За прекувремената работа се води посебна евиденција и часовите за прекувремена работа посебно се наведуваат во месечната пресметка на платата на работникот.

(3) Работното време за ненаставниот кадар помеѓу 22:00 и 06:00 часот наредниот ден, се смета како ноќна работа.

Член 39

Работа подолга од полното работно време и работа ноќе, не може да се определи:

а. ако работата може да се изврши со соодветна организација и распределба на работата, распоредување на работното време или воведување нови смени;

б. на работник жена за време на бременост и со дете до тригодишна возраст;

в. на работник кој работи со скратено работно време, врз основа на лекарско уверение или на кој му е забранета прекувремена работа;

г. кај инвалиди на трудот и вработени со намалена, односно преостаната работна способност и

д. други случаи.

III.3 Паузи, одмори и отсуства

Член 40

(1) Работникот има право на пауза во текот на дневната работа во траење од 30 минути, која не може да се утврди на почетокот и на крајот на работното време.

(2) Во организациските единици/оддели, во кои според карактерот и природата на работите не се дозволува прекин на работата, како и во услови на работа со странки, паузата се организира на начин кој обезбедува работата да не се прекинува.

(3) Времето за користење на паузата се засметува во работното време.

Член 41

(1) Работникот има право на одмор меѓу два последователни работни дена во траење од најмалку 12 часа непрекинато.

(2) Работникот има право на неделен одмор од најмалку 24 часа непрекинато, а ако е неопходно да работи на денот на својот неделен одмор, мора да му се обезбеди таков одмор во текот на наредната работна недела.

Член 42

(1) Работникот во текот на една календарска година има право на платен годишен одмор во траење од најмалку 20 работни дена.

(2) Работник пет години пред исполнување на услов за старосна пензија, работник инвалид, работник со најмалку 60 % телесно оштетување и работник кој негува и чува дете со телесен или душевен недостаток има право на уште 3 (три) работни дена годишен одмор.

(3) На работникот, по основ на условите за работа на работното место, годишниот одмор се зголемува за 3 (три) работни дена, поради работа со зголемен психички и физички напор или во посебни работни услови (работа со хемикалии, изложеност на јонизирачки зрачења).

(4) Работник кој прв пат засновал работен однос, се стекнува со право на цел годишен одмор, кога ќе оствари непрекината работа од најмалку шест месеци, без оглед на тоа дали работи полно работно време или пократко работно време од полното.

(5) Доколку работникот, кој прв пат засновал работен однос во календарската година, не се стекнал со правото на целосен годишен одмор, има право на пропорционален дел на годишниот одмор од по 2 дена од годишниот одмор за секој одработен месец.

(6) Годишниот одмор на наставниот кадар се определува согласно академскиот календар на јавната високообразовна установа.

Член 43

(1) Годишниот одмор по правило се користи во текот на календарската година.

(2) Годишниот одмор може да се користи и во два дела, со тоа што првиот дел мора да трае најмалку 12 работни дена, кои работникот е должен да ги искористи до крајот на тековната календарска година, а остатокот до 30 јуни идната година.

Член 44

(1) Должината на годишниот одмор на работникот се утврдува врз основа на следните критериуми:

- а. работен стаж;
- б. сложеност на работите на работното место.

(2) Работниците по основ на работен стаж имаат право на дополнителни денови годишен одмор и тоа:

- од 1-10 години работен стаж - 1 работен ден
- од 11-20 години работен стаж - 2 работни дена
- над 21 година работен стаж - 3 работни дена

(3) На работниците по основ на сложеност на работата имаат право на дополнителни денови годишен одмор за:

- работи од I - III степен на образование - 1 работен ден
- работи од IV - V степен на образование - 2 работни дена
- работи од VI, VII/1 и VII/2 степен на образование - 3 работни дена
- работи од VIII до XIII степен на сложеност - 4 работни дена.

Член 45

(1) Распоредот за користење на годишните одмори на работниците во јавните високообразовни и научни установи се утврдува врз основа на план за користење на годишните одмори, кој го утврдуваат ректорот/деканот/директорот, најдоцна 20 дена пред користење на годишниот одмор.

(2) Секој работник во рок од 10 дена од известувањето за планот може да побара промена на распоредот за користење на годишниот одмор.

(3) Барањето од став (2) на овој член се одобрува од страна на работодавачот, доколку нема пречки за функционирање на дејноста.

(4) Планот од став (1) на овој член се утврдува земајќи го предвид предлогот на работникот, водејќи сметка за непреченото извршување на работите во организационската единица/одделот.

(5) Решение за користење на годишен одмор донесува ректорот/деканот/директорот или од него овластено лице.

(6) За користење на боледување и други оправдани отсуства за време на годишниот одмор, работникот го известува ректорот/деканот/директорот во рок од 48 часа, доколку за тоа постојат објективни околности.

Член 46

(1) По потреба на службата, на работникот може да му се прекине, односно одложи користењето на годишниот одмор.

(2) Аконаработникот не може овозможено користење на годишниот одмор, има право на обештетување за неискористениот дел од годишниот одмор.

III.4 Платени отсуства

Член 47

Работникот има право на платено отсуство заради лични и семејни причини до 7 дена во текот на календарската година и тоа во следните случаи:

1. за склучување на брак - 5 дена
2. за склучување на брак на дете - 3 дена
3. за раѓање или посвојување на дете (за родителот кој не користи родителско отсуство) - 7 дена
4. за смрт на сопруг/сопруга или дете - 7 дена
5. за смрт на родител, брат, сестра - 3 дена
6. за смрт на родител на сопруг/сопруга - 2 дена
7. за смрт на дедо, баба или други крвни сродници - 1 ден
8. за селидба на семејство од едно на друго место - 3 дена

9. за селидба на семејство во исто место - 2 дена

10. за прв училишен ден на прваче - 1 ден

11. за полагање на стручен или друг испит за потребите на работодавачот или за сопствени потреби - 5 дена

12. за справување со последици на елементарни непогоди - 3 дена

(2) Платеното отсуство од работа, по основите утврдени во ставот 1 на овој член, не може да се користи повеќе од седум работни дена во текот на една календарска година, со исклучок на случаите од точките 3, 4 и 5.

(3) За случаите од став (1) на овој член, отсуството од работа се користи во деновите на траењето на основот и не може да се ускрати од страна на директорот/ректорот/деканот или од него овластено лице.

(4) Со барањето за користење на платено отсуство, работникот е должен да поднесе веродостојна документација за основот (извод од матична книга на родени, венчани, умрени исл.)

(5) За наставниот и истражувачкиот кадар другите видови платени отсуства се регулирани во Законот за високо образование и Законот за научно-истражувачка дејност.

Член 48

Покрај отсуствата уредени во член 47 од овој колективен договор, вработените на јавните високообразовни и научни установи имаат право и на платено отсуство за време на:

- (а) празници кои не се работни според закон;
- (б) породилно отсуство;
- (в) привремена неспособност за работа, односно професионално заболување;
- (г) образование и обука во согласност со потребите на јавните високообразовни и научни установи;
- (д) учество на стручни и научни конференции (конгреси, симпозиуми, консултации, семинари, научни екскурзии, студиски посети, изложби, концерти, фестивали и сл.), одобрени со одлука на ректор/декан/директор;
- (е) престој за време на истражувачки активности надвор од јавните високообразовни и научни установи, со одлука на ректор/декан/директор;
- (ж) мобилности во рамките на соодветните програми за мобилност на наставниот кадар и ненаставниот кадар, во кои учествуваат јавните високообразовни и научни установи (на пр. Еразмус + ЦЕЕПУС и други);
- (з) учество во културни, религиозни, спортски и други манифестации од државно и пошироко значење, со претходна согласност од ректор/декан/директор.

Член 49

(1) Работниците, доброволни дарители на крв, имаат право на два слободни работни дена за секое давање крв.

(2) Слободните денови од став (1) на овој член се користат непосредно по денот на давањето крв.

III.5 Неплатено отсуство

Член 50

(1) Работниците имаат право на отсуство без надомест на плата, најдолго до 3 месеци во една календарска година во следните случаи:

1. за неа на член на семејството;

2. за изградба, доградба или поправка на куќа, од-
носно стан;

3. за лекување на работникот или член на неговото
семејство;

4. за учество на културни и спортски манифестации
вон работните обврски;

5. за стручно усовршување по лично барање на работ-
никот вон случаите определни со Законот за високо обра-
зование и Закон за научно-истражувачката дејност

6. за други неодложни и итни работи.

(2) Барањето за отсуство без надомест од став (1) на
овој член работникот го поднесува најмалку 15 дена
пред времето што се бара за користење.

(3) Решение за отсуство на работникот од став (1)
на овој член донесува ректорот/деканот/директорот, по
доставено мислење од непосредниот раководител на
организациската единица во која работи работникот.

(4) На работникот му мируваат правата и обврските
од работен однос за време на неплатеното отсуство.

(5) Ректорот/деканот/директорот може да го одбие
барањето на работникот ако отсуството неповолно се
одразува на процесот на работата.

(6) Против решението од став (2) на овој член, ра-
ботникот има право на приговор до надлежниот орган
ректорска управа/деканска управа/совет/наставен совет
во рок од осум дена од приемот.

(7) За наставниот и истражувачкиот кадар, другите
видови неплатени отсуства се регулирани во Закон за
високо образование и Закон за научно-истражувачка
дејност.

(8) Работникот не може да користи отсуство од ра-
бота за работа во странство, освен во случаи утврдени
во Закон за високо образование и Закон за научно - ис-
тражувачка дејност.

Член 51

(1) Работникот може да отсуствува од работа без
надомест на плата и придонеси од плата, при што ра-
ботниот однос му мирува и во следните случаи:

- ако е упатен на стручно усовршување или образо-
вание во согласност со работодавачот, доколку истото
не е предвидено со Закон за високо образование, Закон
за научно-истражувачка дејност и општите акти на ус-
тановата;

- ако е упатен во странство во рамки на меѓународ-
но - техничка, просветно културна и научна соработка,
доколку истото не е предвидено со Закон за високо об-
разование, Закон за научно-истражувачка дејност и оп-
штите акти на установата;

- ако е упатен на работа во дипломатско и конзу-
ларно претставништво во странство;

- ако е избран или именуван на државна или јавна
функција утврдена со закон;

- ако е осуден на казна затвор до 6 месеци;

- ако е изречена безбедносна мерка за времетраење-
то на мерката;

- ако му е изречена воспитна или заштитна мерка, ане-
може да ја врши работата за период пократок од шест
месеци.

(2) На работникот работниот однос му мирува во
случаите од ставот (1), алинеи 1, 2, 3 и 4 на овој член и
кога во странство е упатен и неговиот брачен, односно
вонбрачен другар.

Член 52

(1) За време на мирување на актот за вработување,
мируваат договорните и другите права, како и об-
врските од работниот однос, коишто се непосредно -
поврзани со вршењето на работата.

(2) По исклучок, лицата од редот на наставниот и на
истражувачкиот кадар, на кои им мирува актот за вра-
ботување, може да продолжат со извршување на прет-
ходно преземени обврски по поднесено писмена изјава
за согласност од одговорното лице на високообразов-
ната и научната установа.

(3) Работникот има право и должност да се врати на
работа најдоцна во рок од 15 дена од денот на преста-
нувањето на причината за мирување на правата и об-
врските, по што престанува мирувањето на актот.

IV. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

IV.1 Услови за работа

Член 53

(1) Работодавачот е должен да ги обезбеди потреб-
ните услови за безбедна работа и со посебен акт да ги
утврди работните места на кои постои зголемена опас-
ност од повреди и заболувања, како и услови кои треба
да ги исполнат работниците кои ќе ги извршуваат ра-
ботите на тие работни места и да изврши осигурување,
согласно закон.

(2) Со актот од став (1) на овој член, работодавачот
ги уредува и начинот, видовите, мерките и нормативи-
те за безбедност и здравје при работа.

(3) Актот од став (1) на овој член го донесува рек-
торска управа /деканатска управа/управа на висока
стручна школа/советна предлог на ректорот/дека-
нот/директорот, во рок од шест месеци од потпишува-
њето на овој колективен договор.

Член 54

На работникот му се обезбедува безбедност и
здравје при работа, во согласност со пропишаните мер-
ки и нормативи при работа, утврдени со прописите за
безбедност и здравје при работа.

Член 55

(1) Работникот има право да одбие да работи ако не
му се обезбедени услови за работа согласно со закон,
овој колективен договор и колективен договор на ниво
на работодавач.

(2) Работникот има право да одбие извршување на
работа доколку:

- претходно не е информиран за сите можни опас-
ности и штетни влијанија;

- работодавачот не го обезбеди пропишаниот здрав-
ствен преглед;

- е изложен на непосредна опасност по здравјето
или по животот;

- кога не се спроведени безбедносните мерки.

(3) Доколку работодавачот не ја отстрани опасноста
или не постапува во согласност со мислењето на овлас-
тената здравствена установа, работникот може да побар-
а интервенција од надлежниот инспектор за труд и да
го извести претставникот.

Член 56

(1) Работодавачот е должен да обезбеди медицински преглед на работникот, согласно закон и колективен договор на ниво на работодавач, а средствата ги обезбедува работодавачот.

(2) Работодавачот мора да обезбеди здравствени прегледи за работниците најмалку на секои 24 месеца.

(3) Здравствените прегледи треба да се согласно со стандарден минимум, кој е задолжителен за сите систематски и периодични прегледи.

(4) Во зависност од проценката на ризикот на работното место и карактеристиките на дефинираните професионални штетни влијанија и опасности, покрај стандардниот минимум да се вршат и дополнителни прегледи.

Член 57

Во спроведување на мерките за безбедност и здравје при работа, претставникот на синдикатот има право и обврска да учествува и да даде мислење во:

- планирање на унапредување на условите за работа, како и воведување нова технологија во работниот процес;
- во информирање за сите промени од влијание за безбедноста и здравјето на работникот;
- во грижа за примената на прописите и спроведување на мерките за безбедност и здравје при работа;
- во информирање и барање интервенција од инспекцискиот орган, кога ќе оцени дека се загрозува здравјето и животот на работникот, ако установата тоа го пропушти или одбива тоа да го направи;
- во поднесување приговор на наодот на инспекцискиот орган и
- други случаи утврдени со колективен договор на ниво на работодавач.

Член 58

(1) Работодавачот е должен да ги утврди и обезбеди мерките и средствата за безбедност и здравје на работниците при работа, согласно закон или други прописи.

(2) Работодавачот е должен на работницитево согласност со Закон за безбедност и здравје при работа, Закон за работни односи, овој колективен договор и општите акти за безбедност и здравје при работа, да им обезбеди користење на соодветни средства и опрема за лична заштита при работа.

(3) За мерките и средствата од став 1 на овој член задолжително е информиран претставникот на синдикатот.

V. ЗАБРАНА НА ДИСКРИМИНАЦИЈА

Член 59

(1) Работодавачот не смее кандидатот за вработување или работникот да го става во нееднаква положба заради расно или етничко потекло, боја на кожа, пол, возраст, здравствена состојба, односно инвалидност, религиозно, политичко или друго убедување, членување во синдикати, национално или социјално потекло,

статус на семејството, имотна состојба, сексуална ориентација и родово изразување или заради други лични околности.

(2) На жените и мажите мораат да им бидат обезбедени еднакви можности и еднаков третман во врска со:

- 1) пристап до вработување, вклучувајќи унапредување, стручна и професионална обука во работата;
- 2) условите за работа;
- 3) еднаква исплата за еднаква работа;
- 4) професионални шеми за социјално осигурување;
- 5) отсуство од работа;
- 6) работно време и
- 7) откажување на актот за вработување.

(3) Принципот на еднаков третман подразбира забрана за директна и/или индиректна дискриминација, во смисла на ставовите (1) и (2) од овој член.

Член 60

На работничката распоредена на работа ноќе, согласно законот и се обезбедува:

- оброк (или надоместок за оброк);
- организиран превоз или надоместок за превоз;
- присуство на стручни работници;
- други погодности (продолжен дневен и годишен одмор).

Член 61

Работодавачот е должен на работникот инвалид на трудот, на работникот со изменета работна способност и на работникот кој работи на работи на кои постои опасност од настанување на инвалидност да му обезбеди работно место со остварување на права од работен однос, кои ги имал на работното место пред да настане случајот.

Член 62

(1) Работодавачот е должен работникот инвалид на трудот, односно работникот со изменета работна способност, да го распореди на соодветно работно место во рок од 15 дена по конечност на решението.

(2) Работодавачот не смее да го откаже актот за вработување на работничка за време на бременост, раѓање, родителство и отсуство поради нега и чување на деца.

(3) Одредбата на став (1) на овој член се однесува и на случаите кога правото на отсуство од работа поради бременост, раѓање, посвојување и родителство, наместо работничката го користи таткото или посвоителот на детето.

VI ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Член 63

(1) Кога работникот во својата работа, при исполнување на своите работни обврски или по упатство на работодавачот, ќе создаде дело од интелектуална сопственост (авторско дело, објект на сродно право, патентабилан пронајдок, топографија на интегрално коло, нова растителна сорта, индустриски дизајн, трговска марка, и друго право од индустриска сопственост предвидено со закон) му припаѓа на вработениот.

(2) Сите права на интелектуална сопственост создадени од страна на работникот во случаите од став (1) на овој член ги остварува работодавачот, во рок од пет години од стекнување на законските услови за заштита, согласно закон.

(3) Работникот има право на удел во евентуалните приходи од комерцијализацијата извршена во рок од пет години од стекнување на законските услови за заштита.

(4) По истекот на рокот од ставот (2) на овој член, работодавачот може да побара негово продолжување со плаќање на соодветен надоместок.

VII ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА

Член 64

(1) Работникот одговара за штета која ќе ја предизвика на работодавачот на работа или во врска со работата, со намера или крајно невнимание и е должен истата да ја надомести.

(2) Предлогот за донесување на одлука за одговорност за штета, во која што се определува обемот на штетата и висината на надоместокот, го утврдува комисија од тројца работници именувани од работодавачот, од кои најмалку еден е синдикален повереник на синдикатот во кој членува работникот, доколку членува во синдикат.

(3) Одлуката за одговорност за штета ја носи ректорот/деканот/директорот.

(4) Работникот има право на приговор до ректорската управа/деканатската управа/советот/управата на високата стручна школа во рок од осум дена од доставувањето на одлуката.

Член 65

(1) Второстепениот орган, водејќи сметка за материјалната состојба на работодавачот, може да определи работникот кој причинил штета да исплати помал надомест отколку што изнесува штетата, ако работникот е во слаба имотна состојба, па исплатата на целосниот надомест би го довела во скудност.

(2) Ако работникот причинил штета работејќи нешто заради корист на работодавачот, второстепениот орган може да определи помал надомест, водејќи сметка за грижливоста што работникот ја покажува во сопствените работи.

VIII ПЛАТА, ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА

VIII.1 Плати, надоместоци и додатоци на плата

Член 66

(1) Работникот има право на плата, сразмерно на извршената работа и придонесот во установата, надоместоци на плата, додатоци на плата и други примања, под условите и критериуми утврдени со закон, овој колективен договор и актот за вработување.

(2) Платата се исплаќа за периоди кои не смеат да бидат подолги од 1 месец.

(3) Платата се исплаќа во паричен износ, најдоцна 15 дена по изминувањето на исплатниот период.

(4) Придонесите и даноците на платата на работникот ги плаќа установата со исплата на платата од страна на работодавачот.

(5) Работодавачот е должен на работникот да му издаде, при секое исплаќање на плата, пресметка на плата, придонесите од плата и додатоците и надоместоците од плата за платниот период.

Член 67

Установата е должна да води евиденција за платите, додатоците и надоместоците на платите, како и на исплатените придонеси и додатоци од плата, а на работникот да му издаде пресметковна листа за исплатена плата.

Член 68

(1) Платата на работникот се состои од две компоненти:

1. Основна компонента на плата
2. Исклучителна компонента на плата

(2) Основната компонента на плата од став 1 точка 1 се состои од:

- основна бруто плата и
- дел од плата за работен стаж.

(3) Основната бруто плата се утврдува така што основната вредност на коефициентот се множи со коефициентот на сложеност на работното место на кое работникот е распореден.

(4) Основната вредност на коефициентот и коефициентот на сложеност на работните места за платата којашто се исплаќа од основниот буџет на Министерството за образование и наука се утврдуваат со овој колективен договор.

(5) Делот од плата за работниот стаж за работникот се вреднува во износ од 0,5 % од основната бруто плата, за секоја навршена година, а најмногу до 20 %.

(6) Исклучителната компонента се состои од:

- дел од плата за работна успешности
- додатоци и \надоместоци.

Член 69

(1) Основната вредност на коефициентот за пресметување на основната бруто плата на вработените во високообразовните и научните установи е 54 % од просечната исплатена месечна бруто плата по вработен во Републиката, за годината која претходи на склучувањето на овој колективен договор, според податоците на Државниот завод за статистика.

(2) Основната вредност на коефициентот за пресметување на основната бруто плата на вработените во високообразовните и научните установи, останува непроменета за времетраењето на овој колективен договор и истата изнесува 21.776 денари.

(3) По истекот на овој колективен договор, а до склучување на нов колективен договор, основната вредност на коефициентот за пресметување на основната бруто плата на вработените во високообразовните и на-

учните установи е 54% од просечната исплатена месечна бруто плата по вработен во Републиката, за претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика.

Член 70

(1) Коефициентот на сложеност на работните места за пресметување на основната бруто плата на вработените во високообразовните и научните установи за времетраењето на овој колективен договор, се утврдува како што следува:

Назив на работно место/звање	Коефициент на сложеност		
	До 31.08 2021	Од 01.09. 2021	Од 01.09. 2022
Редовен професор/научен советник	2,5020665	2,75	3,03
Вонреден професор/виш научен соработник	2,26905768	2,50	2,75
Доцент/научен соработник /професор на висока стручна школа/виш лектор	2,10557494	2,32	2,55
Лектор/ виш предавач на висока стручна школа	2,10557494	2,32	2,55
Предавач на висок стручна школа	1,63937362	1,80	1,98
Асистент (со докторат)	1,63937362	1,80	1,98
Асистент, уметнички соработник (корепитатор,снимател,монтажер,продуцент и сл.) и стручен соработник(лаборант и слично)	1,61581558	1,78	1,96
Помлад асистент	1,56920463	1,73	1,90

Назив на работно место/звање	ниво	ексте	Коефициент на сложеност		
			До 31.08 2021	Од 01.09. 2021	Од 01.09. 2022
Генерален секретар на универзитет	A01	300	1,56920463	1,93	2,30
Секретар на факултет/ВСП/ЛНУ	A02	300 или 240	1,56920463	1,86	2,15
Советник на ректор/внатрешен ревизор	B01	240	1,56920463	1,81	2,05
Раководител на сектор	B02	240	1,56920463	1,78	2,00
Помошник раководител на сектор	B03	240	1,56920463	1,68	1,80
Раководител на одделение	B04	240	1,56920463	1,63	1,70
Советник	B01	240	1,56920463	1,62	1,68
Виш соработник	B02	180	1,56920463	1,61	1,63
Соработник	B03	180	1,56920463	1,60	1,62
Помлад соработник	B04	180	1,56920463	1,59	1,61
Самостоен референт	G01	СС или виша	1	1,13	1,18
Виш референт	G02	СС или виша	1	1,12	1,17
Референт	G03	СС или виша	1	1,11	1,16
Помлад референт	G04	СС или виша	1	1,10	1,15
Помошно-технички лица за кои е потребен ССС (портир, хаусмајстор, домар, економ, возач, техничар и др.помошно- технички кадар			1	1,05	1,10
Помошно-технички со потребна најнизок степен на образование - ОО (хигиеничар, чувар, градинар и др. општи работници)			1	1,00	1,05

(2) По истекот на овој колективен договор, а до склучување на нов колективен договор, коефициентот на сложеност на работните места за пресметување на основната бруто плата на вработените во високообразовните и научните установи е еднаков на коефициентот утврден за пресметка од 1 септември 2022 година.

(3) Платата на работникот не смее да биде во понизок износ од утврдената висина на минималната плата на национално ниво.

Член 71

(1) Основната компонента на плата, утврдена со овој колективен договор, се исплаќа од средства од основниот буџет на Министерството за образование и наука.

(2) Високообразовната, односно научната установа, има право од сопствени приходи да исплаќа повисока основна компонента на плата од онаа утврдена со овој колективен договор.

Член 72

(1) Утврденото право на плата по работник соодветно се зголемува за износот за кој е зголемена основната компонента на плата утврдена со овој колективен договор, а што се исплаќа од средства од основниот буџет на Министерството за образование и наука, започнувајќи со исплатата за месец септември 2021, односно септември 2022 година.

(2) Утврденото право на плата по работник соодветно се зголемува за износот за кој се зголемува основната компонента на плата, а што се исплаќа од средства основниот буџет на Министерството за образование и наука во секој случај на унапредување во звање на наставен и истражувачки кадар, односно унапредување и на неистражувачки и ненаставен кадар.

VIII.2 Дополнителни средства од сопствени приходи

Член 73

(1) Вработените имаат право на дополнителни средства по основ на договор за дело/авторски договор за реализација на наставни, научни, стручни, применувачки, уметнички и други интелектуални и професионални активности, согласно со општ акт на установата.

(2) Покрај случаите предвидени со Закон за работни односи и овој колективен договор, вработените на јавните високообразовни и научни установи имаат право на дополнителни средства, финансирани од сопствени приходи и во случај на учество во активности утврдени со годишната програма за работа на установите за времена:

(а) образование и обука во согласност со потребите на установата;

(б) учество на стручни и научни конференции (конгреси, симпозиуми, консултации, семинари, научни екскурзии, студиски посети, изложби, концерти, фестивали и сл.), врз основа на одлука на ректорот/деканот/директорот;

(в) престој за време на истражувачки активности надвор од установата, врз основа на одлука на ректорот/деканот/директорот;

(г) мобилности во рамките на соодветните програми за мобилност на наставниот и истражувачкиот кадар, односно на ненаставниот и неистражувачкиот кадар во кои учествува универзитетот (на пр. Еразмус +, ЦЕЕПУС и други);

(д) учество во културни, спортски и други манифестации од државно и пошироко значење,со претходна согласност од ректорот/деканот/директорот.

VIII.4 Дел од плата за работна успешност

Член 74

(1) Основната бруто плата на работникот по основ на работна успешност и покажани резултати во текот на месецот, може да се зголеми до 30%.

(2) Висината на средствата за делот од платата за работна успешност се исплатува од сопствени приходи.

(3) Делот од плата за работна успешност се утврдува во зависност од следните критериуми:

- вонредно и натпросечно оптоварување на вработениот;

- зголемен обем на работа;

- предвремено и квалитетно извршување на работите.

(4) Мерилата и критериумите за делот од плата за работна успешност се утврдуваат со општ акт на установата.

VIII.5. Додатоци и надоместоци на плата

VIII.5.1. Функционален додаток на плата

Член 75

(1) Работникот во јавните високообразовни и научни установи има право на додаток на основната нето плата за извршување на раководна функција.

(2) Функционалниот додаток на плата се исплаќа од сопствени приходи на установата, доколку ги има.

(3) По исклучок на став (2) од овој член за извршување на раководни функции од став (1) на овој член, од основниот буџет на Министерството за образование и наука, се обезбедуваат средства во вкупен износ на две основни бруто плати на редовен професор на месечно ниво за оние установи, кои од сопствени приходи не исплаќаат повисока основна компонента на плата од онаа утврдена со овој колективен договор.

(4) Утврдувањето на правото и висината на надоместокот од овој член се врши со општ акт на установата.

VIII.5.2. Надоместок за службено патување

Член 76

(1) Вработениот што е испратен на службено патување има право на надоместок за трошок за дневници, патување, сместување преку ноќ и други трошоци направени во текот на службеното патување.

(2) Трошоците за службено патување ги снесат јавните високообразовни и научни установи од сопствени приходи исе определуваат на следниот начин:

(а) За службено патување во времетраење од 8 до 12 часа се плаќа до 50 % од целосната дневница;

(б) За службено патување во времетраење за подолго од 12 часа се плаќа цела дневница.

(3) Ако на работникот му е обезбедена бесплатна храна на службеното патување, дневницата се намалува за најмногу 30%.

(4) Дневницата што ја исплаќа јавната високообразовна и научна установа од сопствени приходи се плаќа во согласност со прописите што ја регулираат оваа област еднакво за сите буџетски корисници.

(5) Дневницата што ја исплаќа јавната високообразовна и научна установа од сопствени приходи, стекната за реализација на проекти се плаќа во согласност со прописите што се применуваат за проектот.

(6) Доколку во местото на службеното патување нема хотелско сместување или ако не може да се користи од оправдани причини, дневницата се зголемува за 70 %.

(7) Навработениот кој е испратен на службено патување во странство му се определува дневница врз основа на важечки акт на Владата на РСМ.

(8) Вработениот има право на надоместок за користење на сопствен автомобил за службени цели во висина од 30 % од продажната цена на 1 литар гориво, според изминати километри со сопствено возило.

(9) Правата и обврските на вработените во јавните високообразовни установи, во врска со службените патувања попрецизно, се уредуваат со општ акт на установата.

VIII.5.3. Додатоци за прекувремена и ноќна работа и изложеност на ризик

Член 77

(1) Основната бруто плата на работникот се зголемува по часа:

- прекувремена работа - 35%;
- работа ноќе - 35%;
- работа во три смени - 5%;
- работа во ден на неделен одмор - 35%;
- работа во денови на празници - 50%;
- ракување со опасни материи - 15%;
- изложеност на јонизирачки зрачења - 15%.

(2) Додатоците меѓусебно не се исклучуваат.

(3) Правото на зголемена плата, по основ на работа во три смени, работникот го остварува само за деновите кога работи во втора и трета смена.

(4) За работникот кој е пет години пред исполнување на услов за старосна пензија со општ акт на установата може да се утврди право и висина на додаток пред пензионирање кој се исплаќа од сопствените средства на установата.

(5) Средствата за додатоците од став (1) на овој член се обезбедуваат од основниот буџет на Министерството за образование и наука.

Член 78

За време на користење на годишен одмор, работникот има право на плата во висина на платата што би ја примил во тековниот месец кога би бил на работа, без додатоците на плата по основ на посебни услови за работа.

Член 79

За време на привремена неспособност за работа поради болест и повреда, работникот има право на надомест на плата во висина определена согласно закон, од просечно исплатена нето плата на работникот во претходните три месеци почнувајќи од првиот ден на боледувањето.

Член 80

Во случаи на спреченост за работа поради професионални заболувања и повреди на работа, давање на крв и други случаи утврдени со закон, надоместокот се утврдува во висина од 100 % од основницата утврдена во претходниот член на овој колективен договор (од просечно исплатена нето плата на работникот во претходните три месеци).

VIII.5.4 Други надоместоци и примања**Надомест на трошоци за одвоен живот од семејството****Член 81**

(1) Работникот има право на надомест на трошоци за одвоен живот од семејството, согласно закон, доколку е распореден да извршува работна задача и има постојан престој во место кое е оддалечено од неговото место на живеење најмалку 50 километри.

(2) На работникот му припаѓа правото од ставот 1 на овој член најмалку во износ од 60% од неговата просечна плата исплатена во последните три месеци, доколку со прописите за Буџетот на Република Северна Македонија не е поинаку определено.

(3) Средства за надомест на трошоци за одвоен живот се обезбедуваат од сопствени приходи на установата.

Надомест на трошоци во случај на смрт на работникот или на смрт на член од потесното семејство на работникот и надомест на трошоци за непрекинато боледување подолго од 6 месеци

Член 82

(1) Во случај на смрт на работник, на неговото семејство му припаѓа парична помош.

(2) На работникот му се исплатува парична помош и тоа:

- во случај на смрт на член на неговото потесно семејство (сопруг-а, вонбрачен партнер-ка, родител или дете);

- за непрекинато боледување подолго од шест месеци.

(3) На работникот му се исплатува парична помош од став (1) и став (2) на овој член во висина утврдена во Закон за извршување на буџет.

(4) На работникот му се исплатува парична помош во висина од една основица во случај на потешки последици од елементарни непогоди, согласно Закон за заштита и спасување.

(5) Паричната помош од ставот 2 алинеја 1 на овој член, на работникот му следува за смрт на секој член од неговото потесно семејство во текот на една календарска година.

(6) Паричната помош на работникот му се исплаќа еднократно.

(7) Средствата за исплата на парична помош се обезбедуваат од основниот буџет на Министерството за образование и наука.

Надомест за годишен одмор (регрес)**Член 83**

(1) Работникот има право на надоместок за годишен одмор (регрес).

(2) Висината на регресот за годишен одмор изнесува најмногу 60% од основицата, под услов работникот да работел најмалку 6 месеци во календарската година кај ист работодавач.

(3) Регресот за годишен одмор се исплатува еднаш во текот на годината.

(4) Износот се утврдува според основицата која важи на денот на донесувањето на одлуката за исплата.

(5) Работодавачот може да исплати регрес за годишен одмор, доколку има обезбедено средства од сопствените приходи на установата.

Јубилејни награди**Член 84**

(1) На работникот може да му се додели јубилејна награда за непрекината работа кај ист работодавач.

(2) Ова право работникот го остварува само доколку работодавачот има сопствени приходи за оваа намена и доколку работодавачот донел одлука за истото.

Член 85

(1) Работникот има право на надоместоци за вршење на дополнителни работи и работни задачи, кои не спаѓаат во редовни работни обврски, а висината на овие надоместоци ќе се утврдува и исплатува врз основа на општ акт на установата, со договор помеѓу работникот и работодавачот.

(2) Средствата од став 1 на овој член, се обезбедуваат од сопствените приходи на установата.

Член 86

Работникот со намалена работна способност предизвикана од старост и истоштеност, а кој е пет години пред пензионирање и е распореден на помалку вреднувано работно место, добива плата во висина на платата од претходното работно место.

Отпремнина за заминување во пензија**Член 87**

(1) Работникот на јавните високообразовни и научно-истражувачки установи има право на отпремнина за заминување во пензија, согласно позитивните прописи на РСМ, во висина од најмалку две просечни плати.

(2) Средствата за исплата на отпремнина се обезбедуваат од основниот буџет на Министерството за образование и наука.

IX ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС**Член 88**

(1) Актот за вработување на работникот во јавна високообразовна и научна установа престанува да важи:

- со изминување на времето за коешто бил склучен;
- со смрт на работникот или престанок на работодавачот;
- со спогодбено раскинување;
- со отказ од работникот;
- со отказ од работодавачот поради лични причини и вина на работникот;
- со отказ од деловни причини;

- со отказ, доколку со правосилна одлука му е забрането да врши определени работи од работен однос или ако му е изречена воспитна, или безбедносна мерка, поради која не може да врши работи подолго од шест месеци, со денот на применување на таа мерка, како и со отказ ако поради издржување на затворска казна ќе мора да биде отсутен од работа повеќе од шест месеци, со денот на стапување на издржување на казната затвор;

- поради губење на работната способност со денот на доставување на правосилното решение за утврдување на изгубената работна способност;

- со исполнување на условите за пензија согласно со закон;

- со предвремен престанок на изборот во звање и

- во други случаи утврдени со закон.

(2) При престанување на работниот однос, работодавачот е должен најдоцна во рок од три дена да му ги врати на работникот сите негови документи и да му издаде потврда за видот на работата што ја вршел, а во која не смее да наведе ништо што би му го отежнало на работникот склучувањето на нов акт за вработување.

(3) Работникот кој е 5 години пред пензионирање, не може да биде прогласен за делумен или целосен технолошки вишок.

IX.1 Престанок на работниот однос со изминување на времето за кое бил склучен актот за работа

Член 89

Актот за вработување престанува да важи со изминување на времето за кое бил склучен.

IX.2 Престанок на работниот однос со склучување на спогодба

Член 90

(1) Актот за вработување страните можат спогодбен да го раскинат со спогодба во писмена форма.

(2) Спогодбата од претходниот став мора да содржи одредба за последиците коишто настануваат за работникот поради договорното раскинување при остварување на правата врз основа на осигурување за случај на невработеност.

(3) Спогодбата од ставот (1) на овој член која не е склучена во писмена форма не произведува правно дејство.

(4) На барање на работникот во склучувањето на спогодбата ќе биде вклучен и претставник на синдикатот, во кој работникот членува.

IX.3 Престанок на работниот однос со отказ

Член 91

(1) Договорните страни можат да го откажат актот за вработување по спроведена постапка во случаи, односно од причини определени со Закон за работни односи, овој колективен договор и актот за вработување.

(2) Договорните страни можат да го откажат актот за вработување во целост, со отказан рок или без отказан рок, само во случаи определени со Законот за работни односи и овој колективен договор.

IX.4 Престанок на работниот однос со отказ од работникот

Член 92

(1) Работникот може да го откаже актот за вработување, ако писмено изјави дека сака да го откаже актот за вработување.

(2) Ако работникот го откаже актот за вработување, отказниот рок изнесува еден месец.

(3) По исклучок, отказниот рок на работникот, од редот на наставниот кадар, може да трае до завршување на семестарот, во случај кога не може да се обезбеди негова замена меѓу вработените наставници и/или соработници.

(4) Отказниот рок започнува да тече наредниот ден, од денот на врачувањето на изјавата за отказ на актот за вработување.

IX.5 Престанок на работниот однос со отказ од работодавачот на ненаставниот и нестражувачкиот кадар

Член 93

(1) Работодавачот може да му го откаже актот за вработување на работникот, само кога постои основана причина за отказ, односно ако:

- работникот заради своето однесување, недостаток на знаење, можности или заради неисполнување на посебните услови определени со закон не е способен да ги извршува договорените или други обврски од работниот однос (лична причина);

- работникот ги крши договорените обврски или други обврски од работниот однос (причини на вина);

- престане потребата од вршење на одредена работа под условите наведени во актот за вработување, заради економски, организациони, технолошки, структурни или слични причини на страна на работодавачот (деловни причини).

(2) За секој од наведените основи мора да биде спроведена постапка пред стручна комисија, во која барем еден од членовите ќе биде претставник на синдикатот во кој работникот членува.

(3) Ако работодавачот го откажува актот за вработување, должен е да го наведе основот за отказот, утврден со закон и овој колективен договор и да ја докаже основаноста на причината која го оправдува отказот.

IX.6 Престанок на работниот однос со отказ од работодавачот поради лична причина и вина на страната на работникот

Член 94

(1) Работодавачот може да му го откаже актот за вработување на работникот од лични причини на страна на работникот, ако работникот не ги извршува работните обврски утврдени со закон, овој колективен договор, актот за вработување или ако ги крши работниот ред и дисциплина.

(2) Работодавачот може да му го откаже актот за вработување на работникот од лични причини на страна на работникот, ако на работникот му се обезбедени потребните услови за работа и му се дадени соодветни упатства, насоки или писмени напатствија од работодавачот во врска со работата.

(3) Откажувањето на актот за вработување од лични причини може да биде направено само по претходно спроведена постапка од страна на стручна комисија, во кој, барем еден од членовите е претставник на синдикатот во кој работникот членува.

(4) Пред откажување на актот за вработување од причина поради вина на работникот, работодавачот треба писмено да го предупреди работникот за неисполнувањето на обврските и можноста за отказ во случај на натамошно кршење на истите и да му остави примерен рок, непократок од 15 дена, за да го искорегира своето однесување.

Член 95

(1) Работодавачот може да му го откаже актот за вработување на работникот поради кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на обврските утврдени со закон, овој колективен договор, акт на работодавачот и актот за вработување со отказан рок, особено ако:

а) не ги почитува работниот ред и дисциплина според правилата пропишани од страна на работодавачот;

б) не ги извршува или несовесно и ненавремено ги извршува работните обврски;

в) не се придржува кон прописите што важат за вршење на работите на работното место;

г) не се придржува на работното време, распоредот и користењето на работното време;

д) не побара отсуство или навремено писмено не го известува работодавачот за отсуството од работа;

ѓ) поради болест или оправдани причини отсуствува од работа, а за тоа во рок од 48 часа писмено не го известува работодавачот;

е) со средствата за работа не постапува совесно или во согласност со техничките упатства за работа;

ж) настане штета, грешка во работењето или загуба, а за тоа веднаш не го известува работодавачот;

з) не ги почитува прописите за заштита при работа или не ги одржува средствата и опремата за заштита при работа;

с) предизвикува неред и насилнички се однесува за време на работа и

и) незаконски или неовластено ги користи средствата на работодавачот.

(2) Пред откажувањето на актот мора да биде спроведена дисциплинска постапка од страна на стручна комисија, во која барем еден од членовите е претставник на синдикатот во кој работникот членува.

Член 96

(1) Работодавачот може на работникот да му го откаже актот за вработување без отказан рок во случаите на кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски утврдени со закон, колективен договор, правилата за работниот ред и дисциплина и актот за вработување, а особено ако работникот:

а) неоправдано изостане од работа три последователни работни дена или пет работни дена во текот на една година;

б) го злоупотреби боледувањето;

в) не се придржува кон прописите за здравствена заштита, заштита при работа, пожар, експлозија, штетно дејствување на отрови и други опасни материи и ги повредува прописите за заштита на животната средина;

г) внесува, употребува или е под дејство на алкохол и наркотични средства;

д) стори кражба или во врска со работата намерно или од крајно невнимание предизвика штета на работодавачот и

ѓ) оддаде деловна или службена информација/тајна.

(2) Предоткажувањето на актот за вработување мора да биде спроведена дисциплинска постапка од страна на стручна комисија, во која барем еден од членовите е претставник на синдикатот во кој работникот членува.

Член 97

Работниот однос на работникот не може да му престане со отказ од страна на соодветниот орган, доколку не се утврди постоење на повреда во соодветна постапка.

Член 98

(1) Со колективен договор на ниво на работодавач се утврдува постапката која треба да се поведе, составот на стручната комисија и обврската за вклучување на синдикатот во постапката, како и органот надлежен за донесување на одлука за престанок на работниот однос со отказ.

(2) Против отказот за престанок на работен однос, работникот има право на приговор до органот на управување, односно органот утврден со колективен договор на ниво на работодавач (деканатска управа/совет/управа на висока стручна школа/ректорска управа).

(3) На секое ниво од постапката работникот има право да побара застапување од страна на претставник на синдикатот во кој работникот членува.

(4) Доколку установата нема колективен договор на ниво на работодавач прашањата од претходните ставови на овој член се уредуваат со општ акт на установата.

Член 99

Одлуката за престанок на работниот однос на работникот, работодавачот е должен да ја донесе за еден месец од денот на дознавањето на повредата на работната дисциплина, работниот ред, неисполнувањето на обврските и поради неспособност на извршувањето на работните задачи, односно во рок од 3 месеци од денот кога е сторена повредата.

Член 100

Постапка за престанок на работниот однос не смее да биде поведена за време на боледување на работникот, породилно отсуство или отсуство заради неа на дете или член на семејството, како и 5 години пред исполнување на условите за старосна пензија (доколку не станува збор за такво загрозување на работниот процес со кое се загрозуваат правата на другите работници).

IX.7 Престанување на важноста на актот за вработување поради изречена заштитна или безбедносна мерка или поради издржување на затворска казна**Член 101**

Работодавачот може на работникот да му го откаже актот за вработување, ако на работникот со правосилна одлука му е забрането да врши определени работи од работниот однос ако му е изречена воспитна заштитна мерка, поради која не може да врши работи подолго од шест месеци или ќе мора поради издржување на затворска казна да биде отсутен од работа повеќе од шест месеци.

IX.8 Престанување на важноста на договорот за вработување поради исполнување на услови за пензија согласно закон**Член 102**

(1) Работодавачот го прекинува актот за вработување на работникот, кога работникот ќе наполни 64 години возраст и 15 години работен стаж.

(2) Работодавачот може на работникот од став (1) на овој член да му го продолжи еднаш годишно актот за вработување, најмногу до 67 години возраст, доколку со закон поинаку не е утврдено.

(3) Лицето избрано во наставно-научно, наставно-стручно, научно, наставно и соработничко звање, на кое во текот на учебната година работодавачот му го продолжил актот за вработување, работниот однос му трае до крајот на учебната година, во која наполнило 67 години.

X УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ И ПРАВО НА ШТРАЈК**Член 103**

Активностите на синдикатот и на неговиот претставник не може да се ограничат со акт на работодавачот.

Член 104

(1) Работодавачот е должен да му создаде услови за работа и дејствување на синдикатот согласно закон, како и на барање на претседателот на синдикатот да:

- достави податоци и информации за сите прашања што имаат влијание врз материјалната и социјалната положба и остварување на правата од работен однос на работниците;

- ги разгледа мислењата и предлозите на претставникот на синдикатот во постапка за донесување на одлуки, решенија и други акти што имаат влијание на материјалната и социјалната положба на работниците и по истите да се произнесе;

- овозможи непречено комуницирање со деканот, наставно-научниот совет, ректорот и сенатот на јавната установа од областа на високото образование и други од работодавачот овластени лица;

- му дозволи на претставникот на синдикатот пристап на работните места на работниците, кога е тоа неопходно за остварување на функциите на синдикатот и непречено комуницирање со членството и

- му овозможи стручни, административни и технички услови за работа на синдикатот за остварување на синдикалните функции.

Член 105

На овластениот синдикален претставник од висок облик на синдикално организирање, кој е вработен или не е вработен кај работодавачот, работодавачот мора да му овозможи непречена комуникација со членството и непречена реализација на други синдикални активности.

Член 106

На претставникот на синдикатот му се доставуваат покани со материјали за работа на деканската управа, наставно-научниот совет и сенатот на јавната установа од областа на високото образование и му се овозможува учество без право на глас кога се одлучува за материјалната и социјалната положба и правата од работен однос на работниците.

Член 107

На претставникот на синдикатот кај работодавачот треба да му се овозможи платено отсуство од работа за синдикално оспособување и ефикасно вршење на функциите на синдикатот и повисоките облици на синдикално организирање (синдикални состаноци, курсеви, семинари, конгреси, конференции и сл.), по претходно доставена покана од организаторот.

Член 108

(1) Синдикалниот претставник е заштитен од отказ, согласно закон.

(2) На синдикалниот претставник заради синдикална активност не може да му се намали платата, да му се откаже актот за вработување или да биде прераспореден.

(3) Заштитата од отказ за синдикалниот претставник од ставот 1 на овој член трае цело време за времето на траењето на мандатот и најмалку две години по престанување на мандатот.

(4) На работник кој е избран или именуван на синдикална функција утврдена со Статут на синдикатот, а чие вршење бара привремено да престане да работи кај работодавачот, му мирува работниот однос и има право во рок од пет дена по престанувањето на функцијата што ја вршел во синдикатот да се врати на работа за вршење на работи кои одговараат на неговиот степен на стручна подготовка.

Член 109

(1) Работодавачот, без надомест, ги обезбедува следниве услови за работа на синдикатот:

- по потреба простор за работа и за одржување на состаноци согласно можностите на работодавачот;

- по потреба користење на интернет, телефон и телефакс во текот на работно време, согласно можностите на работодавачот;

- слобода на синдикално информирање и распределба на синдикален печат;

- технички и административни услуги за работа на синдикатот во обем неопходен за остварување на синдикалните активности;

- пресметка и уплата на синдикална членарина и синдикалните кредити преку исплатните листи.

Член 110

Синдикалните состаноци во текот на работното време, во јавните установи од областа на високото образование, се организираат и одржуваат на начин и во време кое не го попречува работењето на установата, во договор со деканот/на јавната установа од областа на високото образование и науката.

Член 111

Синдикатот е должен во рок од три дена по изборот на избраниот синдикален претставник, писмено да го известат ректорот/деканот/директорот на јавната установа од областа на високото образование и науката.

Х.1 Остварување на право на штрајк

Член 112

(1) Работниците имаат право на штрајк, со цел заштита на нивните права и автономија определени со Закон за работните односи, Закон за високо образование, Закон за научно-истражувачка дејност, Закон за вработените во јавниот сектор, други применливи прописи, како и со овој колективен договор.

(2) Организирањето, односно учеството во штрајк не претставува повреда на работната обврска, не може да биде основ за поведување постапка за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност на работникот и не може да има последица за престанок на работниот однос.

(3) Работникот кој учествува во штрајкот ги остварува основните права од работен однос.

(4) Во текот на штрајкот, органот на управување и раководниот орган кај работодавачот, не можат да вработуваат или хонорарно да ангажираат други работници кои би ги замениле учесниците во штрајкот.

(5) Под закана од прекршочна и кривична одговорност, работодавачот не смее да го спречува работникот да учествува во штрајкот, ниту да употребува присилни мерки заради окончување на штрајкот.

Член 113

(1) Правото на штрајк вработените во високообразовните и научни установи го остваруваат согласно Закон за работни односи и овој колективен договор.

(2) Штрајкот мора да биде писмено најавен кај работодавачот и ресорниот министер, во случај на штрајк на ниво на гранка, најдоцна три дена пред неговото започнување – период во кој странките се обидуваат мирно да го решат настанатиот спор.

(3) Во најавата на штрајкот мора да бидат наведени причините за штрајкот, местото на одржување на штрајкот, времетраењето, денот и времето на почеток на штрајкот.

Член 114

(1) Работодавачот е должен да исплати плата во износ од 100% од платата исплатена претходниот месец, за деновите во штрајк.

(2) Работодавачот е должен да исплати придонеси од плата за време на штрајкот за работниците кои учествувале во штрајкот, согласно со закон.

(3) Работниците кои учествуваат во штрајк, не смеат да бидат ставени во понеповолна положба од другите вработени, поради нивното учество во штрајкот.

ХИ РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ И АРБИТРАЖА

Член 115

(1) Индивидуален работен спор претставува спор во врска со остварувањето на правата утврдени со закон, овој договор и акт за вработување.

(2) Колективни работни спорови се спорови во врска со склучувањето, измената, дополнувањето и примената на овој договор, остварување на право на синдикално организирање и штрајк.

Член 116

(1) Споровите кои не можат да се решат со меѓусебно спогодување можат да се решат по пат на помирување со медијација, согласно закон или по пат на арбитража.

(2) Помирувањето е процес, во кој, независна трета страна определена од страните во спорот, им помага на страните во спорот во изнаоѓање на решение за спорот.

(3) Арбитража е решавање на спор од страна на трета страна која ја определиле страните во спорот и која одлучува за спорот.

ХII СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА И ТОЛКУВАЊЕ НА ОВОЈ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

Член 117

(1) За следење на примената и толкување на одредбите на овој договор, договорните страни формираат комисија од пет члена.

(2) Секоја од страните на овој договор именува по два члена во комисијата од став 1 на овој член, а заеднички се утврдува петиот член, кој воедно е и претседател на комисијата.

(3) Комисијата се формира најдоцна во рок од 30 дена од склучувањето на овој договор.

XIII ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ОВОЈ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

Член 118

Секоја од договорните страни може да поднесе предлог за измени и дополнувања на овој колективен договор. Постапката за изменување, дополнување и откажување на овој колективен договор започнува на барање на една од страните на овој договор и треба да заврши во рок од 60 дена.

Член 119

(1) Предлогот образложен во писмена форма се доставува до другата страна, која е должна да се изјасни по предлогот во рок од 30 дена.

(2) Во случај ако другата страна не го прифати или не се изјасни по предлогот во рокот од став 1 на овој член, предлагачот може да започне постапка на усогласување.

(3) Постапката на усогласување, треба да заврши во рок од 60 дена по доставување на барањето за усогласување од став 1 на овој член.

Член 120

(1) Во рок од 10 дена од денот на поднесување на барањето за усогласување, страните на овој колективен договор формираат комисија за усогласување, која се состои од пет члена.

(2) Секоја од страните именува по два члена во комисијата за усогласување, а заеднички се утврдува претседател на комисијата.

(3) Секое усогласување за барањето за изменување или дополнување на овој колективен договор, што страните на овој колективен договор ќе го постигнат, мора да биде во писмена форма.

(4) Рокот на усогласување за барањето за изменување или дополнување на овој колективен договор не може да биде подолг од 60 дена од денот на формирањето на комисијата.

(5) По усогласување на ставовите, страните на овој колективен договор задолжително пристапуваат кон изменување и дополнување на овој колективен договор.

(6) Во случај една од страните да не го прифати предлогот за измени и дополнувања во рок од 10 работни дена или не се изјасни по предлогот во рокот утврден во членот 120 од овој колективен договор, а по претходно неуспешно усогласување, страната - предлагач во рок од осум дена може да започне постапка на медијација согласно закон.

(7) До донесување на измените продолжува да се применува овој колективен договор.

XIV ОТКАЖУВАЊЕ НА ОВОЈ КОЛЕКТИВЕН
ДОГОВОР

Член 121

(1) Овој колективен договор може да се откаже три месеци пред истекот на неговата важност.

(2) Откажувањето на овој колективен договор се врши во писмена форма, при што се образложуваат причините за откажувањето.

(3) Другата страна, на предлогот за откажување на овој колективен договор, е должна да одговори или да ја започне постапката за преговори најдоцна во рок од 15 дена од денот на поднесување на отказот.

(4) Доколку во рокот од став 3 на овој член страната не се произнесе, се продолжува важноста на овој колективен договор до потпишување на нов колективен договор.

(5) По откажувањето на овој колективен договор секоја од страните може да предложи склучување на нов колективен договор.

(6) Откажувањето на овој колективен договор се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

XV ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 122

(1) Овој колективен договор се склучува за време од две години.

(2) По истекот на рокот за кој е склучен овој колективен договор, неговите одредби и понатаму се применуваат до склучување на нов колективен договор.

Член 123

(1) Со стапување во сила на овој колективен договор работникот ја задржува основната компонента на платата, утврдена пред донесување на овој колективен договор, доколку е поповолна за него.

(2) По поднесено барање на работникот, работодавачот ќе изготви решение за плата.

Член 124

Овој колективен договор влегува во сила со денот на неговото потпишување.

Самостоен синдикат за
образование и наука и култура
на РСМ,
Претседател
Јаким Неделков, с.р.

Министерство
за образование и наука

Министер
Мила Царовска, с.р.

Бр. 0301-51/1
29 април 2021 година
Скопје

Бр. 14-7145/1
4 мај 2021 година
Скопје



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

издавач: ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29, поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Татијана Лалчевска

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

претплатата за 2021 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

рок за рекламации: 15 дена.

жиро-сметка: 300000000188798.

депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

печат: печатница Напредок ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622